

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА KUMTESA ZYRTARE E KOMUNËS
Бр./ Nr. 36 Дт/Dt. 06.03.2024 стр/1

1. Врз основа член 50 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" "бр.5/02) како и член 87 став 3 од Статутот на Општината Дебар ("Службен гласник на Општината" бр.27/23), Градоначалник на Општината Дебар донесе:

Në mbështetje të nenit 50 të Ligjit për vetadministrimin lokal ("Gazeta zyrtare e RM" nr. 5/02) si dhe nenit 87 paragrafi 3 të Statutit të Komunës Dibër ("Kumtesa zyrtare e Komunës" nr. 27/23),
Kryetar i Komunës Dibër solli:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА УСВОЈУВАЊЕ НА
ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ
НА ОПШТИНА ДЕБАР
ЗА 2023 ГОДИНА - IV -КВАРТАЛ

К О Н К Л У З И О Н
ПËР SHPALLJEN E PËRFUNDIMIT
PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR REALIZIMIN
E BUXHETIT TË KOMUNËS DIBËR
PËR VITIN 2023 KUARTALI- IV

СЕ ОБЈАВУВА заклучок за усвојување на извештајот за извршување на буџетот на општината Дебар за 2023 година IV Квартал за донесена од страна на Советот на Општината на 36^{та} седница одржана на ден 28.02.2024 год.

SHPALLET përfundim për miratimin e raportiti për realizimin e buxhetit të komunës për vitin 2023 Kuartali IV nga Këshilli i Komunës Dibër në seancën e 36^{të} të mbajtur në datë 28.02.2024.

Бр. Nr. 09-296/1
04.03.2024 год.viti
Дебар/Dibër

ОПШТИНА ДЕБАР/КОМУНА ДИБËР
Градоначалник/Kryetari,
Hekuran Duka c.p.d.v.

2.Врз основа член 32 став 2 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” 61/2004, 96/2004, 67/2007,156/2009, 47/2011 и 192/2015) член 36 став 1 точка 7 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/02) како и член 87 од Статутот на Општината Дебар (“Службен гласник на Општината “бр. 27/23),Советот на Општина Дебар на 36-та седница одржана на ден 28.02 .2024 год. донесе:

Në mbështetje të nenit 32 paragrafi 2 i Ligjit për financimin e njërive të vetqeverisjes lokale („Gazeta zyrtare e RM,, nr. 61/2004, 96/2004, 67/2007, 156/2009, 47/201 dhe192/2015), nenit 36 paragrafi 1 pika 7 të Ligjit për vetëqeverisjen lokale („Gazeta zyrtare e RM,, nr 5/02) si dhe nenit 87 të Statutit të komunës („Kumtesa zyrtare e Komunës ” nr. 27/23), Këshilli i Komunës Dibër në seancën e 36 të mbajtur në datë 28.02.2024 solli:

З А К Л У Ч О К
ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА
ИЗВРШУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА
ОПШТИНА ДЕБАР ЗА 2023 ГОДИНА -
IV -КВАРТАЛ

P Ë R F U N D I M
PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR
REALIZIMIN E BUXHETIT TË KOMUNËS
DIBËR PËR VITIN 2023
KUARTALI- IV

1.Советот на Општината Дебар ја усвои извештајот за извршување на Буџетот на Општина Дебар за 2023 година – четвртиот квартал.

1.Këshilli i Komunës Dibër miraton raportin për realizimin e Buxhetit të Komunës për vitin 2023 – Kuartali i katër.

2.Составен дел на заклучокот е Извештајот од точка 1.

2.Pjesë përbërëse e përfundimit është Raporti nga pika 1.

3.Овој заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во “Службен гласник на Општината”.

3.Ky përfundim hyn në fuqi ditën e tetë nga shpallja në “Kumtesën zyrtare të Komunës”

Бр. Nr. 08-270/3
28.02.2024год.viti
Дебар/Dibër

СОВЕТ НА ОПШТИНА/КËSHILLI I KOMUNËS
Претседател/Kryetari,
Fuat Spahiju c.p.d.v.

3.Врз основа член 50 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” “бр.5/02) како и член 87 став 3 од Статутот на Општината Дебар (“Службен гласник на Општината” бр.27/23), Градоначалник на Општината Дебар донесе:

Në mbështetje të nenit 50 të Ligjit për vetadministrimin lokal (“ Gazeta zyrtare e RM ” nr.5/02) si dhe nenit 87 paragrafi 3 të Statutit të Komunës Dibër (“ Kumtesa zyrtare e Komunës ” nr. 27/23),

Kryetar i Komunës Dibër solli:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ НА
ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА СОВЕТОТ
НА ОПШТИНА ДЕБАР ЗА 2023 год.

К О Н К Л У З И О Н
ПËР SHPALLJEN E E RAPORTI TE
PROGRAMIT PËR PUNËN E KËSHILLIT
TË KOMUNËS DIBËR PËR v.2023

СЕ ОБЈАВУВА извештајот на Програмата за работа на Советот за 2023 год. донесен од страна на Советот на Општината на 36^{та} седница одржана на ден 28.02.2024 година год.

SHPALLET Raportit te Programit për punën e Këshillit për vitin 2023, sjellur nga Këshilli i Komunës në seancën e 36^{te} të mbajtur në datë 28.02.2024.

Бр. Nr.09-296/2
04.03.2024 год.viti
Дебар/Dibër

ОПШТИНА ДЕБАР/КОМУНА ДИБËР
Градоначалник/ Kryetar i Komunës
Hekuran Duka c.p.d.v.

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА KUMTESA ZYRTARE E KOMUNËS

Бр./ Nr. 36 Дт/Дт. 06.03.2024 стр/5

4. Врз основа член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/02), член 17 Статутот на Општината Дебар ("Службен гласник на Општината "бр. 27/23) Советот на Општината Дебар на 36^{та} седница одржана на ден 28.02.2024 година усвои:

ИЗВЕШТАЈ

ЗА РАБОТАТА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ДЕБАР ЗА 2023 год. (јануари-декември 2023)

Советот на општина Дебар работеше по усвоената програма за работа на Советот за 2023 година.

Советот заседаваше и одржа 13 редовни седници и една вонредна седница на кои има донесено разни Прописи и акти како, Програми, одлуки, решенија, заклучоци и др. од разни области од својата надлежност од општ интерес и локален значај за функционирањето на локалната власт.

Сите донесени прописи од Советот се потпишани од страна на Претседателот на Советот и објавени од страна на Градоначалникот во „Службен гласник на Општината“, Прописите и Службениот гласник се подготвуваат двојазично на македонски и албански јазик. Примерок на Службениот гласник со усвоените прописи и акти се доставува до соодветното министерство надлежно за работите на локалната самоуправа.

Советот на општината поред седниците ги донесе следните акти и прописи подолу наведени.

21 СЕДНИЦА

Бр.08-106/1 од 30.01.2023

На ова седница Советот донесе:

1. Усвојување на 20 записник
2. решение за разрешување и именување на член на Комисијата за скучување на бракови во подрачје на општина Дебар.
3. решение за разрешување и именување на член на комисијата за финансии, буџет и локален економски развој како постојана комисија при Советот на Општината.
4. Програма за изработка на урбанистички планови и урбанистичка докуменација на територијата на Општина Дебар за 2023 год, со заклучок за донесување.

Нë mbështetje të nenit 36 paragrafi 1 pika 15 të Ligjit për vetëqeverisjen lokale („Gazeta zyrtare e RM„ nr.5/02), nenit 17 të Statutit të Komunës së Dibrës ("Kumtesa zyrtare e Komunës"nr.27/23)

Këshilli i Komunës Dibër në seancën e 36^{të} dt. 28.02.2024 miratoi:

R A P O R T

PËR PUNËN E KËSHILLIT TË KOMUNËS DIBËR PËR VITIN 2023 (janar-dhjetor)

Në vitin 2023 Këshilli i Komunës Dibër punoi në përputhje me Programin për punë të Këshillit miratuar nga ky Organ përfaqësues.

Këshilli gjatë vitit ka konvokuar dhe mbajtur 13 seanca të rregullta dhe një të jashtëzakonshme në të cilat ka sjellë akte të ndryshme si, Programe, vendime aktvendime, përfundime nga fusha të ndryshme nga kompetenca e saj me interes publik dhe rëndësi lokale për funksionimin e pushtetit vendor.

Të gjitha aktet e miratuara nga Këshilli i Komunës Dibër, konform ligjit janë të nënshkruarë nga Kryetari i Këshillit , të shpallura nga Kryetari i Komunës dhe të botuara në "Kumtesën zyrtare" të Komunës për ç'do seancë të Këshillit. Aktet dhe Kumtesa zyrtare përpilohet në dy gjuhë, në gjuhëm shqipe dhe gjuhën maqedonishte. Kopje e Kumtesës zyrtare me aktet e miratuara dërgohet Ministrisë respektive, kompetente, për punët e vetqeverisjes lokale.

Këshilli i komunës sipas seancave ka miratuar këto akte të përgjithshme të paraqitura më poshtë.

SEANCA E 21

Nr.08-106/1 dt. 30.01.2023

Në këtë seancë Këshilli miratoi:

1. Miratim i procesverbali nr:20
2. aktvendim për shkarkim dhe emrim të antarit të komisionit për lidhje të martesave në teritorin e komunës Dibër.
3. aktvendim për shkarkim dhe emrim të anëtarit të komisionin për financa, buxhet dhe zhvillim ekonomik lokal si komision i përhershëm pranë Këshillit të Komunës Dibër.
4. program për përpunimin e Planeve urbanistike dhe dokumentacioneve urbanistike në teritorin e Komunës Dibër për vitin 2023 me përfundim për sjellje.

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА KUMTESA ZYRTARE E KOMUNËS
Бр./ Nr. 36 Дт/Dt. 06.03.2024 стр/6

5. уредување на градежно земјиште на општина Дебар за 2023 година, со заклучок за донесување.
6.Извешај од Командир на Полициска Станица од општа надлежност Дебар.

5.regullimin e tokës ndërtimore për komunën e Dibrës për vitin 2023, me përfundim për sjellje.
6.Raport nga komandanti I Stacionit policor me kompetenca të përgjithshme Dibër.

22 ВОПРЕДНА СЕДНИЦА

Бр.08-228/1 од 14.02.2023

На ова седница Советот донесе:

SEANCA E 22 JASHTËZAKONSHME

Nr.08-228/1 dt. 14.02.2023

Në këtë seancë Këshilli miratoi:

1.Одлука за доделување на финансиска помиш.

1. Vendim për dhënien e ndihmës financiare .

23 СЕДНИЦА

Бр.08-283/1 од 28.02.2023

На ова седница Советот донесе:

SEANCA E 23

Nr.08-283/1 dt. 28.02.2023

Në këtë seancë Këshilli miratoi:

1. Усвојување на 21,22 записник
2. Извештај за извршување на Буџетот на Општината Дебар за 2022 година – IV
3.Завршна сметка на Буџетот на Општина Дебар за 2022 со заклучок за донесување.
4. Извештај за активностите на ТППЕ во 2022 година, заклучок за усвојување.
5.Програма за работењето на ТППЕ за 2023 година, заклучок за усвојување.
6. План за изведување на стручна настава и обука за ТППЕ во Општина Дебар за 2023 година, заклучок за усвојување.
7. Предлог Одлука за формирање на локален совет за превенција.
8. Предлог Решение за формирање на Комисија за разгледување на состојбата со Локалниот водоснабдителен и канализационен систем на селата чии водоводи и кализации се предлагаат да се превземат од страна на комуналното претпријатие.
9.Предлог програма за активностите на Општина Дебар во областа заштита и сласувањето ,пторивпожарна заштита и управување со кризи во 2023 год.
10.Предлог Програма за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести за 2023 год.
11.Предлог Решение за формирање стручна комисија за проценана штети предизвикани од елементарна непогода (пожари) на подрачјето на

1. Miratim i procesverbali nr:21,22.
2.Përfundim për miratimin e Raportit për realizimin e Buxhetit të Komunës Dibër për vitin 2022-Kuartali i IV.
3.Llogaria përfundimtare e Buxhetit të Komunës Dibër për vitin 2022 me përfundim për sjellje.
4. Raport për aktivitetet që ka realizuar NJTKZ në vitin 2022, me përfundim për sjellje.
5. Program për punën e NJTKZ për vitin 2023 ,me përfundim për sjellje.
6. Plan për zbatimin e mësimit dhe trajnimin profesional të punsuarve në NJTKZ në Komunën Dibër për vitin 2023. përfundim për sjellje.
7.Propozim Vendim për formimin e këshillit lokal për preventivë.
8.Propozim Vendim për formimin e Komisionit për shqyrtim të gjendjes me sistemet e ujësjellës kanalizime Lokale të fshatrave, tubacionet dhe kanalizimet e të cilave propozohet të merren nga ndërmarrja komunale.
9.Propozim Program për aktivitetet e Komunës Dibër për mbrojte dhe shpëtim ,mbrojte nga zjari dhe manaxhimi të krizave per vitin 2023.
10.Propozim Program për zbatimin e masave të përgjithsme për mbrojtjen e popullsisë nga sëmundjet infetive për vitin 2023.
11.Propozim Vendim për për ngritjen e një komisioni ekspertësh për vlerësimin e dëmeve të shkaktuara nga fatkeqësitë natyrore (zjarret) në zonën e komunës së Dibrës.

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА KUMTESA ZYRTARE E KOMUNËS
Бр./ Nr. 36 Дт/Dt. 06.03.2024 стр/7

општина Дебар
12. Барање за согласност за измена и дополнување на годишен план за вработување за 2023 година во Општина Дебар.

12. Kërkesë për pëlqim për ndryshim plotësim të planit vjetor për punësime për vitin 2023 në Komunën Dibër.

24 СЕДНИЦА
Бр.08-415/1 од 31.03.2023
На ова седница Советот донесе:

SEANCA E 24
Nr.08-415/1 dt. 31.03.2023
Në këtë seancë Këshilli miratoi

1. Усвојување на 23 записник
2. Предлог измени и дополнување на програмата за контрола на популација на бездомите кучиња на подрачје на општина Дебар за 2023, со заклучок за донесување.
3. Завршна сметка на ЈКП „Стандард“, - Дебар за 2022 година.
4. Предлог одлука за давање согласност на одлуката за утврдување на тарифи на комуналните услуги- Подигање и транспортер на смет, услуги донесена од УО на ЈКП „Стандард“, - Дебар.
5. Предлог одлука за давање согласност на одлуката за утврдување на тарифи на водните услуги донесена од УО на ЈКП „Стандард“, - Дебар.
6. Правилник за плати, надоместоци на плати и други примиња на вработените во општина Дебар.
7. Одлука за утврдување на вредноста на бод за пресметување на платите на помошно- технички лица и професионални пожарникари.

1. Miratim i procesverbali nr:23.
2. Propozim ndryshim plotësim i programit për kontrollin e popullimit të qenve endacakë në zonën e komunës Dibër për vitin 2023, me përfundim për sjellje.
3. Llogaria përfundimtare e NKP "Standard"-Dibër për vitin 2022.
4. Propozim vendim për dhënie të pëlqimit në vendimin për caktimin e tarifave për shërbimet e komunale- Grumbillimi dhe transporti i mbeturinave sjellur në Këshilli drejtues i NKP "Standard "-Dibër.
5. Propozim vendim për dhënie të pëlqimit në vendimin për caktimin e tarifave për shërbimet ujore sjellur në Këshilli drejtues i NKP "Standard "-Dibër.
6. Rregullore për paga, kompenzimet e pagave dhe të ardhurave të tjera për të punësuarit në komunën Dibër.
7. Vendim për përcaktimin e vlerës së pikës për përllogaritjen e pagave për stafin – teknik ndihmës dhe zjarfikësit profesional.

25 СЕДНИЦА
Бр.08-535/1 од 28.04.2023
На ова седница Советот донесе:

SEANCA E 25
Nr.08-535/1 dt. 28.04.2023
Në këtë seancë Këshilli miratoi

1. Усвојување на 24 записник
2. Заклучок за усвојување на извештајот за извршување на буџетот на општината Дебар за 2023 година I-квартал
3. Предлог одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во ООУ „Пенестиа“, - Дебар за 2024 година.
4. Предлог одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во ООУ „Саид Најдени“, - Дебар за 2024 година.

1. Miratim i procesverbali nr:24.
2. Përfundim për miratim e raportit për realizimin e buxhetit të komunës Dibër për vitin 2023 Kuartali -I
3. Propozim vendim për dhënie pëlqim në Planin vjetor për punësim në SHFK "Penestia" - Dibër për vitin 2024.
4. Propozim vendim për dhënie pëlqim në Planin vjetor për punësim në SHFK "Saïd Najdeni" - Dibër për vitin 2024.

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА KUMTESA ZYRTARE E KOMUNËS
Бр./ Nr. 36 Дт/Dt. 06.03.2024 стр/8

5.Предлог одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во ООУ „Ристе Ристевски „-с. Долно Косоврасти за 2024 година.

6.Барање за согласност за измена и дополнување на годишен план за вработување за 2023 година во Општина Дебар.

7.Одлука за давање согласност за трајно користење без материјална компезација на специално возило за собирање и транспорт на комунален отпад.

26 СЕДНИЦА

Бр.08-637/1 од 31.05.2023

На ова седница Советот донесе:

1. Усвојување на 25 записник

2.Решение за разрешување и именување на членови на Комисијата за мандатни прашања,избори и именувања.

3.Предлог решение за разрешување и именување на членови на Надзорниот одбор за контрола на материјално финансиското работење на ЈКП„Стандард „ Дебар

4.Предлог Одлука за висината на благајничкиот максимум за 2023 година на сметката на општина Дебар

5.Предлог Одлука за усвојување на Годишниот извештај за реализација на Програмата за развој на Југозападниот плански регион и тековното работење на Центарот за развој и Финансискиот извештај за 2022 година.

6. Предлог - Нацрт Статут на Општина Дебар.

7.Извештај за реализација на Програмата за одржување на јавната чистота во Општина Дебар за 2022 година со заклучок за усвојување.

8.Предлог Програма за одржување на јавната чистота на подрачјето на Општина Дебар за 2023 година со заклучок за донесување.

27 СЕДНИЦА

Бр.08-729/1 од 30.06.2023

На ова седница Советот донесе:

1. Усвојување на 26 записник

2.Предлог - Статут на Општина Дебар.

5.Propozim vendim për dhënie pëlqim në Planin vjetor për punësim në SHFK "Riste Ristevski - f. Kosovrast i Poshtëm për vitin 2024.

6.Kërkesë për pëlqim për ndryshim plotësim të planit vjetor për punësime për vitin 2023 në Komunën Dibër.

7.Vendim për dhënie pëlqim për shfrytëzim të përhershëm pa kompezim materjal automjet i specjализuar për grumbullimin dhe transportin të mbeturinave.

SEANCA E 26

Nr.08-637/1 dt. 31.05.2023

Në këtë seancë Këshilli miratoi

1. Miratim i procesverbali nr:25.

2.Aktvendim për shkarkim dhe emërim të anëtarëve të Komisionit për çështje mandatore, zgjedhje dhe emërim.

3. Aktvendim për shkarkim dhe emërim të anëtarëve të Këshillit mbikqyrës për kontroll të punës materiale-financiare të Ndërmarrjes Komunale Publike "Standard"–Dibër

4.Propozim Vendim për lartësinë e maksimumit të arkës për vitin 2023 në llogarinë e komunës së Dibrës.

5.Propozim vendim për miratimin e raportit vjetor për realizimin e Programit për zhvillim të rajonit planor jugpërendimor dhe punën vijuese të Qendrës për zhvillim dhe raportit financiar për vitin 2022.

6. Propozim – Projekt Statut i Komunës së Dibrës.

7.Raport për realizimin e Programit për mirëmbajtjen e pastërtisë publike në Komunën Dibër për vitin 2022 me përfundim për miratim.

8.Propozim Program për mirëmbajtjen e pastërtisë publike në territorin e Komunës Dibër për vitin 2023 me përfundim për sjellje.

SEANCA E 27

Nr.08-729/1 dt. 30.06.2023

Në këtë seancë Këshilli miratoi

1. Miratim i procesverbali nr:26.

- 3.Предлог –Програма за мерките и активностите на општина Дебар на социјална заштита за 2023 год.
- 4.Прашање од советниците за комунален инспектор.

- 2.Propozim – Statut i Komunës së Dibrës.
- 3.Propozim Program për masat dhe aktivitetet e komunës Dibër në fushën e mbrojtjes sociale për vitin 2023
- 4.Pyetje këshilltarët për Inspektorin komunal.

28 СЕДНИЦА

Бр.08-859/1 од 16.08.2023

На ова седница Советот донесе:

1. Усвојување на 27 записник
- 2.Предлог заклучок за усвојување на извештајот за извршување на Буџетот на Општината за 2023 година-Втор квартал.
- 3.Предлог одлука за измена и дополнување на Буџетот на Општината Дебар за 2023 год.
- 4.Предлог давање согласност за почеток и завршетокот на работното време во јавната општинска установа детска градинка Брешиа – Дебар.
- 5.Предлог за давање согласност за усвојување на предлог за намалување и зголемување на број на децата по групи за 2023-2024 година.
- 6.Предлог одлука за прогласување на почесни граѓани на Општина Дебар.
- 7.Предлог одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во општина Дебар за 2024 година.
- 8.Одлука за доснесување на детален урбанистички план за Блок 6,плански период 2020-2025 Општина Дебар.

29 СЕДНИЦА

Бр.08-890/1 од 31.08.2023

На ова седница Советот донесе:

1. Усвојување на 28 записник
- 2.Предлог одлука за давање согласност на Годишниот план за вработување во општина Дебар за 2024 година.

SEANCA E 28

Nr.08-859/1 dt. 16.08.2023

Në këtë seancë Këshilli miratoi

- 1.Miratim i procesverbali nr:27.
- 2.Propozim përfundim për miratim e raportin për realizimin e Buxhetit të Komunës për vitin 2023-Kuartali I Dytë.
- 3.Propozim vendim për ndrishim plotësim të Buxhetit të Komunës Dibër për vitin 2023.
- 4.Propozim dhenje pëlqim për fillimin dhe përfundimin e orarit të punës të institucionit publik Komunal–Kopshti I fëmijëve Breshia-Dibër.
- 5.Propozim dhenje pëlqim për miratimin e propozim-vendimit për zvoglimin dhe rritjen e numrit të fëmijëve në grupe në IPKKF BRESHIA –Dibër për vitin 2023-2024.
- 6.Propozim vendim për shpallje qytetar nderi të Komunës së Dibrës.
- 7.Propozim vendim për dhënie pëlqim në Planin vjetor për punësim në Komunën Dibër për vitin 2024
- 8.Vendim për miratimin e planit detal urbanistik për Bllokun 6,peruidha e planifikimit 2020-2025, Komuna Dibër

SEANCA E 29

Nr.08-890/1 dt. 31.08.2023

Në këtë seancë Këshilli miratoi

- 1.Miratim i procesverbali nr:28.

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА KUMTESA ZYRTARE E KOMUNËS

Бр./ Nr. 36 Дт/Dt. 06.03.2024 стр/10

2.Предлог одлука за утврдување на потреба за размена на градежно земјиште во сопственост на Република Северна Македонија со градежно земјиште во сопственост на физичко лице за изградба на објект од јавен интерес од локално значење.

3.Годишен извештај за работата на ООУ „Пенестиа,, во учебната 2022-2023 година.

4. Годишна програма за работа на училиштето ООУ „Пенестиа,,за учебната година 2023-2024

5.Годишен извештај за воспитно-образовната работа на ООУ „Саид Најдени,, за учебната 2022-2023 година

6.Годишна програма за воспитно-образовната работа на училиштето ООУ „Саид Најдени,, за учебната година 2022-2023

7.Годишен извештај за работата на ООУ „Ристе Ристески,,во учебната 2022-2023 година

8.Годишна Програма за ООУ „Ристе Ристески,, за учебната 2023-2024 година.

9.Годишен извештај за работата на ЈОУДГ „Брешиа,,во учебната 2022-2023 година.

10.Годишна Програма за ЈОУДГ „Брешиа,, за учебната 2023-2024 година.

11.Предлог одлука статут на јавно комунално претпријатие Стандард –Дебар.

2.Propozim vendim për dhënie pëlqim në Planin vjetor për punësim në Komunën Dibër për vitin 2024

2.Propozim vendim për përcaktimin e nevojës për këmbim të tokës në pronësi të Republikës së Maqedonisë së Veriut me tokë ndërtimore në pronësi të personit fizik për ndërtimin e objektit me interes public me rëndësi lokale.

3.Raport për punën vjetore të SHFK „Penestia,, për vitin shkollor 2022-2023

4. Programi për punën vjetore për SHFK „Penestia,, për vitin 2023-2024

5. Raport për punën edukativo - arsimore për SHFK „Said Najdeni,, për vitin 2022-2023

6. Programi vjetor për punën edukativo-arsimore të SHFK „Said Najdeni,, për vitin shkollor 2023-2024

7. Raport për punën e SHFK „Riste Risteski,, për vitin 2022-2023 .

8.Programi vjetor për SHFK „Riste Risteski,, për vitin 2023-2024.

9.Raport për punën e IPKKF „Breshia,,për vitin 2022-2023

10.Programi vjetor për IPKKF „Breshia,, për vitin 2023-2024.

11.Propozim vendim statuti i ndërmarjes komunale publike Standard –Dibër.

30 СЕДНИЦА

Бр.08-1025/1 од 26.09.2023

На ова седница Советот донесе:

1. Усвојување на 29 записник

2.Годишен извештај за работата на СОУ „28 Ноември,, во учебната 2022-2023 година.

3.Годишна програма за работа на СОУ „28 Ноември,,за учебната година 2023-2024

4.Одлука за утврдување на предлогот за воспоставување на меѓуопштински соработка.

5.Одлука за утврдување составот на Штабот за заштита и спасување за подрачјето на општина Дебар.

6.Решение за именување на членови на Просторниот Штаб за заштита и спасување на Општина Дебар и извршители за административно-технички и оперативни работи

7.Одлука за формирање на универзална единица

SEANCA E 30

Nr.08-1025/1 dt. 26.09.2023

Në këtë seancë Këshilli miratoi

1.Miratim i procesverbali nr:29.

2.Raport për punën vjetore të SHMK „28 Nëntori,, për vitin shkollor 2022-2023

3.Programi për punën vjetore për SHMK „28 Nëntori,, për vitin 2023-2024

4.Vendim për të përcaktuar propozimin për vendosjen e bashkëpunimit ndërkomunal.

5.Vendim për përcaktimin e përberjes së Shtabit për Mbrojtje dhe Shpëtim për teritorrin e Komunës Dibër.

6.Aktvendim për emërimin e anëtarëve të Shtabit hapësinor për mbrojtje dhe shpëtim të Komunës Dibër

за заштита и спасување во Општина Дебар.
8.Решение за поставување командири на единиците за заштита и спасување на подрачјето на општина Дебар.
9.План за заштита и спасување од перирод непогоди и други несреќи Општина Дебар.
10.Проценка за загрозеност од природни непогоди и други несреќи за Општина Дебар.
11.Барање за информации за летната сезона 2023 година, за реализираните Општина Дебар.

dhe zbatues për punë administrativo – teknike dhe operative.
7.Vendim për të formuar një njësi universale për mbrojtje dhe shpëtim në Komunën Dibër
8.Aktvendim për përcaktimin e komandantëve të njëjive për mbrojtje dhe shpëtim në vendbanimet e Komunës Dibër.
9.Plan për mbrojtje dhe shpëtim nga fatkeqsitë natyrore dhe aksidenteve tjera Komuna Dibër.
10.Vlersim i rrezikut nga fatkeqsitë natyrore dhe aksidenteve tjera për Komunën Dibër.
11.Kërkesë për informin për aktivitetet për sezonin veror të vitit 2023, nga Komuna Dibrës.

31 СЕДНИЦА

Бр.08-1166/1 од 30.10.2023

На ова седница Советот донесе:

1. Усвојување на 30 записник
- 2.Предлог заклучок за усвојување на извештајот за извршување на Буџетот на Општината за 2023 година-Трет квартал
- 3.Предлог одлука за измена и дополнување на Буџетот на Општината Дебар за 2023 год.
- 4.Предлог одлука за давање согласност за формирање паралелки со помалку од 20 ученици во ООУ„Пенестиа,,Дебар за учебна година 2023/2024.
- 5.Предлог одлука за давање согласност за формирање паралелки со помалку од 20 ученици во ООУ„Саид Најдени ,,Дебар за учебна година 2023/2024
- 6.Предлог одлука за давање согласност за формирање паралелки со помалку од 20 ученици во ООУ„Ристе Ристевски,,Дебар за учебна година 2023/2024
- 7.Предлог за давање согласност за зголемување на цените на услугите на ЈОУДГ „Брешиа,, Дебар.
- 8.Одлука за утврдување на висината на надоместокот за добивање на лиценца за вршење на угостителска дејност.
- 9.Предлог Програма за одржување на локалните патишта и улици во општина Дебар за 2023/2024 година во зимски услови.

SEANCA E 31

Nr.08-1166/1 dt. 30.10.2023

Në këtë seancë Këshilli miratoi

- 1.Miratim i procesverbali nr:30.
- 2.Propozim përfundim për miratim e raportin për realizimin e Buxhetit të Komunës për vitin 2023-Kuartali I Tretë.
- 3.Propozim vendim për ndryshim plotësim të Buxhetit të Komunës Dibër për vitin 2023.
- 4.Propozim Vendim për dhënie pëlqim për formimin e paraleleve me më pak se 20 nxënës në SHFK „Penestia,,Dibër për vitin shkollor 2023-2024
- 5.Propozim Vendim për dhënie pëlqim për formimin e paraleleve me më pak se 20 nxënës në SHFK „Said Najdeni ,,Dibër për vitin shkollor 2023-2024
- 6.Propozim Vendim për dhënie pëlqim për formimin e paraleleve me më pak se 20 nxënës në SHFK „Riste Ristevski,,Dibër për vitin shkollor 2023-2024
- 7.Propozim për dhënie pëlqim për rritjen e çmimeve të shërbimeve në IPKKF,, Breshia,, Dibër.

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА KUMTESA ZYRTARE E KOMUNËS

Бр./ Nr. 36 Дт/Dt. 06.03.2024 стр/12

10.Предлог одлука за покренување на постапка за именување на постојната улица „Крак од улица 8 –ми Септември“ во Општина Дебар

32 СЕДНИЦА

Бр.08-1256/1 од 30.11.2023

На ова седница Советот донесе:

1. Усвојување на 31 записник
- 2.Предлог Решение за разрешување и именување на претствници на Општината во училишниот одбор на ООУ „Ристе Ристески „- с.Косоврасти- Дебар.
- 3.Предлог одлука за изменување на Правилникот за систематизација на работните места во Јавната општинска установа за деца - Детска градинка „Брешиа“ – Дебар
- 4.Предлог одлука за формирање на заедничка комисија за подготовка на актите за воспоставување на меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Дебар, Општина Маврово Ростуше, и Општина Центар Жупа.
- 5.Предлог решение за именување на членови на заедничката Комисија за меѓуопштинска соработка помеѓу Општина Дебар, Општина Маврово Ростуше, и Општина Центар Жупа.

33 СЕДНИЦА

Бр.08-1326/1 од 18.12.2023

На ова седница Советот донесе:

1. Усвојување на 32 записник
- 2.Предлог одлука за престанување на важноста на Одлуката за утврдување на потреба за размена на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија со градежно земјиште во сопственост на физичко лице за изградба на објект од јавен интерес од локално значење.
- 3.Предлог одлука за престанување на важноста на Одлуката за утврдување на потреба за размена на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија со градежно земјиште во сопственост на физичко лице за изградба на објект од јавен интерес од локално значење.

8.Propozim vendim për përcaktimin e lartësisë së kompensimit për marrjen e liçencës për ushtrimin e veprimtarisë hotelerike.

9.Propozim Program për mirëmbajtjen e rrugëve komunale dhe rrugicave në komunën e Dibrës për vitin 2023/2024 në kushte dimërore.

10.Propozim vendim për iniciimin procedures për emërtimin e rrugës ekzistuese “Krahu i rrugës 8 Shtatori” në Komunën e Dibrës

SEANCA E 32

Nr.08-1256/1 dt. 30.11.2023

Në këtë seancë Këshilli miratoi

- 1.Miratim i procesverbali nr:31.
- 2.Aktvendim për shkarkim dhe emërim të përfaqësuesve të Komunës Dibër në këshillin shkollor të SHFK “Riste Risteski ”-f.Kosovrast –Diber.
- 3.Propozim vendim për ndryshimin e Rregullores për sistemimin e vendeve të punës në institucionin publik komunal për fëmijë – Kopshti “Breshia” – Dibër.
- 4.Propozim Vendim për formimin e komisionit të përbashkët ndërkomunal ndërmjet Komunës së Dibrës, Komunës Mavrovë Rostushë,dhe Komunës Qendër Zhupë.
- 5.Propozim aktvendim për emërimin e anëtarve të komisionit të përbashkët ndërkomunal nëdrmet Komunës Dibër ,Komunës Mavrovë Rostushë,dhe Komunës Qendër Zhupë.

SEANCA E 33

Nr.08-1326/1 dt. 18.12.2023

Në këtë seancë Këshilli miratoi

- 1.Miratim i procesverbali nr:32.
- 2.Propozim vendim për ndërprerjen e vlevshmërisë të Vendimit për përcaktimin e nevojës për këmbim të tokës në pronësi të Republikës së Maqedonisë së Veriut me tokë ndërtimore në pronësi të personit fizik për ndërtimin e objektit me interes publik me rëndësi locale.
3. Propozim vendim për ndërprerjen e vlevshmërisë të Vendimit për përcaktimin e nevojës për këmbim të tokës

- 4.Предлог програма за општа туристичка пропаганда и подобрување на условите за престој на туристите во 2024 година
- 5.Предлог одлука за утврдување и наплата на комунална такса во Општина Дебар.
- 6.Календарски Буџет на Општина Дебар за 2024 год.
- 7.Предлог одлука за висина на благајнички максимум за 2024 година на сметката на општина Дебар .
- 8.Предлог нацрт Буџет на Општина Дебар за 2023 година, со заклучок за утврдување
- 9.Разно.

- në pronësi të Republikës së Maqedonisë së Veriut me tokë ndërtimore në pronësi të personit fizik për ndërtimin e objektit me interes publik me rëndësi lokale
- 4.Propozim program për propagandë të përgjithshme turistike dhe përmirësim të kushteve për qëndrim të turistëve për vitin 2024
- 5.Propozim vendim për përcaktimin e taksës komunale në Komunën e Dibrës
- 6.Kalendari Buxheteori i Komunes Diber per vitin 2024.
- 7..Propozim vendim për lartësinë e maksimumit të arkës për vitin 2024 në llogarinë e Komunës së Dibrës.
- 8.Propozim projektbuxheti i Komunës Diber për vitin 2023 me përfundim për verifikim.
- 9.Të ndryshme

34 СЕДНИЦА

Бр.08-1388/1 од 29.12.2023

На ова седница Советот донесе:

1. Усвојување на 33 записник
2. Предлог Буџет на Општината Дебар за 2024 година со заклучок за донесување.
- 3.Предлог одлука за извршување на Буџетот на Општината Дебар за 2024 година.
- 4.Предлог одлука за утврдување на вредноста на бодот за пресметување на платите на државните службеници за 2024 година во Општина Дебар.
5. Извештај за реализација на годишната Програма за изградба, реконструкција, рехабилитација, одржување и заштита на општинските патишта и улици во подрачјето на Општина Дебар за 2023 год, со заклучок за усвојување.
- 6.Предлог годишна Програма за изградба, реконструкција, рехабилитација, одржување и

SEANCA E 34

Nr.08-1388/1 dt. 29.12.2023

Në këtë seancë Këshilli miratoi

- 1.Miratim i procesverbali nr:33.
- 2.Propozim Buxheti i Komunës Diber për vitin 2024 me përfundim për sjellje
- 3.Propozim vendim për realizimin e Buxhetit të Komunës Diber për vitin 2024
- 4.Propozim vendim për caktimin e vlerës së pikës për përllogaritjen e rrogave të nëpunësve shtetëror për vitin 2024 në Komunën Diber.
5. Raport për realizimin e programit vjetor për ndërtim, rindërtim, rehabilitim, mirëmbajtje dhe mbrojtje të rrugëve komunale dhe rrugicave në

заштина на општинските патишта и улици во подрачјето на Општина Дебар за 2024 год. со заклучок за донесување.

7. Програмата за уредување на градежно земјиште на општина Дебар за 2024 година, со заклучок за донесување.

8. Предлог Програма за одржување на јавната чистота на подрачјето на Општина Дебар за 2024 година со заклучок за донесување.

9. Предлог Програма за активностите на Општина Дебар од областа на културата и нивното финансирање за 2024 година со заклучок за донесување.

10. Предлог Програма за активностите на Општина Дебар во областа на спортот во 2024 година со заклучок за донесување.

11. Предлог –Програма за мерките и активностите на општина Дебар на социјална заштита за 2024 год со заклучок за донесување.

12. Предлог програма за активностите на Општина Дебар во областа заштита и сласувањето ,пторивпожарна заштита и управување со кризи во 2024 год. со заклучок за донесување.

13. Предлог Програма за еднакви можности на Општина Дебар во 2024 година. со заклучок за донесување.

14. Предлог Програма за изработка на урбанистички планови и урбанистичка докуменациа на територијата на Општина Дебар за 2024 год, со заклучок за донесување.

15. Предлог Програма за контрола на популација на бездомните кучиња на подрачјето на општина Дебар за 2024 година. со заклучок за донесување.

16. Предлог Програма за работа на Советот на Општината Дебар за 2024 година со заклучок за донесување.

17. Предлог одлука за формирање на Комисија за унапредување на правата на пациентите во општина Дебар.

18. Предлог одлука за финансиско учество за реализирање на проектот за реконструкција на улица “1-ви Мај” - Дебар

19. Предлог одлука за финансиско учество за реализирање на проектот кој ќе се избира преку

Комунен е Дибрës për vitin 2023 me përfundim për miratim.

6. Propozim Program vjetor për ndërtim, rindërtim, rehabilitim, mirëmbajtje dhe mbrojtje të rrugëve komunale dhe rugicave në Komunën e Dibrës për vitin 2024 me përfundim për sjellje.

7. Programit për regullimin e tokës ndërtimore për komunën e Dibrës për vitin 2024, me përfundim për sjellje.

8. Propozim Program për mirëmbajtjen e pastërtisë publike në territorin e Komunës Dibrës për vitin 2024 me përfundim për sjellje.

9. Propozim Program për aktivitetet e Komunës së Dibrës nga sfera e kulturës dhe financimi i tyre për vitin 2024 përfundim për sjellje.

10. Propozim Program për aktivite te Komunës së Dibrës në lëmin e sportit për vitin 2024 përfundim për sjellje.

11. Propozim Program për masat dhe aktivitetet e komunës Dibrës në fushën e mbrojtjes sociale për vitin 2024 përfundim për sjellje.

12. Propozim Program për aktivitetet e Komunës Dibrës për mbrojtje dhe shpëtim ,mbrojtje nga zjari dhe manaxhimi të krizave per vitin 2024. përfundim për sjellje.

13. Propozim Program për mundësi të barabarta në Komunën e Dibrës në vitin 2024 përfundim për sjellje.

14. Propozim program për përpunimin e Planeve urbanistike dhe dokumentacioneve urbanistike në territorin e Komunës Dibrës për vitin 2024 me përfundim për sjellje.

15. Propozim Program për kontrollin e popullimit të qenve endacakë në zonën e Komunës Dibrës për vitin 2024 me përfundim për sjellje.

16. Propozim Program për punën e Këshillit të Komunës Dibrës për vitin 2024 me përfundim për sjellje.

17. Propozim vendim për formimin e komisionit për avancimin e të drejtave të pacientëve në komunën Dibrës.

18. Propozim vendim për pjesëmarrje financiare për realizimin e projektit për rikonstruimine rrugës “1 Maji” - Dibrës .

19. Propozim vendim për pjesëmarrje financiare për realizimin e projektit i cili do të zgjidhet nëpërmjet formumeve në bashkësi për zgjedhjen e projektit

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА KUMTESA ZYRTARE E KOMUNËS

Бр./ Nr. 36 Дт/Dt. 06.03.2024 стр/15

форумите во заедница за избор на приоритетен проект грант финансиран од УНДП во рамките на проектот зајакнување на општински совети фаза 2. 20. П Р О Г Р А М А за одржување на јавно зеленило на подрачјето на Општина Дебар за 2024 година, 21. ОДЛУКА за утврдување на потреба за размена на градежно земјиште во сопственост на Република Северна Македонија со градежно земјиште во сопственост на физичко лице за изградба на објект од јавен интерес

prioritar grant i financiar nga UNDP në kuadër të projektit fuqizimi i këshillave komunal faza-2 20.PROGRAMI për të ruajtur gjelbërimin publik në zonën e Komunës së Dibrës për vitin 2024. 21. VENDIM për përcaktimin e nevojës për këmbim të tokës në pronësi të Republikës së Maqedonisë së Veriut me tokë ndërtimore në pronësi të personit fizik për ndërtimin e objektit me interes publik me rëndësi lokale

Бр. Nr. 08-270/4
28.02.2024 год.viti
Дебар/Dibër

СОВЕТ НА ОПШТИНА КËSHILLI I KOMUNËS
Претседател, Kryetari,
Fuat Spahiju c.p.d.v.

5.Врз основа член 50 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” “бр.5/02) како и член 87 став 3 од Статутот на Општината Дебар (“Службен гласник на Општината” бр.27/23), Градоначалник на Општината Дебар донесе:

Në mbështetje të nenit 50 të Ligjit për vetadministrimin lokal (“ Gazeta zyrtare e RM” nr.5/02) si dhe nenit 87 paragrafi 3 të Statutit të Komunës Dibër (“ Kumtesa zyrtare e Komunës ” nr. 27/23),

Kryetar i Komunës Dibër solli:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ЗАКЛУЧОКОТ
ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ НА
ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА СОВЕТОТ
НА ОПШТИНА ДЕБАР ЗА 2023 год.

К О Н К Л У З И О Н
ПËР SHPALLJEN E PËRFUNDIMIT
PËR SJELLJEN E RAPORTI TE
PROGRAMIT PËR PUNËN E KËSHILLIT
TË KOMUNËS DIBËR PËR v.2023

СЕ ОБЈАВУВА заклучокот за донесување на извештајот на Програмата за работа на Советот за 2023 год. донесен од страна на Советот на Општината на 36^{та} седница одржана на ден 28.02.2024 година год.

SHPALLET përfundimi për sjelljen e Raportit te Programit për punën e Këshillit për vitin 2023, sjellur nga Këshilli i Komunës në seancën e 36^{te} të mbajtur në datë 28.02.2024.

Бр. Nr.09-296/3
04.03.2024 год.viti
Дебар/Dibër

ОПШТИНА ДЕБАР/KOMUNA DIBËR
Градоначалник/ Kryetar i Komunës
Hekuran Duka с.p.d.v.

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА KUMTESA ZYRTARE E KOMUNËS
Бр./ Nr. 36 Дт/Dt. 06.03.2024 стр/17

6.Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на Р.М." бр.5/2002) и член 87 од Статутот на Општината Дебар ("Службен гласник на Општината Дебар" бр. 27/23), Советот на Општината Дебар на 36^{та} седница одржана на 28.02.2024 година , донесе:

Në mbështetje të nenit 36 paragrafi 1 pika 15 të Ligjit për vetëqeverisjen lokale („Gazeta Zyrtare e RM,, nr.5/02) si dhe nenit 87 të Statutit të komunës („Kumtesa Zyrtare e Komunës,, nr 27/23),

Këshilli i Komunës Dibër në seancën e 36^{të} të mbajtur në datë 28.02.2024 solli :

ЗАКЛУЧОК
ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈ ЗА
РАБОТА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА
ДЕБАР ЗА 2023 год.

PËRFUNDIM
PËR SJELLJEN E RAPORTIT PËR PUNËN
E KËSHILLIT TË KOMUNËS
DIBËR PËR v.2023

1.Советот на Општината Дебар го донесе Извештај за работа за 2023 год.

1.Këshilli i Komunës sjell Raportin për punën e Këshillit të komunës Dibër për vitin 2023.

2.Составен дел на Заклучокот е извештајот од точка 1.

2.Pjesë përbërëse e përfundimit është Programi nga pika 1.

3.Овој заклучок влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во "Службен гласник на Општината Дебар"

3.Ky përfundim hyn në fuqi një ditë pas shpalljen në "Kumtesën zyrtare të Komunës"

Бр. Nr. 08-270/5
28.02.2024 год.viti
Дебар/Dibër

СОВЕТ НА ОПШТИНА КËSHILLI I KOMUNËS
Претседател/Kryetari,
Fuat Spahijuc.p.d.v.

7.Врз основа член 50 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” “бр.5/02) како и член 87 став 3 од Статутот на Општината Дебар (“Службен гласник на Општината” бр.27/23), Градоначалник на Општината Дебар донесе:

Në mbështetje të nenit 50 të Ligjit për vetadministrimin lokal (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 5/02) si dhe nenit 87 paragrafi 3 të Statutit të Komunës Dibër (“Kumtesa zyrtare e Komunës” nr. 27/23), Kryetar i Komunës Dibër solli:

ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА
АКТИВНОСТИТЕ НА ТППЗ-ОПШТИНА
ДЕБАР СО ОБРАСЦИ ЗА СТАТИСТИЧКА
ЕВИДЕНЦИЈА НА ПОЖАРИТЕ И
ИНТЕРВЕНЦИЈАТЕ ЗА 2023 год.

К О Н К Л У З И О Н
ПËР SHPALLJEN E RAPORTIT PËR
АКТИВИТЕТЕТ E NJTKZ-KOMUNA DIBËR ME
FORMULARË PËR EVIDENTIM STATISTIKOR TË
ZJARREVE DHE INTERVENIMEVE
PËR VITIN 2023

СЕ ОБЈАВУВА усвојување на извештајот за активностите на ТППЕ –Општина Дебар со обрасци за статистичка евиденција на пожарите и интервенциите за 2023 година, донесена од страна на Советот на Општината на 36^{та} седница одржана на ден 28.02.2024 год.

SHPALLET miratimin e raportin për aktivitetet e NJTKZ – Komuna Dibër me formularë për evidentim statistikor të zjarreve dhe intervenimeve për vitin 2023, miratuar nga Këshilli i Komunës Dibër në seancën e 36^{të} mbajtur më datë 28.02.2024.

Бр. Nr. 09-296/4
04.03.2024 год.viti
Дебар/Dibër

ОПШТИНА ДЕБАР /KOMUNA DIBËR
Градоначалник /Kryetari,
Hekuran Duka c.p.d.v.

8.

ИЗВЕШТАЈ
Активности кои ги реализира ТППЕ
во 2023 година

Територијалната противпожарна единица во 2023 година има евидентирано вкупно 98 интервенции, со вкупно материјална штета од 61.000 евра.

Ако пожарите ги поделиме по местото каде се случиле и врз што, а со цел да добиеме појасна слика, 98 интервенции ќе ги поделеме на неколку :

-пожари на објекти	19
-пожари на отворен простор	59
пожари на сообраќајни средства	2
-технички интервенции	18

Подетален преглед на пожарите ќе добиете од табеларниот извештај за пожари за 2023 година.

Од табеларниот извештај можеме да ја видиме работењето на Единицата, така во табела 1 се евидентирани бројот на интервенции, материјалната причинета штета од тие интервенции и бројот на повредени лица во пожарите, додека лицата повредени и погинати при сообраќајни несреќи и други технички интервенции се заведени во табелата 1 од табеларниот извештај.

Во другите табели во табеларниот извештај се наброени сите 80 интервенции на пожари 18 технички интервенции

Превентивни активности.

Превентивната активност во Единицата е втор дел од работањето на единицата. За таа цел од локалните РТВ станици се бара да емитуваат информативни емисии со содржина од заштита од пожари со превентивен карактер. Особено вакви емисии и информации се бара да се емитуваат во

RAPORT
AKTIVITETET QË I REALIZON NJTKZ
NË VITIN 2023

Njësia territoriale e zjarrfikësve në vitin 2023 ka shënuar gjithsej 98 ndërhyrje, me një dem material në total prej 61.000 evr.

Nëse zjarret i ndajmë në vendet ku kanë ndodhur dhe mbi çka, në mënyrë që të kemi një pamje më të qartë të 98 ndërhyrjeve do ti ndajmë në:

-Zjarr në objekte.....	19
-Zjarr në hapësirë të hapur.....	59
-Zjarre në mjete të trafikut.....	2
Ndërhyrje teknike	18

Rishikim më të detajuar të zjarreve do të keni në Raportin tabelar të zjarreve për vitin 2023.

Nga pasqyra tabelare mund të shifet puna e NJTKZ, kështu në tabelën nr.1 është i evidentuar numri i intervenimeve, dëmi material nga këto intervenime dhe numri i personave të lënduar nga zjarret, përderisa personat e lënduar dhe viktimat nga fatkeqësitë e komunikacionit dhe intervenimet tjera teknike janë të dhëna në tabelën nr.1.

Në tabelat tjera në këtë raport janë të përpunuara të gjitha 80 intervenimet. dhe 18 intervenimet teknike.

Aktivitete parandaluese

Aktivitete parandaluese të njësisë janë pjesa e dytë e punës së Njësisë. Për këtë qëllim nga RTV lokalet kërkohet që të emitohen programe informative për parandalimin nga zjarri. Këto misione kërkohen veçanërisht në muajt e pranverës dhe verës pasi në këtë periudhë qytetarët duhet të dinë masat parandaluese për shkak të temperaturave të larta që mund të shkaktojnë zjarre. Këto

пролетните и летните месеци бидејќи во овој период пласираната содржина на превентивни мерки кои требаат граѓаните да ги знаат е поголема заради повисок степен на можно предизвикување пожар. Овие активности во целост се реализирани и преку РТВ локалните радиостаноци во целост е информирана јавноста за работењето и преземените активности на Единицата. Во 2023 година за одбележување на денот на заштита од пожари, 20 Мај беше планирана да се изведе Тактичко показна вежба која во целост ќе беше пренесувана од медиумите но поради пандсемијата е одложена.

Одржување на пп опрема и возила

Согласно со ПП правилникот за вршење на работите, минималната техничка опрема и средства за гасење на пожар, во ТППЕ се врши одржување на опремата и средствата со пропишаната динамика. Од страна на командирот се пропишани упатства за одржувања, користење и ракување со пп опремата и средствата за гасење пожар.

Стручно оспособување на пожарникарите

Оваа активност е планирана да се изведува во време кога Единицата не е ангажирана со пожари или друга интервенција.

Планот за обука на пожарникарите за 2023 година делумно е исполнет поради активности на единицата со пожари а дел од тоа немањето на доволно соодветни простории на единицата за планираните активности.

Регистрација на улици, хидранска мрежа и објекти

За успешно работење на единицата неопходно е евидентирање на промените во хидранската и сообраќајната мрежа во општината. Во 2023 година се направени 23 евиденции на улици каде е сменет патната инфраструктура и промена во хидранската мрежа.

Во Единицата е водена уредна евиденција за сите настани и тоа: пријави за пожар, книга за евиденција на пожари, книга за сменското работање во

активности janë realizuar tërësisht dhe përmes RTV lokale është informuar publiku për punën dhe aktivitetet e ndërmarra të Njësisë. Në vitin 2023 tradicionalisht u shënua dita e mbrojtjes nga zjarri. Më 20 Maj u realizua ushtrimi taktik i cili u transmetua nga mediumet në Dibër.

Mirëmbajtja e pajisjeve dhe automjeteve

Në pajtim me rregulloren kryerja e punëve, dhe mirëmbajtja e pajisjeve teknike për shuarjen e zjarreve në NJTKZ realizohet sipas dinamikës së përcaktuar. Nga ana e udhëheqësit janë përcaktuar udhëzimet për mirëmbajtjen, shfrytëzimin dhe përdorimin e pajisjeve dhe mjeteve për shuarjen e zjarreve.

Aftësimi profesional i zjarrfikësve

Ky aktivitet është planifikuar që të realizohet në kohën kur Njësia nuk është e angazhuar me shuarjen e zjarreve ose ndërhyrje të tjera.

Plani për stërvitjen e zjarrfikësve për vitin 2023 pjesërisht është përmbytur për shkak të aktiviteteve të Njësisë në shuarjen e zjarreve dhe pjesërisht për shkak të mungesës së hapësirave adekuate të Njësisë për zhvillimin e aktiviteteve të planifikuara.

Regjistrimi i rrugëve, rrjetit të ujësjellësit dhe objekteve

Për punë të suksesshme të Njësisë është e domosdoshme që të bëhet evidentimi i ndryshimeve në rrjetin e komunikacionit dhe rrjetin e ujësjellësit në nivel të Komunës. Gjatë vitit 2023 janë regjistruar 23 evidenca të rrugëve, ku është ndryshuar infrastruktura rrugore dhe është bërë ndryshim në rrjetin e ujësjellësit.

Në Njësi është mbajtur evidencë e rregullt për të gjitha ngjarjet, edhe atë: për paraqitje të zjarrit, libri për evidentimin e zjarreve, libri për punën në turne të Njësisë, të përcjellë me të gjitha rregulloret dhe urdhëresat.

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА KUMTESA ZYRTARE E KOMUNËS

Бр./ Nr. 36 Дт/Дт. 06.03.2024 стр/21

единицата пропратена со сите нејзини пропратни наредби и правилници.

Во 2023 година остварен прихот од извршени технички интервенции и услуги нема.

Генерално мислеме дека работата на единицата е на задоволително ниво, истата максимално се ангажирала и излегла во пресрет на сите проблеми на кои наидува во текот на работањето.

Во текот на изминатата 2023 година можеме да кажеме дека единицата покрај гаснењето на пожарите веќе многу успешно се справува и со се почестите барања на граѓаните на технички интервенции

Со промената на законот на пожарникарство поголеми се ингеренциите и обврските во делот на техничките интервенции така да истите од година во година се се побројни, спремноста како и обученоста пропратена со опрема е од големо значење за успешно работење на единицата.

Нë vitin 2023 nga kryerja e ndërhyrjeve teknike dhe shërbimeve nuk është realizuar fitim.

Mendojmë se në përgjithësi puna e kësaj Njësie është në nivel të kënaqshëm, e njëjta maksimalisht është Angazhuar dhe përballur me të gjitha problemet me të cilat është përballur gjatë punës.

Gjatë vitit të kaluar 2023 mund të themi se Njësia përveç shuarjes së zjarreve me shumë sukses kujdeset edhe për kërkesat më të shpeshta të qytetarëve për intervenime teknike.

Me ndyshimin e Ligjit për zjarrfikje intervenimet dhe obligimet janë më të mëdha në pjesën teknike ashtu që këtë vit ata kanë qenë më të numërta. Gatishmeria si dhe trajnimi i përcjellë me paisje është e një rëndësie të madhe për suksesin e punës në Njësi.

Бр. Nr. 08-270/6
28.02.2024год.viti
Дебар/Dibër

СОВЕТ НА ОПШТИНА КËSHILLI I KOMUNËS
Претседател, Kryetari,
Fuat Spahiju c.p.d.v.

9.Врз основа член 50 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” “бр.5/02) како и член 87 став 3 од Статутот на Општината Дебар (“Службен гласник на Општината” бр.27/23), Градоначалник на Општината Дебар донесе:

Në mbështetje të nenit 50 të Ligjit për vetadministrimin lokal (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 5/02) si dhe nenit 87 paragrafi 3 të Statutit të Komunës Dibër (“Kumtesa zyrtare e Komunës” nr. 27/23), Kryetar i Komunës Dibër solli:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ЗАКЛУЧОКОТ ЗА
УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА
АКТИВНОСТИТЕ НА ТППЗ-ОПШТИНА
ДЕБАР СО ОБРАСЦИ ЗА СТАТИСТИЧКА
ЕВИДЕНЦИЈА НА ПОЖАРИТЕ И
ИНТЕРВЕНЦИИТЕ ЗА 2023 год.

К О Н К Л У З И О Н
ПËР SHPALLJEN E PËRFUNDIMIT PËR
MIRATIMIN E RAPORTIT PËR AKTIVITETET E
NJTKZ-KOMUNA DIBËR ME FORMULARË PËR
EVIDENTIM STATISTIKOR TË ZJARREVE DHE
INTERVENIMEVE PËR VITIN 2023

СЕ ОБЈАВУВА заклучокот за усвојување на извештајот за активностите на ТППЕ – Општина Дебар со обрасци за статистичка евиденција на пожарите и интервенциите за 2023 година, донесена од страна на Советот на Општината на 36^{та} седница одржана на ден 28.02.2024 год.

SHPALLET përfundimi për miratimin e raportin për aktivitetet e NJTKZ – Komuna Dibër me formularë për evidentim statistikor të zjarreve dhe intervenimeve për vitin 2023, miratuar nga Këshilli i Komunës Dibër në seancën e 36^{të} mbajtur më datë 28.02.2024.

Бр. Nr. 09-296/5
04.03.2024 год.viti
Дебар/Dibër

ОПШТИНА ДЕБАР KOMUNA DIBËR
Градоначалник Kryetari,
Hekuran Duka c.p.d.v.

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА KUMTESA ZYRTARE E KOMUNËS

Бр./ Nr. 36 Дт/Дт. 06.03.2024 стр/24

10. Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/02) и член 87 од Статутот на Општина Дебар ("Службен гласник на Општина Дебар" бр.87/23),

Советот на Општина Дебар на 36^{та} седница одржана на 28.02.2024 година, го донесе следниот:

Në mbështetje të nenit 36 të Ligjit për vetadministrim lokal ("Gazeta zyrtare e RM" nr.5/02) dhe nenit 87 të Statutit të komunës Dibër ("Kumtesa zyrtare e Komunës" nr.27/23),

Këshilli i Komunës Dibër në seancën e 36^{të} të mbajtur më dt. 28.02.2024 solli këtë :

З А К Л У Ч О К

ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА АКТИВНОСТИТЕ НА ТППЗ-ОПШТИНА ДЕБАР СО ОБРАСЦИ ЗА СТАТИСТИЧКА ЕВИДЕНЦИЈА НА ПОЖАРИТЕ И ИНТЕРВЕНЦИЈЕТЕ ЗА 2023 год.

1. Советот на Општина Дебар го усвојува извештајот за активностите на ТППЕ – Општина Дебар со обрасци за статистичка евиденција на пожарите и интервенциите за 2023 година.

2. Составен дел на заклучокот е извештајот од точка 1.

3. Овој заклучок влегува во сила со денот на донеувањето и ќе се објави во Службен гласник на Општината.

П È R F U N D I M

PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR AKTIVITETET E NJTKZ-KOMUNA DIBËR ME FORMULARË PËR EVIDENTIM STATISTIKOR TË ZJARREVE DHE INTERVENIMEVE PËR VITIN 2023

1. Këshilli i komunës Dibër miraton raportin për aktivitetet e NJTKZ –Komuna Dibër me formularë për evidentim statistikor të zjarreve dhe intervenimeve për vitin 2023

2. Pjesë përbërëse e Përfundimit është Raporti nga pika 1.

3. Ky përfundim hyn në fuqi ditën e miratimit dhe do të shpallet në "Kumtesën zyrtare të Komunës".

Бр. Nr. 08-270/7
28.02.2024 год.viti
Дебар/Dibër

СОВЕТ НА ОПШТИНА КËSHILLI I KOMUNËS
Претседател, Kryetari,
Fuat Spahiju c.p.d.v.

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА KUMTESA ZYRTARE E KOMUNËS

Бр./ Nr. 36 Дт/Dt. 06.03.2024 стр/25

11. Врз основа член 50 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” “бр.5/02) како и член 87 став 3 од Статутот на Општината Дебар (“Службен гласник на Општината” бр.27/23), Градоначалник на Општината Дебар донесе:

Në mbështetje të nenit 50 të Ligjit për vetadministrimin lokal (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 5/02) si dhe nenit 87 paragrafi 3 të Statutit të Komunës Dibër (“Kumtesa zyrtare e Komunës” nr. 27/23), Kryetar i Komunës Dibër solli:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ПРОГРАМА ЗА
РАБОТЕЊЕТО НА ТППЕ ЗА 2024 год.**

**K O N K L U Z I O N
PËR SHPALLJEN E PROGRAMIT PËR PUNËN E
NJTKZ- PËR VITIN 2024**

СЕ ОБЈАВУВА Програмата за работењето на ТППЕ -Општина Дебар за 2024 год., донесена од страна на Советот на Општината на 36^{та} седница одржана на ден 28.02.2024 год.

SHPALLET për sjelljen e Programit për punën e NJTKZ –Komuna Dibër për vitin 2024, miratuar nga Këshilli i Komunës Dibër në seancën e 36^{të} mbajtur më datë 28.02.2024.

**Бр. Nr. 09-296/6
04.03.2024. год.viti
Дебар/Dibër**

**ОПШТИНА ДЕБАР KOMUNA DIBËR
Градоначалник Kryetari,
Hekuran Duka c.p.d.v.**

12.

PROGRAMA

Za raboteњeto na TPPE za 2024 godina

AKTIVNOSTI

1.Osnovni aktivnosti na Teritorijalnata protivpo`arna edinica se gasnewe na po`ar,spasuvawe na `ivotot na luфeto i nivniot imot zagrozen od po`ari ili kakva bilo druga nepogoda.

Rok:janiari - dekemvri

2. Vo 2024 godina pokraj osnovnite aktivnosti na TPPE se planiraat da se odr`at i drugi planirani aktivnosti se so cel Edinicata bide spremna da odgovori na problemite koi bi doaфale vo tekot na rabotaweto. Vo Edinicata se planira izveduvawe stru~na nastava i obuka na po`arnikarite se so cel podignuvawe na stepenot na znaewe.

Rok:januari - dekemvri

3.Vo tekot na 2024 godina e planirano sredbi so Republi~kite Teritorijalnite Protivpo`arni edinici i Op{tinskiot protivpoжaren Sojuz Debar ,kako i odr`uvawe na redovni kontakti so subjektite koi pridonesuvaat i parcipiraat vo zaщtitata od po`ari i drugi prirodni nepogodi.

Rok januari - dekemvri

4.Vrшewe na tehni~ki ntervencii i podgotvuvawe na Edinicata za taa cel.

Spored tehni~kata opremenost i neјzinata kadrovska popolnetost edinicata ke odgovori na site tehni~ki intervencii koi ke bidat pobarani.

Rok :januari - dekemvri

5.Analiza na pogolemite po`ari koi gi gasnela TPPE vo 2023 godina.

Vo vremeto planirano za nastava i obuka na vrabotenite vo edinicata se planira da se izvr[i pregled na po`ari na koi intervenirala Edinicata so cel da vo daden moment oskustvoto se upotrebi za polesno i pobrzo

PROGRAMI

PËR PUNËN E NJTKZ PËR VITIN 2024

AKTIVITETET

1.Aktivitetet kryesore të Nјesisë Territoriale Kundër Zjarrit janë shuarja e zjarreve, shpëtimi i jetëve të njerëzve dhe pasurisë së tyre të kërcënuara nga zjaret apo ç'fardo qoftë fatkeqësie tjetër.

Afati – Janar – Dhjetor

2.Në vitin 2024 përveç aktiviteteve themelor të NJKTZ janë planifikuar të mbahen dhe aktivitete tjera të planifikuara me qëllim që Nјesia të jetë e përgatitur të përgjigjët problemeve të cilat mund të paraqiten gjatë punës . Në Nјesi janë planifikuar kryerja profesionale e mësimit dhe trajnimit të zjarrëfiksive me qëllim ngritjen e nivelit të njohurive.

Afati – Janar – Dhjetor

3.Gjatë vitit 2024 janë planifikuar takime me Nјesitë Territorijale Republikane kundër Zjarrit dhe Shoqatën komunale kundër zjarrit në Dibër, si dhe mbajtja e rregullt e kontakteve me subjektet të cilat kontribuojnë dhe participojnë në mbrojtjen nga zjarret dhe fatkeqësite e tjera natyrore .

Afati – Janar – Dhjetor

4.Kryerja e intervenimeve teknike dhe përgatitja e Nјesisë për atë qëllim.

Sipas paisjeve teknike dhe plotësimit kadrovik të Nјesisë do të përgjigjet në të gjitha interevenimet të cilat do të kërkohen.

Afati – Janar – Dhjetor

5. Analiza e zjarreve të mëdha të cilat i ka shuar NJTKZ në 2023.

Në kohën e planifikuar për mësime dhe trajnim të të punësuarve planifkohet që të bëhet pasqyra e zjarreve në të cilat ka intervenuar Nјesia, me qëllim që në momentin e dhënë përvoja të shfrytëzohet për

spravuvawe so po`ari. Ќе bidat zedeni vo predvid tehni~kiot nastap,takti~koto dejsvuvawe,na~inot na gasnewe ,strategijata kako i nedostatocite i greшkite so koi se soo~ila edinicata.

Rok:januari - dekemvri.

6.Stru~no osposobuvawe i usovrшuvawe na vrabotenite vo edinicata.

Vrз osnova na izgotven Plan za izveduvawe na stru~na nastava i ubuka za 2024 godina osposubuvaweto i obu~uvaweto na vrabotenite vo edinicata,ovaa godina ke go zavzema prvo mesto vo planiranite aktivnosti na Edinicata a se so cel da se izvrши obuka na vraboitenite vo protivpozarnata edinica.

Rok: januari - dekemvri.

7.Соработка на ТППЕ

Potrebna sorabotka na Teritorijalnata protivpo`arna edinica so Preprijatijata што stopanisuvaat so шumi, Direkcijata za zaштита i spasuvawe i Centarot za upravuvawe so krizi kako i drugi subjekti.

Zaradi postignuvawe na odredeni rezultati na Edinicata neophodno e sorabotuvawe so gore navedenite subjekti koi participiraat vo odgovornosta za kvalitetna zaштита na grafanite i nivnite imoti.

Rok januari -dekemvri.

8.Podgotovka na edinicata za letna odnosno zimска sezona .

Podgotovka na vozilata za edna odnosno druga sezona se karakteriziraat so opremuvawe na vozilata so edna odnosno so druga oprema,no vo nikoj slu~aj ne pomalku od propишаната so Pravilnikot za minimalna oprema i sretcrva za gasnewe na po`ar.

Rok: april - oktombri.

9.Servisirawe na ПП - oprema i PP - aparati.

Servisirawe na ПП aparati, oprema i srestva za gasnewe na po`ar so koi raspolaga Edinicata se planira spored

ballafaqim me tе lehtе dhe tе shpejtе tе zjarreve. Do tе merren parasysh, paraqitja teknike, veprimi taktik, mеnyra e shuarjes sе zjarreve, strategjia si dhe mangesitе dhe gabimet me tе cilat еshtе ballafaquar Njесia.

Afati – Janar – Dhjetor

6. Aftесimi dhe pеrkryerja profesionale e tе punесuarve nе Njесi.

Nе bazе tе Planit tе pеrgatitur pеr kryerjen e mесimit profesional dhe trajnim pеr vitin 2024, aftесimi dhe trajnimi i tе punесuarve nе Njесi kеtе vit merr vend prioritar nе aktivitetet e planifikuara tе Njесisе, me qеllim qе tе bеhet trajnimi i tе punесuarit nе Njесinе kundеrzjarrit .

Afati – Janar – Dhjetor

7. Bashkеpunimi i Njесisе Territoriale Kundеr Zjarrit

Bashkеpunimi i nevojshtеm i Njесisе Territoriale Kundеr Zjarrit, me Ndеrmarrjet tе cilat udhеheqin me pyjet , Drejtorinе pеr mbrojtje dhe shpеtim dhe Qendrеn pеr ballafaqim me krizat si dhe subjekte te tjera.

Me qеllim tе aritjes sе rezultateve tе caktuara tе Njесisе еshtе i nevojshtеm bashkеpunimi me subjektet e lartepеrmendura tе cilеt participojnе nе pеrgjegjesitе pеr mbrojtje cilесore tе qytetarеve dhe pronave tе tyre.

Afati: Janar- dhjetor

8. Pеrgatitja e njесisе pеr sesonin verе gjegjesisht dimеr .

Pеrgatitja e makinave pеr njерin gjegjesisht sezonin tjetеr, karakterizohet me paisjen e makinave me njе gjegjesisht tjetеr paisje, por nе asnjе rast jo mе pak se e pеrshkruar nе Rregulloren pеr paisje minimale dhe mjete pеr shuarjen e zjarrit.

Afat: Prill-Tetor

9 Servisimi i paisjeve dhe aparateve kundеr zjarrit

Servisimi i aparateve, paisjeve dhe mjeteve pеr shuarjen e zjarreve me tе cilat disponon Njесia planifikohet sipas Rregullores pеr paisje minimale dhe mjete pеr shuarjen e

Pravilnikot za minimalna oprema i spetstva za gasnewe po`ar propishani od Direktorot na Direkcijata za zashita i spasuvawe. Srestvata za ova odr`uvawe se obezbeduvaat od strana na opshтината.

zjarreve të përshkruara nga Drejtori i drejtorise për Mbrojtje dhe Shpëtim. Mjetet për këtë mirëmbajtje janë të siguruar nga ana e Komunës.

Afati – Janar – Dhjetor

Rok: januari - dekemvri .

10. Vodewe na propishana evidencija.

Zaradi evidentirawe na sostojbata ,intervenciite,nastanite i drugite aktivnosti koi gi prevzela Edinicata vodi tekovni knigi i toa:

- kniga za postojano de`urstvo
- kniga za dnevni nastani
- kniga za evidencija na po`ari
- prijavi za po`ari
- upatsvo za raboteweto na Edinicata
- upatsvo za primopredavawe na smena
- upatsvo za dneven i nedelen pregled na vozila.

11. Osven navedenite aktivnosti Teritorijalnata protivpo`arna edinica ќе se anga`ira i so drugi `aktivnosti koi ќе naiduvaat vo tekot na rabotaweto na Edinicata. Da navedeme deka so kadrovskata popolnetost na Edinicata pred nas postoi pri~ina da Edinicata o~ekuva podobri rezultati vo spravuvawe so po`arite i drugite intervencii na koj edinicata vo tekot na 2024 godina ќе odgovori.

10. Mbajtja e evidencës së paraparë

Për evidentimin e gjendjes, intervenimet, ngjarjet dhe aktivitetet e tjera të cilat i ka ndërmarrë Njësia mban libra evidentues si më poshtë:

- libër për kujdestari të vazhdueshme
- libër për ndodhitë e ditës
- libër për evidentimin e zjarreve
- paraqitja e zjarreve
- udhëzues për punën e Njesisë
- udhëzues për ndërimin e turnit
- udhëzues për kontroll ditor dhe javor të makinave

11. Përvec aktiviteve të përmendura Njësia Territoriale do të angazhohet edhe me aktivitete të tjera të cilat do dalin gjatë punës së Njesisë. Të theksojmë se me plotësimin kadrovik të Njesisë, ajo pret rezultate me të mira në ballafaqimet me zjarret dhe intervencat tjera në të cilën do të përgjigjet gjatë vitit 2024.

Бр. Nr. 08-270/8
28.02.2024год.viti
Дебар/Dibër

СОВЕТ НА ОПШТИНА КËSHILLI I KOMUNËS

Претседател, Kryetari,
Fuat Spahiju c.p.d.v.

13. Врз основа член 50 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/02) како и член 87 став 3 од Статутот на Општината Дебар ("Службен гласник на Општината" бр.27/23), Градоначалник на Општината Дебар донесе:

Në mbështetje të nenit 50 të Ligjit për vetadministrimin lokal ("Gazeta zyrtare e RM" nr. 5/02) si dhe nenit 87 paragrafi 3 të Statutit të Komunës Dibër ("Kumtesa zyrtare e Komunës" nr. 27/23), Kryetar i Komunës Dibër solli:

**З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ЗАКЛУЧОКОТ ЗА
ДОНЕСУВАЊЕ НА ПРОГРАМА ЗА
РАБОТЕЊЕТО НА ТППЕ ЗА 2024 год.**

**K O N K L U Z I O N
PËR SHPALLJEN E PËRFUNDIMIT
PËR SJELLJEN PROGRAMIT PËR
PUNËN E NJTKZ- PËR VITIN 2024**

СЕ ОБЈАВУВА заклучокот за донесување на Програмата за работењето на ТППЕ -Општина Дебар за 2024 год., донесена од страна на Советот на Општината на 36^{та} седница одржана на ден 28.02.2024 год.

SHPALLET përfundimi për sjelljen e Programit për punën e NJTKZ –Komuna Dibër për vitin 2024, miratuar nga Këshilli i Komunës Dibër në seancën e 36^{të} mbajtur më datë 28.02.2024.

04.03.2024. год.viti
Дебар/Dibër

Градоначалник Kryetari,
Hekuran Duka с.p.d.v.

14.Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ"бр.5/02) и член 87 од Статутот на Општина Дебар ("Службен гласник на Општина Дебар "бр.27/23), Советот на Општина Дебар на 36^{та} седница одржана на 28.02.2024 година, го донесе следниот:

Në mbështetje të nenit 36 të Ligjit për vetadministrim lokal ("Gazeta zyrtare e RM"nr.5/02) dhe nenit 87 të Statutit të komunës Dibër ("Kumtesa zyrtare e Komunës"nr.27/23), Këshilli i Komunës Dibër në seancën e 36^{të} të mbajtur më dt. 28.02.2024 solli këtë :

З А К Л У Ч О К
ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАБОТЕЊЕТО
НА ТППЕ ЗА 2024 год.

П È R F U N D I M
PËR SJELLJEN E PROGRAMIT PËR PUNËN E NJTKZ
PËR VITIN 2024

1.Советот на Општина Дебар го донесе Програмата за работењето на ТППЕ -Општина Дебар за 2024 год..

1.Këshilli i komunës Dibër sjell Programin për punën NJTKZ –Komuna Dibër për vitin 2024.

2.Составен дел на заклучокот е Програми од точка 1.

2.Pjesë përbërëse e Përfundimit është Programi nga pika 1.

3.Овој заклучок влегува во сила со денот на донеувањето и ќе се објави во Службен гласник на Општината.

3. Ky përfundim hyn në fuqi ditën e miratimit dhe do të shpallet në "Kumtesën zyrtare të Komunës".

Бр. Nr. 08-270/9
28.02.2024 год,viti
Дебар/Dibër

СОВЕТ НА ОПШТИНА KËSHILLI I KOMUNËS
Претседател, Kryetari,
Fuat Spahiju с.p.d.v.

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА KUMTESA ZYRTARE E KOMUNËS

Бр./ Nr. 36 Дт/Dt. 06.03.2024 стр/32

15. Врз основа член 50 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/02) како и член 87 став 3 од Статутот на Општината Дебар ("Службен гласник на Општината" бр.27/23), Градоначалник на Општината Дебар донесе:

Në mbështetje të nenit 50 të Ligjit për vetadministrimin lokal ("Gazeta zyrtare e RM" nr. 5/02) si dhe nenit 87 paragrafi 3 të Statutit të Komunës Dibër ("Kumtesa zyrtare e Komunës" nr. 27/23), Kryetar i Komunës Dibër solli:

З А К Л У Ч О К

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ПЛАНОТ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА СТРУЧНА НАСТАВА И ОБУКА СО ВРАБОТЕНИТЕ НА ТППЕ-ОПШТИНА ДЕБАР ВО 2024 год.

K O N K L U Z I O N

PËR SHPALLJEN E PLANIT PËR ZBATIMIN E MËSIMIT DHE TRAJNIMIT PROFESIONAL TË TË PUNËSUARVE NË NJTKZ- KOMUNA DIBËR PËR VITIN 2024

СЕ ОБЈАВУВА планот за изведување на стручна настава и обука со вработените на ТППЕ - Општина Дебар за 2024 год, донесена од страна на Советот на Општината на 36^{та} седница одржана на ден 28.02.2024 год.

SHPALLET Planin për zbatimin e mësimin dhe trajnimit profesional të të punësuarve në NJTKZ – Komuna Dibër për vitin 2024, miratuar nga Këshilli i Komunës Dibër në seancën e 36^{të} të mbajtur më datë 28.02.2024.

**Бр. Nr. 09-296/8
04.03.2024 год. viti
Дебар/Dibër**

**ОПШТИНА ДЕБАР KOMUNA DIBËR
Градоначалник Kryetari,
Hekuran Duka с.р.д.в.**

16. Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/02) и член 87 од Статутот на Општина Дебар ("Службен гласник на Општина Дебар" бр.27/23), Советот на Општина Дебар на 36^{та} седница одржана на 28.02.2024 година, го донесе следниот:

Нë mbështetje të nenit 36 të Ligjit për vetadministrim lokal ("Gazeta zyrtare e RM" nr.5/02) dhe nenit 87 të Statutit të komunës Dibër ("Kumtesa zyrtare e Komunës" nr.27/23), Këshilli i Komunës Dibër në seancën e 36^{të} të mbajtur më dt. 28.02.2024 solli këtë :

З А К Л У Ч О К
ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ПЛАНОТ
ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА СТРУЧНА НАСТАВА
И ОБУКА СО ВРАБОТЕНИТЕ НА ТППЕ-ОПШТИНА
ДЕБАР ВО 2024 год.

P Ë R F U N D I M
PËR SJELLJEN E PLANIT
PËR ZBATIMIN E MËSIMIT DHE TRAJNIMIT
PROFESIONAL TË TË PUNËSUARVE NË
NJTKZ-KOMUNA DIBËR PËR VITIN 2024

1. Советот на Општина Дебар го донесе планот за изведување на стручна настава и обука со вработените на ТППЕ -Општина Дебар за 2024 год..

1. Këshilli i komunës Dibër sjell Planin për zbatimin e mësimit dhe trajnimit profesional të të punësuarve në NJTKZ -Komuna Dibër për vitin 2024.

2. Составен дел на заклучокот е планот од точка 1.

2. Pjesë përbërëse e përfundimit është Plani nga pika 1.

3. Овој заклучок влегува во сила со денот на донеувањето и ќе се објави во Службен гласник на Општината.

3. Ky përfundim hyn në fuqi ditën e miratimit dhe do të shpallet në "Kumtesën zyrtare të Komunës".

Бр. Nr. 08-270/11
28.02.2024 год.viti
Дебар/Dibër

СОВЕТ НА ОПШТИНА KËSHILLI I KOMUNËS
Претседател, Kryetari,
Fuat Spahiju c.p.d.v.

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА KUMTESA ZYRTARE E KOMUNËS

Бр./ Nr. 36 Дт/Dt. 06.03.2024 стр/34

17. Врз основа член 50 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/02) како и член 87 став 3 од Статутот на Општината Дебар (“Службен гласник на Општината” бр.27/23), Градоначалник на Општината Дебар донесе:

Në mbështetje të nenit 50 të Ligjit për vetadministrimin lokal (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 5/02) si dhe nenit 87 paragrafi 3 të Statutit të Komunës Dibër (“Kumtesa zyrtare e Komunës” nr. 27/23),

Kryetar i Komunës Dibër solli:

З А К Л У Ч О К

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ
СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ
НА ТАРИФАТА ЗА ВОДА ЗА ПИЕЊЕ**

K O N K L U Z I O N

**PËR SHPALLJEN E VENDIM PËR DHËNIE
PËLQIM VENDIMIT PËR PËRCAKTIMIN E
TARIFËS PËR SHËRBIMIN E UJIT PËR PIJE**

СЕ ОБЈАВУВА Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на Тарифата за водна услуга снабдување со вода за пиење, на ЈКП “СТАНДАРД” Дебар, за регулиран период 2024-2026 година за донесена од страна на Советот на Општината на 36^{та} седница одржана на ден 28.02.2024 год.

SHPALLET Vendim për dhënie pëlqim Vendimit për përcaktimin e Tarifës për shërbimin e ujit furnizim me ujë për pije, të NKP “STANDARD” Dibër, për periudhën e rregulluar 2024-2026 nga Këshilli i Komunës Dibër në seancën e 36^{të} të mbajtur në datë 28.02.2024.

Бр. Nr. 09-296/10
04.03.2024 год.viti
Дебар/Dibër

ОПШТИНА ДЕБАР/KOMUNA DIBËR
Градоначалник/Kryetari,
Hekuran Duka c.p.d.v.

18.Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ„ бр.5/02), и член 13 став 12 од Законот за утврдување на цени на водни услуги („Службен весник на РМ„ бр.7/16), Советот на Општина Дебар, на седницата одржана на ден 28.02.2024 година, донесе:

ОДЛУКА

за давање согласност на Одлуката за утврдување на Тарифата за водна услуга снабдување со вода за пиење, на ЈКП “СТАНДАРД” Дебар, за регулиран период 2024-2026 година

Член 1

Со оваа Одлука, Советот на Општина Дебар дава согласност на Одлуката за утврдување на Тарифата за водна услуга снабдување со вода за пиење, на ЈКП “СТАНДАРД” Дебар, за регулиран период 2024-2026 година, бр. 08-941/23 од 25.01.2024

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен Гласник на Општина”.

Në bazë të nenit 36 paragrafi 1 pika 15 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e RM”, nr.5/02), dhe nenit 13 paragrafi 12 të Ligjit mbi përcaktimin e çmimeve të shërbimeve të ujit (“Gazeta zyrtare e RM”, nr.7/16), Këshilli i Komunës së Dibrës në mbledhjen e mbajtur më dt. 28.02.2024, miratoi:

VENDIM

për dhënie pëlqim Vendimit për përcaktimin e Tarifës për shërbimin e ujit furnizim me ujë për pije, të NKP “STANDARD” Dibrër, për periudhën e rregulluar 2024-2026

Neni 1

Me këtë Vendim, Këshilli i Komunës së Dibrës jep pëlqim Vendimit për përcaktimin e Tarifës për shërbimin e ujit furnizim me ujë për pije, të NKP “STANDARD” Dibrër, për periudhën e rregulluar 2024-2026, nr. 08-941/23 dt. 25.01.2024,

Neni 2

Ky Vendimi hyn në fuqi ditën e miratimit dhe do të publikohet në “Kumtesën zyrtare të Komunës”.

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА KUMTESA ZYRTARE E KOMUNËS

Бр./ Nr. 36 Дт/Dt. 06.03.2024 стр/36

19. Врз основа член 50 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/02) како и член 87 став 3 од Статутот на Општината Дебар (“Службен гласник на Општината” бр.27/23), Градоначалник на Општината Дебар донесе:

Në mbështetje të nenit 50 të Ligjit për vetadministrimin lokal (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 5/02) si dhe nenit 87 paragrafi 3 të Statutit të Komunës Dibër (“Kumtesa zyrtare e Komunës” nr. 27/23),

Kryetar i Komunës Dibër solli:

З А К Л У Ч О К

**ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ
СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ
НА ТАРИФАТА ЗА СОБИРАЊЕ И
ОДВЕДУВАЊЕ НА УРБАНИ ОТПАДИ ВОДИ**

K O N K L U Z I O N

**PËR SHPALLJEN E VENDIM PËR DHËNIE
PËLQIM VENDIMIT PËR PËRCAKTIMIN E
TARIFËS PËR GRUMBULLIMIN DHE
MANJANIMINE UJËRAVE TË ZEZA URBANE**

СЕ ОБЈАВУВА Одлука за давање согласност на Одлуката за утврдување на Тарифата за собирање и одведување на урбани отпадни води, на ЈКП “СТАНДАРД” Дебар, за регулиран период 2024-2026 година за донесена од страна на Советот на Општината на 36^{та} седница одржана на ден 28.02.2024 год.

SHPALLET Vendim për dhënie pëlqim Vendimit për përcaktimin e Tarifës për grumbullimin dhe menjanimin e ujërave të zeza urbane, të NPK “STANDARD” Dibër, për periudhën e rregulluar 2024-2026 nga Këshilli i Komunës Dibër në seancën e 36^{të} të mbajtur në datë 28.02.2024.

Бр. Nr. 09-296/11
04.03.2024 год.viti
Дебар/Dibër

ОПШТИНА ДЕБАР/KOMUNA DIBËR
Градоначалник/Kryetari,
Hekuran Duka c.p.d.v.

20. Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/02), и член 13 став 12 од Законот за утврдување на цени на водни услуги (“Службен весник на РМ” бр.7/16), Советот на Општина Дебар, на седницата одржана на ден 28.02.2024 година, донесе:

ОДЛУКА

за давање согласност на Одлуката за утврдување на Тарифата за собирање и одведување на урбани отпадни води, на ЈКП “СТАНДАРД” Дебар, за регулиран период 2024-2026 година

Член 1

Со оваа Одлука, Советот на Општина Дебар дава согласност на Одлуката за утврдување на Тарифата за собирање и одведување на урбани отпадни води, на ЈКП “СТАНДАРД” Дебар, за регулиран период 2024-2026 година, бр.08-942/23 од 25.01.2024 година,

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен Гласник на Општина“.

Нë базë тë nenit 36 paragrafi 1 pika 15 тë Ligjit пëр vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e RM”, nr.5/02), dhe nenit 13 paragrafi 12 тë Ligjit mbi përcaktimin e çmimeve тë shërbimeve тë ujit (“Gazeta zyrtare e RM”, nr.7/16), Këshilli i Komunës së Dibrës në mbledhjen e mbajtur më dt. 28.02.2024, miratoi:

VENDIM

për dhënie pëlqim Vendimit për përcaktimin e Tarifës për grumbullimin dhe menjanimin e ujërave тë zeza urbane, тë NPK “STANDARD” Dibër, për periudhën e rregulluar 2024-2026

Neni 1

Me këtë Vendim, Këshilli i Komunës së Dibrës jep pëlqim Vendimit për përcaktimin e Tarifës për grumbullimin dhe menjanimin e ujërave тë zeza urbane, тë NPK “STANDARD” Dibër, për periudhën e rregulluar 2024-2026, nr. 08-942/23 dt. 25.01.2024,.

Neni 2

Ky Vendimi hyn në fuqi ditën e miratimit dhe do тë publikohet në “Kumtesën zyrtare тë Komunës”.

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА KUMTESA ZYRTARE E KOMUNËS
Бр./ Nr. 36 Дт/Dt. 06.03.2024 стр/38

21. Врз основа член 50 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/02) како и член 87 став 3 од Статутот на Општината Дебар (“Службен гласник на Општината” бр.27/23), Градоначалник на Општината Дебар донесе:

Në mbështetje të nenit 50 të Ligjit për vetadministrimin lokal (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 5/02) si dhe nenit 87 paragrafi 3 të Statutit të Komunës Dibër (“Kumtesa zyrtare e Komunës” nr. 27/23), Kryetar i Komunës Dibër solli:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ИСПЛАТА НА
ДОЛГОТ НА ООУ ПЕНЕСТИА ЗА НАФТА ЗА
ГРЕЕЊЕ КОН ПУЦКО ПЕТРОЛ

K O N K L U Z I O N
PËR SHPALLJEN E VENDIM PËR PAGESËN E
BORXHIT TË SHFK PENESTIA PËR NAFTË PËR
NGROHJE KUNDREJT PUCKO PETROL

СЕ ОБЈАВУВА Одлука За исплата на долгот на ООУ „Пенестиа“, за нафта за греење кон Пуцко Петрол за донесена од страна на Советот на Општината на 36^{та} седница одржана на ден 28.02.2024 год.

SHPALLET Vendim Për pagesën e borxhit të SHFK „Penestia“, për naftën për ngrohje kundrejt Pucko Petrol nga Këshilli i Komunës Dibër në seancën e 36^{te} të mbajtur në datë 28.02.2024.

Бр. Nr. 08-270/13
28.02.2024 год.viti
Дебар/Dibër

СОВЕТ НА ОПШТИНА КËSHILLI I KOMUNËS
Претседател, Kryetari,
Fuat Spahiju c.p.d.v.

Бр. Nr. 09-296/12
04.03.2024 год.viti
Дебар/Dibër

ОПШТИНА ДЕБАР/KOMUNA DIBËR
Градоначалник/Kryetari,
Hekuran Duka c.p.d.v.

22.Согласно член 22 став 1 и точка 8 од Законот за локалната самоуправа („Сл.Весник на Република Северна Македонија“ бр. 5/02), и член 87 од Статутот на општината („Службена канцеларија на општината“ бр. 27 /23)
Советот на Општината Дебар на 36^{та} седница одржана на ден 28.02.2024 година усвои:

ОДЛУКА

За исплата на долгот на ООУ „Пенестиа,, за нафта за греење кон Пуцко Петрол

Член 1

Општина Дебар е основач на училиштето, со цел да се задржи општествената одговорност, да се обезбеди континуитет во образовниот процес и да се обезбедат услови за континуирано функционирање на образовниот процес на ООУ „Пенестија“, се обврзува да го исплати долгот за нафта за греење во износ од 250.000.00 ден.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во гласник на општината.

Në mbështetje të nenit 22 të paragrafi 1 pika e 8 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr.5/02), si dhe nenit 87 të Statutit të komunës („Kumtesa zyrtare e Komunës ”nr. 27/23)
Këshilli i Komunës Dibër në seancën e 36^{të} dt.
28.02.2024 miratoi:

VENDIM

Për pagesën e borxhit të SHFK „Penestia,, për naftën për ngrohje kundrejt Pucko Petrol

Neni 1

Komuna e Dibrës si themeluese e shkollave fillore, me qëllim të ruajtjes së përgjegjësisë sociale, sigurimit të vazhdimësisë në procesin arsimor dhe sigurimit të kushteve për funksionimin e vazhdueshëm të procesit arsimor të shfk „Penestia,, merr përsipër për të paguar borxhin e naftës për ngrohje në vlerë prej 250.000.00 den.

Neni 2

Ky vendim hyn në fuqi nga dita e shpalljes në Kumtesën zyrtare të Komunës.

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА KUMTESA ZYRTARE E KOMUNËS

Бр./ Nr. 36 Дт/Dt. 06.03.2024 стр/40

23.Врз основа член 50 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/02) како и член 87 став 3 од Статутот на Општината Дебар (“Службен гласник на Општината” бр.27/23), Градоначалник на Општината Дебар донесе:

Në mbështetje të nenit 50 të Ligjit për vetadministrimin lokal (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 5/02) si dhe nenit 87 paragrafi 3 të Statutit të Komunës Dibër (“Kumtesa zyrtare e Komunës” nr. 27/23),

Kryetar i Komunës Dibër solli:

З А К Л У Ч О К

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ИСПЛАТА НА ДОЛГОТ НА ООУ „Саид Најдени,, ЗА НАФТА ЗА ГРЕЕЊЕ КОН ПУЦКО ПЕТРОЛ

К О Н К Л У З И О Н

PËR SHPALLJEN E VENDIM PËR PAGESËN E BORXHIT TË SHFK „Said Najdeni,, PËR NAFTË PËR NGRONJE KUNDREJT PUCKO PETROL

СЕ ОБЈАВУВА Одлука За исплата на долгот на ООУ „Саид Најдени,, за нафта за греење кон Пуцко Петрол за донесена од страна на Советот на Општината на 36^{та} седница одржана на ден 28.02.2024 год.

SHPALLET Vendim Për pagesën e borxhit të SHFK „Said Najdeni,, për naftën për ngrohje kundrejt Pucko Petrol nga Këshilli i Komunës Dibër në seancën e 36^{të} të mbajtur në datë 28.02.2024.

**Бр.Nr.08-270/14
28.02.2024 год.viti
Дебар/Dibër**

**Совет на Општината/Këshilli i Komunës
Претседател Kryetari
Fuat Spahiju c.p.d.v.**

**Бр. Nr. 09-296/13
04.03.2024 год.viti
Дебар/Dibër**

**ОПШТИНА ДЕБАР/KOMUNA DIBËR
Градоначалник/Kryetari,
Hekuran Duka c.p.d.v.**

24.Согласно член 22 став 1 и точка 8 од Законот за локалната самоуправа („Сл.Весник на Република Северна Македонија“ бр. 5/02), и член 87 од Статутот на општината („Службена канцеларија на општината“ бр. 27 /23)

Советот на Општината Дебар на 36^{та} седница одржана на ден 28.02.2024 година усвои:

Në mbështetje të nenit 22 të paragrafi 1 pika e 8 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr.5/02), si dhe nenit 87 të Statutit të komunës („Kumtesa zyrtare e Komunës ”nr. 27/23) Këshilli i Komunës Dibër në seancën e 36^{të} dt.

28.02.2024 miratoi:

ОДЛУКА

За исплата на долгот на ООУ „Саид Најдени,, за нафта за греење кон Пуцко Петрол

Член 1

Општина Дебар е основач на училиштето, со цел да се задржи општествената одговорност, да се обезбеди континуитет во образовниот процес и да се обезбедат услови за континуирано функционирање на образовниот процес на ООУ „Саид Најдени,, се обврзува да го исплати долгот за нафта за греење во износ од 350.000.00 ден.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во гласник на општината.

VENDIM

Për pagesën e borxhit të SHFK „Said Najdeni,, për naftën për ngrohje kundrejt Pucko Petrol

Neni 1

Komuna e Dibrës si themeluese e shkollave fillore, me qëllim të ruajtjes së përgjegjësisë sociale, sigurimit të vazhdimësisë në procesin arsimor dhe sigurimit të kushteve për funksionimin e vazhdueshëm të procesit arsimor të shfk „Said Najdeni,, merr përsipër për të paguar borxhin e naftës për ngrohje në vlerë prej 350.000.00 den.

Neni 2

Ky vendim hyn në fuqi nga dita e shpalljes në Kumtesën zyrtare të Komunës.

Бр.Nr.08-270/15
28.02.2024год.viti
Дебар/Dibër

Совет на Општината/ Këshilli i Komunës
Претседател Kryetari
Fuat Spahiju с.р.д.в.

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА KUMTESA ZYRTARE E KOMUNËS
Бр./ Nr. 36 Дт/Дт. 06.03.2024 стр/43

25. Врз основа член 50 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/02) како и член 87 став 3 од Статутот на Општината Дебар (“Службен гласник на Општината” бр.27/23), Градоначалник на Општината Дебар донесе:

Në mbështetje të nenit 50 të Ligjit për vetadministrimin lokal (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 5/02) si dhe nenit 87 paragrafi 3 të Statutit të Komunës Dibër (“Kumtesa zyrtare e Komunës” nr. 27/23), Kryetar i Komunës Dibër solli:

З А К Л У Ч О К

ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ИСПЛАТА НА ДОЛГОТ НА ООУ „РИСТЕ РИСТЕВСКИ,, ЗА ОГНЕНИ ДРВА ЗА ГРЕЕЊЕ КОН ЛЕА ПРОМ ДООЕЛ

K O N K L U Z I O N

PËR SHPALLJEN E VENDIM PËR PAGESËN E BORXHIT TË SHFK „RISTE RISTEVSKI,, PËR DRUNJTË PËR NGRONJE KUNDREJT LEA PROM DООЕЛ

СЕ ОБЈАВУВА Одлука За исплата на долгот на ООУ „Ристе Ристески,, с.Д. Косоврасти за огнени дрва за греење кон ЛЕА ПРОМ ДООЕЛ за донесена од страна на Советот на Општината на 36^{та} седница одржана на ден 28.02.2024 год.

SHPALLET Vendim Për pagesën e borxhit të shfk „Riste Risteski,, fsh. Kosovrast i Poshtëm për drunjtë për ngrohje kundrejt LEA PROM DООЕЛ nga Këshilli i Komunës Dibër në seancën e 36^{të} të mbajtur në datë 28.02.2024.

Бр. Nr. 09-296/14
04.03.2024 год.viti
Дебар/Dibër

ОПШТИНА ДЕБАР/КОМУНА ДИБËР
Градоначалник/Kryetari,
Hekuran Duka c.p.d.v.

26.Согласно член 22 став 1 и точка 8 од Законот за локалната самоуправа („Сл.Весник на Република Северна Македонија“ бр. 5/02), и член 87 од Статутот на општината („Службена канцеларија на општината“ бр. 27 /23)
Советот на Општината Дебар на 36^{та} седница одржана на ден 28.02.2024 година усвои:

ОДЛУКА

За исплата на долгот на ООУ „Ристе Ристески,,с.Д.Косоврасти за огнени дрва за греење кон ЛЕА ПРОМ ДООЕЛ

Член 1

Општина Дебар е основач на училиштето, со цел да се задржи општествената одговорност, да се обезбеди континуитет во образовниот процес и да се обезбедат услови за континуирано функционирање на образовниот процес на ООУ „Ристе Ристески,, се обврзува да го исплати долгот за нафта за греење во износ од 350.000.00 ден.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила од денот на објавувањето во гласник на општината.

Бр.Nr.08-270/16
28.02.2024 год.viti
Дебар/Dibër

Në mbështetje të nenit 22 të paragrafi 1 pika e 8 të Ligjit për vetëqeverisje lokale (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut” nr.5/02), si dhe nenit 87 të Statutit të komunës („Kumtesa zyrtare e Komunës ”nr. 27 /23) Këshilli i Komunës Dibër në seancën e 36^{te} dt. 28.02.2024 miratoi:

VENDIM

Për pagesën e borxhit të shfk „Riste Risteski,, fsh.Kosovrast i Poshtëm për drunjtë për ngrohje kundrejt LEA PROM DOOEL

Neni 1

Komuna e Dibrës si themeluese e shkollave fillore, me qëllim të ruajtjes së përgjegjësisë sociale, sigurimit të vazhdimësisë në procesin arsimor dhe sigurimit të kushteve për funksionimin e vazhdueshëm të procesit arsimor të shfk „Riste Risteski,, merr përsipër për të paguar borxhin e naftës për ngrohje në vlerë prej 350.000.00 den.

Neni 2

Ky vendim hyn në fuqi nga dita e shpalljes në Kumtesën zyrtare të Komunës.

Совет на Општината /Këshilli i Komunës
Претседател Kryetari
Fuat Spahiju c.p.d.v.

27. Врз основа член 50 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" "бр.5/02) како и член 87 став 3 од Статутот на Општината Дебар ("Службен гласник на Општината" бр.27/23), Градоначалник на Општината Дебар донесе:

Në mbështetje të nenit 50 të Ligjit për vetadministrimin lokal ("Gazeta zyrtare e RM" nr. 5/02) si dhe nenit 87 paragrafi 3 të Statutit të Komunës Dibër ("Kumtesa zyrtare e Komunës" nr. 27/23),

Kryetar i Komunës Dibër solli:

**З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ПРОГРАМА ЗА
УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ НА
ОПШТИНА Дебар за 2024 год**

**K O N K L U Z I O N
PËR SHPALLJE TË PROGRAM PËR REGULLIMIN
E TOKËS NDËRTIMORE PËR KOMUNËN E DIBRËS
PËR VITIN 2024**

СЕ ОБЈАВУВА програма за уредување на градежното земјиште за општина Дебар за 2024 година донесено од Советот на Општината на 36^{та} седница одржана на ден 28.02.2024 год.

SHPALLET program për regullimin e tokës ndërtimore për Komunn e Dibrës për vitin 2024 miratuar nga Këshilli i Komunës në seancën e 36- dt.28.02.2024.

Бр. Nr. 09-296/15
04.03.2024 год.viti
Дебар/Dibër

ОПШТИНА ДЕБАР/КОМУНА ДИБËР
Градоначалник/Kryetari,
Hekuran Duka с.р.д.в.

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА KUMTESA ZYRTARE E KOMUNËS
Бр./ Nr. 36 Дт/Dt. 06.03.2024 стр/46

28. Врз основа на член 36 од Законот за Локална самоуправа ("Службен весник на РМ", бр. 5/02) како и член 87 став 2 од статутот на Општината Дебар („Службен гласник на Општината, бр. 27/23), а во врска со член 95 Законот за градежно земјиште ("Службен весник на РМ" бр. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 и 190/16 и "Службен весник на РСМ" бр. 275/19), согласно Правилник за степенот на уредувањето на градежното земјиште со објекти на комуналната инфраструктура и начинот на утврдување на висината на трошоците за уредувањето во зависност од степенот на уреденост ("Службен весник на РМ" бр. 193 /16, 72/18 и "Службен весник на РСМ" бр. 16/22). Советот на Општината Дебар на 36^{та} седница одржана на ден 28.02.2024 год. донесе:

Програма
за уредување на градежното земјиште на
општина Дебар за 2024 година

Со Програмата за уредување на градежното земјиште за општина Дебар за 2024 година се предвидува извршување на работите во областа на уредувањето на градежното земјиште со комунални објекти и инсталации.

Вложувањата од аспект на уредувањето на градежното земјиште се предвидени да бидат во функција на реализација на урбанистичките планови и другите плански документи во општина Дебар.

Планскиот и програмскиот период во уредувањето на градежното земјиште претставува дел од утврдената политика на Општината во областа во комуналната и друга изградба во рамките на правата и обврските према Законот за просторно и урбанистичко планирање, Законот за градежно земјиште како и други прописи кои ја регулираат ова област.

Програмата за уредување на градежно земјиште ги содржи следните елементи:

- I. Подрачјето на кое ќе се врши уредувањето,
- II. Обемот на уредувањето и степенот на опремувањето со комунални објекти и инсталации,
- III. Извори на финансирањето,
- IV. Ориентацијона пресметка на трошоците за уредување,

Нè mbështetje të nenit 36 të Ligjit për vetadministrimin lokal ("Gazeta zyrtare e RM" Nr. 5/02) si dhe nenit 87 paragrafi 2 të Statutit të Komunës Dibrë ("Kumtesa zyrtare e Komunës" nr. 27/23), në lidhje me nenin 95 të Ligjit për tokën ndërtimore ("Gazeta zyrtare e RM" nr. 15/15, 98/15, 193/15, 226/15, 31/16, 142/16 dhe 190/16 dhe "Gazeta zyrtare RMV" nr. 275/19), në pajtim me Rregulloren për shkallën e rregullimit të tokës ndërtimore me objekte të infrastrukturës komunale dhe mënyrën e përlllogaritjes së shpenzimeve për rregullimin e tokës ndërtimore sipas shkallës së rregullimit ("Gazeta zyrtare e RM" nr. 193/16, 72/18 dhe "Gazeta zyrtare e RMV" nr. 16/22).

Këshilli i komunës Dibrë në seancën e 36^{të} dt. 28.02.2024 solli:

Programi
për rregullimin e tokës ndërtimore për
komunën e Dibrës për vitin 2024

Me programin për rregullimin e tokës ndërtimore të komunës së Dibrës për vitin 2024 parashifet realizimi i punëve nga sfera e rregullimit të tokës ndërtimore dhe paisjen e tokës ndërtimore me objekte komunale dhe instalime.

Investimet në rregullimin e tokës ndërtimore janë të parapara të jenë në funksion të realizimit të planeve urbanistike dhe dokumenteve tjera planore.

Periudha planifikuese dhe programore për rregullimin e tokës ndërtimore paraqet pjesë të politikës së përcaktuar të Komunës në fushën e ndërtimeve komunale, instalimeve dhe ndërtimeve tjera në suazat e të drejtave dhe obligimeve sipas Ligjit për planifikimin hapsinor dhe urbanistik, Ligjit për tokën ndërtimore si dhe dispozitave tjera që e regullojnë këtë lëmi.

Programi për rregullimin e tokës ndërtimore përmban këto elemente:

- I. Territorin ku do kryhet rregullimi I tokës:
- II. Vëllimin e rregullimit të tokës ndërtimore dhe shkallën e paisjes me objekte komunale dhe instalime.
- III. Burimet për rregullimin e tokës ndërtimore.
- IV. Llogaritjen e shpenzimeve për rregullimin e tokës ndërtimore.

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА KUMTESA ZYRTARE E KOMUNËS
Бр./ Nr. 36 Дт/Dt. 06.03.2024 стр/47

- V. Начинот на здржување и насочување на средствата, и
VI. Динамика за извршување на програмата.

I. ПОДРАЧЈА НА КОЕ ЌЕ СЕ ВРШИ УРЕДУВАЊЕТО

Подрачјата на кои ќе се врши уредувањето се утврдува градежното изградено и неизградено земјиште опфатени со Генералниот урбанистички план, деталните урбанистички планови во градот, за населените места за кои има УДНМ, урбанистички план за село и за подрачја за који има Урбанистички план вон населено место. Уредувањето ќе се врши врз основа на усогласеноста на потребите за изградба на станбени, стопански како и други инфраструктурни и комунални објекти одржувајќи го при тоа континуитетот на градба од предходниот период. Во текот на 2024 година со Програмата за уредување на градежното земјиште ќе бидат опфатени повеќе подрачја и локалитети во градот Дебар и населени места на општината:

-Локалитети на кои ќе се регулираат обврските од претходниот период,
-Локалитети на кои ќе се градат нови комунални објекти.

Во текот на 2024 година уредувањето на градежното земјиште ќе се изврши во врска со изградбата на колективни станбени објекти, индивидуални објекти, деловни објекти и други објекти од општ интерес.

1. Колективна станбена изградба

Колективната станбена изградба ќе се одвива на површини определени за таа намена со урбанистичкиот план на град Дебар.

Ориентацијони локалитети за изградба на колективни станбени објекти:

- Населба “Венец 2”.
- Станбени објекти на ул. ”8-ми Септември”,
- Станбени објекти на ул. ”Велко Влаховиќ ”,
- Станбени објекти на ул. ”22-ри Декември”,
- Станбени објекти во други локации согласно урбанистички план.

2. Индивидуална станбена изградба

Изградбата на индивидуалните станбени објекти ќе се одвива во целиот простор на градежниот реон,

- V. Мëнyрëн e grumbullimit dhe shpenzimit të mjeteve dhe
VI. Dinamikën e realizimit të Programit.

I. TERRITORI KU DO TË KRYHET RREGULLIMI I TOKËS NDËRTIMORE

Territori ku do të bëhet rregullimi përcaktohet toka ndërtimore e ndërtuar dhe toka ndërtimore e pandërtuar e përfshirë me Planin Gjeneral Urbanistik, Planet Detale Urbanistike të qytetit, për vendbanimet për të cilat ka dokumentacion urbanistik për vendbanime rurale, Plane Urbanistike për fshat, Plane Urbanistike jashta vedbanimit. Rregullimi do të realizohet në harmonizim me nevojat për ndërtim të objekteve për banim, atyre ekonomike, objekteve tjera komunale dhe të infrastrukturës, duke raujtur kështu kontinuitetin e ndërtimit nga periodha e kaluar.

Gjatë vitit 2024 me Programin për rregullimin e tokës ndërtimore do të përfshihen disa terriore dhe lokalitete në qytetin Dibër dhe vedbanimet rurale të komunës dhe ate:

-Lokalitetet në të cilat do të kryhen obligimet nga periodha e kaluar.

-Lokalitetet në të cilat do të ndërtohen objekte të reja komunale.

Gjatë vitit 2024 rregullimi i tokës ndërtimore do të kryhet në lidhje me ndërtimin e objekteve për banim kolektiv, objekteve për banim individual, objekteve afariste si dhe objekteve tjera me interes të përgjithshëm.

1. Objekte për banim kolektiv

Ndërtimi i objekteteve për banim kolektiv do të realizohet në sipërfaqe të përcaktura për këtë qëllim me planin urbanistik të qytetit të Dibrës.

Lokalitetet orientuese për ndërtim të objekteve për banim kolektiv:

- Lagje “Venec 2” ,
- Objektet banuese në rr. “8-të Shtatori”,
- Objektet banuese më rr. “Velko Vllahoviq”,
- Objektet banuese në rr. “22 Dhjetori” dhe
- Objektet banuese në pjesët tjera të qytetit sipas planit urbanistik.

2. Objekte për banim individual

Ndërtimi i objekteve për banim individual do të parashihet gjatë tërë rajonin urbanistik, nëpër

на површини определени за таа намена според урбанистичкиот план.

Ориентациони локалитети за индивидуално домување:

- Населба "Венец 2",
- Населба "Кенаница",
- Други делови на градот и населените места.

3. Изградба на деловни и производни објекти

Изградба на деловни објекти ќе се врши на површини определени за таа намена со урбанистичкиот план.

Ориентациони локалитети за изградба на деловни објекти :

- Локација на поранешна касарна "Лиман Каба",
- Деловни објекти во градот во склоп на станбено-деловните објекти,
- Деловни објекти во населените места
- Доградба и надградба на постојните деловни објекти.

4. Изградба на објекти од јавен карактер

Објектите од јавен карактер ќе се градат на површини определени за таа намена согласно урбанистичкиот план.

Посебно за секој конкретен локалитет за уредување на градежното земјиште предвидено со Програмата, ќе бидат изготвени ситуациони решенија, геодетски елаборати, решенија за партерно уредување, начинот за приклучување на комунални објекти.

II. ОБЕМОТ НА УРЕДУВАЊЕТО И СТЕПЕНОТ НА ОПРЕМУВАЊЕТО НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ СО КОМУНАЛНИ И ИНФРАСТРУКТУРНИ ОБЈЕКТИ

Обемот на уредувањето и опремувањето на градежното земјиште на предвидените локации ќе се одвива sukcesивно според динамиката на изградбата и обезбедувањето на средствата за уредување на градежното земјиште.

Подготвувањето и опремувањето на градежното земјиште со комунални објекти и инсталации ќе се

sipërfaqet e përcaktuara për këtë qëllim sipas planit urbanistik të qytetit të Dibës.

Lokalitetet orientuese për ndërtim të objekteve për banim individual:

- Lagja "Venec-2"
- Lagja "Qeranice"
- Pjesët tjera të qytetit dhe vedbanimeve rurale.

3. Ndërtimi I objekteve afariste dhe prodhuese

Ndërtimi I objekteve afariste do të kryhet në sipërfaqet e parapara për këtë qëllim në bazë të planit urbanistik të qytetit të Dibrës.

Lokalitetet orientuese për ndërtim të abjekteve afariste:

- Lokacini i ish gazermës "Liman Kaba",
- Objekte afariste ne lokalitete tjera në qytet, në kuadër të objekteve banuese-afariste,
- Objekte afariste në vedbanime rurale
- Zgjerime (anekse) dhe mbindërtime të objekteve ekzistuese afariste.

4. Ndërtimi I objekteve me 48ulture48uc përgjithshëm

Objektet me 48ulture48uc përgjithshëm do të ndërtohen në sipërfaqet e parapara për ndërtime të tilla në bazë të planit urbanistik.

Për ç'do lokalitet konkret për rregullimin e tokës ndërtimore sipas Programit, do të përgatiten zgjidhjet e situatave, elaboratet geodezike, zgjidhjet për rregullimin e tokës rreth objektit, mënyrat e lidhjes në objektet komunale.

II. VËLLIMI I RREGULLIMIT DHE SHKALLA E PAISJES SË TOKËS NDËRTIMORE ME OBJEKTE KOMUNALE DHE INSTALIME

Vëllimi I rregullimit dhe shkalla e paisjes të tokës ndërtimore me objekte komunale dhe instalime do të realizohet suksesivisht, sipas dinamikës të ndërtimit dhe sigurimit të mjeteve financiare për rregullimin e tokës ndërtimore.

Përgatitja dhe paisja e tokës ndërtimore me objekte komunale dhe instalime do të kryhet në suazat e

врши во рамките на расположивите средства сообразно техничките услови и можности. При тоа ќе се води сметка да се обезбедат оптимални услови за функционирање на изградените објекти.

Подготвување на градежното земјиште опфаќа:

- Изготвување на урбанистички планови,
- Изготвување и обезбедување на геодетска документација, подлоги и елаборати,
- Изработка на инвестиционо техничка документација
- Регулмирање на имотно правните односи со сопствениците на земјиштето,
- Отстранување-преместување на постојните комунални објекти што сметаат при изградбата и користењето на објектот,
- Рушење на објекти и пренесување на шутот до депонијата,
- Израмнување на земјиштето (под што се разбира израмнување на земјата со котата на природната конфигурација на теренот),
- Расчистување на теренот од разни депонии.
- Опременувањето на градежното земјиште со комунални и инсталациони објекти кои спаѓаат на терет на општината:

- a) Опременување на земјиште со основни инфраструктурни објекти во кои спаѓаат:
 - изградба на улици и тротуари,
 - изградба на водоводни системи и водоводна мрежа,
 - изградба на фекална и атмосферска канализациона мрежа
 - озеленување на јавни површини, одржување на паркови и зеленила.
 - изградба и одржување на јавно осветлување
 - поставување на урбана опрема,
 - одржување на спомен обележија

Со ова програма не се предвидува изградба на електрична дистрибутивна мрежа, и трафостаници, изведба на ПТТ и друга кабловска мрежа како и приклучоците во нив, што значи дека финансирањето на тие објекти и инсталации, односно нивната изградба ќе ја вршат претпријатија што управуваат со истите, по договор со инвеститорите.

- b) Комунални објекти и инсталации кои спаѓаат на терет на инвеститорот:

mjeteve disponuese, në pajtim me kushtet dhe mundësitë teknike duke 49ult parasysh sigurimin e kushteve optimal për funksionimin e objekteve të ndërтуара.

Përgatitja e tokës ndërtimore përfshin:

- Përpilimin e planeve urbanistike,
- Sigurinmin e dokumentacionit gjeodezik, 49ulture49uct,
- Përpilimin e dokumentacionit teknik-investues.
- Zgjidhjen e marrëdhënjeve pronësore juridike me pronarët e tokës,
- Heqjen, dislokimin e objekteve komunale ekzistuese të cilat paraqesin pengesë gjatë ndërtimit dhe shfrytëzimit të objektit,
- Shkatërimin e objekteve dhe transportimin e mbeturinave deri në deponi.
- Rafshimin e truallit (që nënkupton rafsimin e truallit me kuotën e konfiguracionit natyral të vendit),
- Pastrimin e vendit nga mbeturinat e ndryshme.
- Paisjen e tokës ndërtimore me objekte themelore të 49ulture49uctures që hynë në llogari të komunes

- a) Paisja e tokës ndërtimore me objekte komunale dhe instalime:
 - Ndërtimi i rrugëve dhe trotuareve,
 - Ndërtimi sistemeve dhe rrjetet të usjellësve,
 - Ndërtimi i rrjetit të kanalizimit fekal dhe atmosferik.
 - Gjelbrimi i sipërfaqeve publike, mirmbajtja e parqeve dhe sipërfaqeve të gjelbërta
 - Ndërtimi dhe mirëmbajtje e nriçimit publik,
 - Vendorsja e paisjeve urbane,
 - Mirmbajtje e përmendoreve
 -

Me këtë Program nuk parashikohet ndërtim i rrjetit shpërndarës ekektrik dhe transformatorëve, ndërtimi i PTT dhe rrjetet tjera kablore si dhe kyçja në ta, që do të thotë se financimet e këtyre objekteve, gjegjësisht ndërtimin e tyre do ta bëjnë ndërmarrjet që menaxhojnë me ato, në marrëveshje me investuesit.

- b) Objektet komunale dhe instalimet që hynë në llogari të investuesit:

- приклучок во водоводна и фекална секундарна мрежа, према хидротехничките услови,
- приклучок на ниско напонска секундарна мрежа према електроенергетските услови (од столб или орман)
- партерно уредување на локацијата спрема изготвениот проект пристапни патеки од улицата до објектот.
- хидрантска мрежа за заштита од пожар и полевање на зеленило во рамките на локацијата.
- осветлување сврзано со објектот и земјштето во рамките на локацијата.
- изведување на огради, потпорни ѕидови, озеленување и сл.

III. ИЗВОРИ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ

Средствата за задоволување на вистинските трошоци за уредување на градежното земјиште се обезбедуваат од:

1. Надоместокот за уредување на градежното земјиште утврден со оваа Програма,
2. Граѓански самопридонес,
3. Разни фондови и донации.

IV. ВИСИНА НА НАДОМЕСТОКОТ ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ПО НАСЕЛБИ И ЗОНИ

1. Надоместок на уредување на градежно земјиште

Висината на надоместокот за уредување на градежното земјиште зависи од видот на објектот, врста на градбата како и од зоната на која се гради објектот, утрдени со ова Програма,.

За уредувањето на градежното земјиште инвеститорите кои градат објекти плаќаат надоместок во висина утврдена со ова Програма за м² нето корисна површина по катови на објектот што ќе се гради и согласно заверената проектна документација.

Во корисна површина не се сметаат површини под ивидовите и другите конструктивни делови, инсталационите канали, окна на лифтови, окна на врати и отворени паркиралишта.

Висината на надоместокот за уредување на градежно земјиште во зависност од зоната во која

- Lidhja në rrjetin sekundar të ujit dhe ujrave të zeza sipas kushteve hidroteknike,
- Lidhja më rrjetin sekundar të tensionit të ulët sipas kushteve elektroenergjetike (në shtyllë ose kuti shpërndarëse)
- Rregullimi I parterit-vendit rreth objektit sipas projektit të përgatitur, hyrjet prej rrugës në 50ultur.
- Rrjeti ujqor-hidrante për mbrojtjen nga zjarrit dhe vaditjen e gjelbërimit mbrenda lokacionit,
- Ndriqimi lidhur me objektin dhe sipërfaqet 50ultur lokalitetit,
- Ndërtimi I mureve mbrojtëse, gjelbërimi I vendit, rrethimi I objektit ejt.

III. BURIMET PËR RREGULLIMIN E TOKËS NDËRTIMORE

Mjetet për mbulesë të shpenzimeve reale për rregullimin e tokës ndërtimore sigurohen nga:

1. Kompenzimi për rregullimin e tokës ndërtimore.
2. Vetëkontributi qytetar,
3. Fonde dhe donacione të ndryshme.

IV. LLOGARITJA E SHENZIMEVE PËR RREGULLIMIN E TOKËS NDËRTIMORE

1. Kompensimi për rregullimin e tokës ndërtimore

Lartësia e kompensimit për rregullimin e tokës ndërtimore mvaret nga llojit (destinimit) të objektit dhe llojit të ndërtimit zona ku ndërtohet objekti të percaktuara me këte Program,.

Për rregullimin e tokës ndërtimore investuesit të cilët ndërtojnë objekte do të paguajnë kompensim në lartësinë e caktuar me këtë Program, e cila llogaritet për m² neto sipërfaqe shfrytzuere nësecilin kat të objektit që ndërtohet sipas dokumentacionit projektus të verufikuar.

Në sipërfaqe shrytëzuase nuk llogoriten sipërfaqet nën mure dhe pjesë tjeta konstruktive, kanalet e instalimeve, kafazet e ashensorëve, hapjet e dyerve dhe parkingjet e hapura.

Lartësia e komensimit për rregullimin e tokës ndërtimore, varësisht prej zonës ndërtimore, llojit dhe

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА KUMTESA ZYRTARE E KOMUNËS
Бр./ Nr. 36 Дт/Dt. 06.03.2024 стр/51

се гради видот и намената на објектот , помножени со соодветните коефициенти утврдени со Правилникот за степенот на уреденост на градежното земјиште и начинот на пресметување на трошоците за уредување на градежното земјиште според степенот на уреденост изнесува:

qëllimit të objektit, shumëzuar me koeficientet të percaktuar me Rregulloren për shkallën e rregullimit të tokës ndërtimore dhe mënyrës së përlogaritjes të shpenzimeve për rregullimin e tokës ndërtimore sipas shkallës të rregullimit është:

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА KUMTESA ZYRTARE E KOMUNËS

Бр./ Nr. 36 Дт/Dt. 06.03.2024 стр/53

Намена на објектот / Destinimi I objektit		Град Дебар / Qyteti I Dibrës		Населени места / Vendbanime		
		Прва зона / Zona e 53ult (ден/м ² ; den/m ²)	Втора зона / Zona e dytë (ден/м ² ; den/m ²)	Прва категирија / Kategoria e parë	Втора категирија / Kategoria e dytë	Трета категирија / Kategoria e tretë
1. Станбени објекти (индивидуални и колективни): Objekte banimi (individuale dhe kolektive):	коэффициент / koeficient	2.600,00	1.800,00	600,00	400,00	150,00
Станбени простории Нарësira banimi	1.0					
Станбени прост. Со висина до 2.5м, подкровен простор Нарësira banimime lartësi deri 2.5m, harësirë nënkulmi	0.2					
Лоѓа затворена од 3 страни Ballkon I mbyllur në 3 anë	0.4					
Лоѓа затворена од 2 страни Ballkon I mbyllur në 2 anë	0.3					
Балкони и тераси Ballkone dhe terasa	0.2					
Заеднички подни тераси, пасажи Terasa të përbashkëta përdhes edhe pesazhe	0.2					
Помошни простории, остава за гориво, котлара, визба Нарësira ndihmëse, depo për lëndë djegëse, kaldaја, bodrum	0.3					
Трафостаница од 35 kv во објект и надвор од објект	0.3					

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА KUMTESA ZYRTARE E KOMUNËS

Бр./ Nr. 36 Дт/Dt. 06.03.2024 стр/54

Transformator deri 35 kv mbrenda apo jasht objektit						
Скалишен простор и заеднички комуникации Нарësira e shkallëve dhe komunikim I përbashkët	0.3					
Стражарници, управител, простории за домар Нарësira për gjojtat, menaxhim dhe mirmbajtje	0.5					
Паркилишта и гаражи Parkingje dhe garazha	0.1					
2. Деловни и јавни објекти: Objekte afariste dhe publike:	коэффициент / koeficient	5.000,00	3.800,00	800,00	600,00	200,00
Простории Нарsirat	1.0					
Магацин Magacin	0.5					
Помошни простории, остава за гориво, котлара, визба Нарësira ndihmëse, depo për lëndë djegse, kaldaја, bodrum	0.3					
Трафостаница од 35 kv во објект и надвор од објект Transformator deri 35 kv mbrenda apo jasht objektit	0.4					
Скалишен простор и заеднички комуникации Нарësira e shkallëve dhe komunikim I përbashkët	0.5					
Паркилишта и гаражи Parkingje dhe garazha	0.1					
Лоѓа затворена од 3 страни Ballkon I mbyllur në 3 anë	0.5					
Лоѓа затворена од 2 страни Ballkon I mbyllur në 2 anë	0.4					
Балкони и тераси Ballkone dhe terasa	0.3					
Отворен наткриен простор	0.3					

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА KUMTESA ZYRTARE E KOMUNËS

Бр./ Nr. 36 Дт/Dt. 06.03.2024 стр/55

Насирë e hapur e mbuluar							
3. Други објекти: Objekte tjera:		коэффициент / koeficient	4.300,00	3.800,00	800,00	600,00	200,00
Катни гаражи Garazhe në kate		0.05					
Спортски покриени објекти Objekte sportive të mbuluara		0.5					
Спортски откриени објекти Objekte sportive të pambuluara		0.3					
Гасни станици и базни станици за 50% од површина на локацијата Qendra të gazit, dhe qendra të bazave të ndryshme për 50% të sipërfaqes së lokacionit		1.0					
Отворени пазаришта за 30% од површина на локацијата Tregje të hapura për 30% të sipërfaqes të lokacionit		1.0					
Базени Pishina		0.2					
Трафостаници над 35 kv Transformatorë mbi 35 kv		1.0					
За агро берзи, откупно дистрибутивни центри или пазари (се зема 50% од вкупната пресметана површина) Për agro berza, qendra grumbullimi dhe distribuimi ose tregje (miret 50% e sipërfaqes së përgjithshme të llogaritur)		1.0					
4. Производство, дистрибуција и сервис: Objekte për prodhim, shpërndarje dhe servisim:		коэффициент / koeficient	9.300,00	8.000,00	3.500,00	2.500,00	2.000,00
G-1	Тешка и загадувачка индустрија Industri e rëndë ndotëse	0.05					

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА KUMTESA ZYRTARE E KOMUNËS

Бр./ Nr. 36 Дт/Dt. 06.03.2024 стр/56

G-2	Лесна и загадувачка индустрија Industri e lehtë jondotëse	0.01					
G-3	Сервиси Servisim	0.01					
G-4	Стоваришта Depo magazinimi – ngarkim shkarkim	0.01					
5.	Бензински пумпни станици и нејзини придружни содржини (продавници, кафитерии и ресторани, авто сервиси, авто салони, помошни простори): Stacion pompe benzini dhe përmbajtjet e saja përcjellëse (shitoret, kafiteri dhe restorante, auto servis, auto 5bultu, hapësira ndihmëse):	коэффициент / koeficient	5.000,00	3.800,00	2.400,00	1.300,00	1.200,00
	Продажни простории на бензинските помпни станици Hapësirat shitëse të stacionit për pompë benzini	1.0					
	Услужни простории на бензинските помпни станици Hapësirat ndihmëse të stacionit për pompë benzini	1.0					
6.	Угостителски и туристички комплекси, хотелски комплекси и одморалишта (Б-5); хотел, мотел, времено сместување во викенд куќи, планинарски дом и ловен дом (А-4): Komplekse turistike hoteljrike, komplekse hoteljrike dhe pushimore (B-5); hotel, motel, shtëpi për alpinizëm dhe shtëpi për gjueti (A-4):	коэффициент / koeficient	25,000.00	20,000.00	7,000.00	5,000.00	2,000.00
	За сите простории Për të gjitha hapsirat	0.05					
7.	За детски градинки, пензионерски домови и домови за стари лица: Kopshte për fëmijë, shtëpi për pensionistë dhe shtëpi për pleq:	коэффициент / koeficient	20,000.00	12,000.00	3,000.00	2,000.00	1,000.00

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА KUMTESA ZYRTARE E KOMUNËS

Бр./ Nr. 36 Дт/Dt. 06.03.2024 стр/57

За сите простории Për të gjitha hapsirat	0.05					
8. За објекти од високо образование: Objekte për arsim të lartë:	коэффициент / koeficient	2,000.00	1,200.00	300.00	200.00	100.00
За сите простории Për të gjitha hapsirat	0.5					
9. За објекти од култура: Objekte për 57ulture:	коэффициент / koeficient	20,000.00	12,000.00	3,000.00	2,000.00	1,000.00
За сите простории Për të gjitha hapsirat	0.01					
10. За објекти од терцијална здравствена заштита: Objekte nga mbrojtja e shëndetsisë terciare:	коэффициент / koeficient	20,000.00	12,000.00	3,000.00	2,000.00	1,000.00
За сите простории Për të gjitha hapsirat	0.05					
11. За објекти за производство на електрична енергија од обновливи извори (биогориво, биомаса, геотермална енергија и хидроенергија) Për objekte për prodhimin e energjisë elektrike nga burime të ripërtërishme (lëndët djegëse bio, biomasa, energjia gjeotermale dhe hidroenergji)	коэффициент / koeficient	9.000,00	7.500,00	3.500,00	2.500,00	2.000,00
За сите простории Për të gjitha hapsirat	0.01					
12. За објекти за производство на електрична енергија од сончева енергија (фотонапонски панели), за 50% од површината на градежната парцела	коэффициент / koeficient	6.000,00	4.500,00	3.000,00	2.000,00	1.500.00

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА KUMTESA ZYRTARE E KOMUNËS

Бр./ Nr. 36 Дт/Дт. 06.03.2024 стр/58

Për objekte për prodhimin e energjisë elektrike nga energjia e diellit (panele fotovoltaike), për 50% të parcelës ndërtimore						
За 50% од површината на градежната парцела Për 50% të sipërfaqes të parcelës ndërtimore	0.01					

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА KUMTESA ZYRTARE E KOMUNËS
Бр./ Nr. 36 Дт/Dt. 06.03.2024 стр/60

За подрачја во градежниот реон и надвор од него, каде Општина Дебар не е во состојба да обезбеди целосно уредување на градежното земјиште согласно предвидениот обем на уредување и степен на опремување на градежното земјиште со комунални објекти и инсталации, инвеститорите ќе плаќаат надоместок процентуално како што следува:

Подготвителни работи / Punë përgatitore	10%
За јавни патишта, улица, тротуари / Për rrugë publike, trotuare	45%
Главен водовод на вода резервоари и пречистување (филтрирање) / Ujësjettsi kryesor, rezervuar dhe pastrim (filtrim)	15%
За улична водоводна мрежа / Rrjeti i ujësjettsit rrugor	10%
За улична фекална канализациона мрежа / Për rrjetin e kanalizimit fekal	15%
За колекторска атмосферска канализација / Për sistemin e kolektorëve dhe kanalizimin atmosferik	5%

Во надоместокот за уредување на градежното земјиште не е пресметан како приход обезбедувањето на електрична енергија од дистрибутивната мрежа и трансформација, изведба на ПТТ и друга кабловска мрежа, изградба на пречистителни станици како и надоместок за приклучоци на целата инфраструктура (електро, ПТТ, водовод и канализација), што значи дека тие тошоци плаќаат на товар на инвеститорите кои ги градат објектите.

- Доколку со изградбата на објекти е предвидено отстранување на постоечки објекти запишани во имотен лист кои се наоѓаат на истата градежна парцела, при пресметувањето на висината на трошоците за уредување на градежното земјиште, од новата корисна површина се одбива површина- та утврдена во имотниот лист на постоечките објекти кои ќе се отстранат со изградбата на новите објекти. Во ваквите случаи, површините на подпокривен простор, лоџија, подлоџија, балкони, тераси, заеднички проодни тераси, пасажи, помошни простории, визба, скалишен простор, заеднички комуникации, паркиралишта и гаражи на постоечките објекти се одбиваат само од новата корисна површина на објектот која е со иста намена со намената на површините на наведените простории и делови од објектот.

- За доградба и надградба на стариот објект за помалку од 50% од вкупната површина на стариот објект ќе плаќа 50% од надоместокот, за проширување над 50% од вкупната површина на стариот ќе се плаќа редовна цена.

- Доколку при изградбата инвеститорите отстапуваат од техничката документација и се здобиваат со поголема

Për zonat (teritoret) në rajonin ndërtimor dhe jashta tij, ku Komuna Dibër nuk është në gjendje të sigurojë rregullim të tërësishëm të tokës ndërtimore sipas vëllimit dhe shkallës së paraparë për paisjen e tokës ndërtimore me objekte komunale dhe instalime, investitorët do të paguajnë kopenzimin me përqindje si vijon:

Në kompenzimin për rregullimin e tokës ndërtimore nuk janë llogaritur si të hyra sigurimi (ndërtimi) i energjisë elektrike nga rrjeta shpërndarëse dhe transformatori, ndërtimi i rrjetit të PTT dhe rrjet tjetër kablovik, ndërtimi i qendrave për pasrim të ujrave fekal si dhe kopenzimi për kuçjen në infrastrukturë në përgjithsi (elektrik, PTT, ujsjellës dhe kanalizim), që do të thotë se këta shpenzime do të jen obligim i investitorëve që ndërtonë objektet.

- Në rastet kur për ndërtimin e objekteve është parashikuar rënimi i objekteve ekzistuese të regjistruar në fletpronësi të cilët gjenden në të njëjtën parcelë ndërtimore, gjatë llogaritjes së vlerës së shpenzimeve për rregullimin e tokës ndërtimore, nga sipërfaqja shrytëzuese e re zbritet sipërfaqja sipërfaqja e regjistruar në fletpronësi për objektet ekzistuese të cilët do të rënohen me ndërtimin e objektit të ri. Në këto raste, sipërfaqja e nënkulmit, ballkone, teraca, teraca të përbashkta për komunikim, pazazh, hapsira ndihmëse, podrum, hapsirë për shkallë, komunikim i përbashkët, parkingje dhe garazha të objekteve ekzistuese do të minusohen vetëm sipërfaqja shrytëzuese e objektit e cila është e të njëjtit destinim me sipefaqet permendura dhe pjesëve të objektit.

- Për shtesë dhe mbindërtim të objektit të vjetër për më pak se 50% e sipërfaqes së përgjithshme të objektit të vjetër do të paguhet 50% e kompensimit, për zgjerim mbi 50% e sipërfaqes së përgjithshme e objektit të vjetër do të paguhet çmimi i rregullit.

- Nëse gjatë ndërtimit investuesit dalin jashtë dokumentacionit teknik dhe fitojnë sipërfaqe afariste ose

станбена или деловна површина, должни се да плаќаат соодветна разлика на надоместокот за уредување на градежното земјиште за новоизградената површина, по предходно добивање уредна документација од надлежниот орган.

-За сутерен ќе се плаќа 75 % од утврдениот износ според оваа Програма.

-Инвеститорите кои ќе добиваат согласност од надлежниот орган за пренамена на просторот, ќе извршат доплата на разликата на трошоците за уредување на градежното земјиште во зависност за каква пренамена се работи а согласно Програмата за уредување на градежното земјиште која важи во моментот кога се извршува промената.

-Меѓусебните права и обврски за уредување на градежното земјиште се уредуваат со договор помеѓу инвеститорот и Општината Дебар.

-Комуналните организации се должни пред да извршат приклучок за електричната, водоводната канализација и ПТТ мрежа да побараат градежна дозвола за градежниот објект.

-За локациите каде трошоците за уредување на градежното земјиште се поголеми од просечните трошоци утврдени со Програмата, надоместокот за уредување ќе биде пресметан според стварните трошоци.

-Со посебен договор на инвеститорите може да им се остапи, сами да го извршаат уредувањето на градежното земјиште, во кој договор ќе бидат определени работите кои инвеститорите треба да ги изведуваат на своја сметка. Во тој случај надоместокот за уредување на градежното земјиште ќе се плаќа само за предходните вложувања на примарната инфраструктура и изработка на урбанистичките планови.

За плаќање на средствата за уредување на градежното земјиште е допуштена можноста за исплата во рати. Инвеститорите се должни да при склучување на договорот платат 50% од трошоците за уредувањето а за остатокот на средствата обезбеди банкарска гаранција.

Определување на зони за уредување на градежното земјиште:

Градежното земјиште на које ќе се врши уредувањето, според урбанистичкиот план на град Дебар е поделена на две зони: ПРВА ЗОНА и ВТОРА ЗОНА додека населените места се делат во 3 категории.

Зони на град Дебар:

ПРВА ЗОНА - опфаќа дел на градот Дебар со населбите "Венец I", "Венец II" и "Кенаница".

banimi më të madhe, janë të obliguar që të paguajnë diferencën e kompensimit për rregullimin e tokës ndërtimore për sipërfaqen e re, pas marrjes së dokumentacionit të rregullt nga organi kompetent.

- Për suterен do të paguhet 75 % nga shuma e caktuar me këtë Program.

- Investuesit që do të marrin pëlqim nga organi kompetent për ridestinimin e sipërfaqeve do të paguajnë ndryshimin e kompensimit për rregullimin e tokës ndërtimore, varësisht se për çfarë ridestиними bëhet fjalë në pajtim me Programin që është në fuqi në momentin e ndryshimit.

- Të drejtat dhe obligimet reciproke për rregullimin e tokës ndërtimore do të caktohen me kontratë ndërмејт ndërtuesit dhe Komunës Dibër.

- Organizatat publike janë të obliguara që para se të bëjnë kyçjen e objektit në rrjetin elektrik, të ujit dhe telefonik, paraprakisht të kërkojnë leje ndertimi për objektin.

- Për lokacionet ku shpenzimet për rregullimin e tokës ndërtimore janë më të larta nga ata që janë përcaktuar me program, pjesëmarja e investuesve në regullim do të bëhet sipas shpenzimeve reale.

- Me kontratë të veçantë me të cilën do të përcaktohen punët që do të realizohen mundet investuesit t'i lejohet që vetë të bëjnë rregullimin e tokës ndërtimore. Në këtë rast kompensimi për rregullimin e tokës ndërtimore do të paguhet vetëm për investimet e bëra në infrastrukturën primare dhe hartimin – përpilimin e planeve urbanistike.

Për pagesën e mjeteve për rregullimin e tokës ndërtimore, jepet mundësia e pagesës në këste. Investuesit janë të obliguar që me rastin e nënshkrimit të kontratës të paguajnë 50 % të shpenzimeve për regullimin e tokës ndërtimore, ndërsa për diferencën të sigurojë garancionin bankor.

Përcaktimi i zonave për rregullimin e tokës ndërtimore:

Toka ndërtimore në të cilën do të bëhet rregullimi sipas planit urbanistik të qytetit të Dibrës është i ndarë në dy zona: ZONA E I- rë dhe ZONA E II-të. ndërsa vendanimet rrurale ndahen në 3 kategori.

Zonat e qytetit:

ZONA E PARË - Pjesa e qytetit me lagjet "Venec I", "Venec II" dhe "Qenаница".

Zona e parë fillon nga udhëkryqi i paraparë në hyrje të qytetit (rruga Dibër-Shkup) vazhdon nëpër rrugën e paraparë nëpër kufijtë e lokaliteteve të Kombinatit të gjipsit "knauf-radika" deri te bashkimi me rrugën "1 Maji", vazhdon nëpër të njëjtën deri te bashkimi me rrugën "APJ", kthen djathtas

Првата зона почнува од новопредвидената раскрсница на влезот на градот (пат Дебар - Скопје оди по новопредвидената улица во границите на локациите на Комбинатот за гипс "Кнауф-Радика" до спојот со ул. "1-ви Мај" по истата улица оди до спојот со ул. "ЈНА" свртува десно се движи по истата до ул. "Ибе Паликуќа" свртува лево и оди по ул. "Ејуп Катипи" продолжува по истата се до спојот со ул. "Петре Поповски" кај Старата градска бања, се движи по истата се до спојот со ул. "22 Декември" свртува десно и се движи по истата се до спојот со ул. "Скопска", свртува лево и оди по истата, свртува лево кај поранешната касарната оди по истата и се спојува со ул. "8-ми Март" новопредвидената колекторска улица (западна страна) се спојува во ист правец со ул. "Зекир Чанка" оди по истата и се спојува со новопредвидената колекторска улица кај говедарскиот пат, се движи по истата се до спојот со патот "Дебар-Струга", продолжува по истиот правец спрема обалата на Дебарското езеро до вкрстувањето со новопредвидената обиколка улица, свртува лево и се движи по неа се до спојот со регио-налниот пат правец Дебар-Скопје и од тука до почетната точка.

Во првата зона влегува и приобалната зона чии граници се движаат од новопредвидената раскрсница при влезот на градот (пат Дебар-Скопје) која се движи по новопредвидената обиколна улица се до вкрстувањето со колекторската улица (патот Дебар-Сруга) свртува лево се до брегот на Дебарското езеро, се движи по неа се до границата на КО-Рајчица и се затвара со регионалниот пат Дебар-Скопје.

ВТОРА ЗОНА: Го опфаќа другиот дел на градот до границите на урбанистичкиот план на град Дебар. и населбата Рајчица во рамките на границите на Генералниот Урбанистички план на градот.

Определување на категории на населени места за уредување на градежното земјиште:

- Категорија 1 на населени места: Долно Косоврасти, Баниште и Рајчица
- Категорија 2 на населени места: Могорче, Отишани, Цепиште и Гари
- Категорија 3 на населени места: Осој, Аме, Горно Косоврасти, Крифци и останатите населени места на територијата на општина Дебар.

13. СРЕДСТВА ОД ГРАЃАНСКИ САМОДОПРИНЕС, ФОНДОВИ И ДОНАЦИИ:

Средствата собрани од самопридонес на граѓаните се средства со кои граѓаните самоиницијативно

vazhdon nëpër të njejtën deri te rr."Ibe Palikuqi", kthen majtas vazhdon nëpër rr. "Ejup Qatipi" deri te lidhja me rr. "Petre Popovski" te Banja e vjetër e qytetit, vazhdon nëpër të njejtën deri te bashkimi me rr. "22 Dhjetori", kthen djathtas vazhdon deri te lidhja me rr. "Shkupi", kthen majtas dhe vazhdon nëpër të, kthen majtas te ish objektet e Armatës, vazhdon nëpër të dhe bashkohet me rr. "8-të Marsi" (rruga e paraparë e kolektorit në pjesën perëndimore), bashkohet në të njejtin drejtim me rr. e "bagëtime", lëviz nëpër të njejtën deri te bashkimi me rr. "Strugë-Dibër", vazhdon nëpër të përgjatë bregut të liqenit të Dibrës deri te kryqëzimi me rrugën e paraparë, kthen majtas vazhdon nëpër të deri te bashkimi me rr. Regjionale Dibër – Shkup dhe prej aty në pikën fillestare.

Në zonën e parë hynë dhe zonat për gjatë bregut të liqenit të Dibrës, kufijtë e të cilit fillojnë nga udhëkryqi i paraparë në hyrje të qytetit rr. Dibër-Shkup, lëviz nëpër rrugën e paraparë deri te kryqëzimi me rrugën e kolektorit (rruga Dibër Strugë), kthen majtas deri te bregu i liqenit të Dibrës, lëviz nëpër të deri te kufijtë e KK Rajçicë dhe mbyllet me rrugën regjionale drejtimi Dibër-Shkup.

ZONA E DYTË: Kjo zonë përfshin pjesën tjetër të qytetit deri te kufijtë e planit urbanistik të qytetit të Dibrës, dhe venbanimi Rajçicë ne kuadër të kufirit të Planit Gjeneral Urbanistik të qytetit.

Përcaktimi kategorive të venbanimeve rurale për rregullimin e tokës ndërtimore.

- Kategorija 1 e vedbanimeve rurale: Kosovrasti i Poshtëm, Banisht dhe Rajçicë
- Kategorija 2 e vedbanimeve rurale: Mogorçë, Otishan, Xhepishhtë dhe Gari
- Kategorija 3 e vedbanimeve rurale: Osoj, Aме, Kosovrasti i Epërm, Krifcë dhe fshatrat tjera në territoret të Komunes Dibër.

2. MJETE NGA VETKONTRIBUTI QYTETAR, FONDE DHE DONACIONE

Mjete të grumbulluara nga vetëkontributi qytetar janë mjete që participojnë qytetarët me vetëinicijativë për rregullimi e rrugëve, trotuareve, ujësjellsit ose kanalizimit fekal në lagjet përkatëse ku jetojnë vet ata.

Mjete nga фонде dhe donacione të ndryshme jane mjete për të cilat komuna i fiton duke pregaditur programe dhe

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА KUMTESA ZYRTARE E KOMUNËS
Бр./ Nr. 36 Дт/Dt. 06.03.2024 стр/63

партиципираат во уредување и изградба на улици, тротуари, водовод или фекална канализација во населбите во кои тие живеат.

Средствата од разни фондови и донации се средства кои општината ги добива со припрема на програми и проекти со који конкурира пред Републичките фондови или странски донатори.

projekte me të cilat konkurron prane fondeve Republikane dhe fondeve apo organizatave tjera ndërkombtare.

ПРИХОДИ ТË ARDHURA		
I	Приходи од наплата на надоместок за уредување на градежно земјиште за изградба Të ardhura nga pjesa e kompensimit për rregullimin e tokës ndërtimore për ndërtim të	
1	Колективни станбени згради Ndërtesa për banim kolektiv	
	Станбени објекти на улица "8-ми Септември" Objekte banimi në rrugën "8-të Shtatori"	6,500,000.00 ден/den
	Станбени објекти на улица "Вељко Влаховиќ" Objekte banimi në rrugën "Veljko Vllahoviq"	12,500,000.00 ден/den
	Станбени објекти на населба "Венец 2" Objekte banimi në lagjen "Venec 2"	3,500,000.00 ден/den
	ВКУПНО 1: GJITHSEJ 1:	22,500,000.00 ден/den
2	Индивидуални станбени згради Objekte për banim individual	
	Населба "Венец 2" Lagjia "Venec 2"	2,500,000.00 ден/den
	Населба "Кенаница" Lagjia "Qenanicë"	1,000,000.00 ден/den
	Доградби, надградби на индивидуални станбени згради Ndërtimi i anekseve dhe mbindërtimi i objekteve për banim individual	3,500,000.00 ден/den
	ВКУПНО 2: GJITHSEJ 2:	7,000,000.00 ден/den
3	Деловен и друг простор Sipërfaqe afariste	
	Деловни објекти во склоп на станбени објекти	7,000,000.00 ден/den

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА KUMTESA ZYRTARE E KOMUNËS
Бр./ Nr. 36 Дт/Dt. 06.03.2024 стр/64

Sipërfaqe afariste në kuadër të objekteve për banim		
Деловен простор од доградби и надградби Sipërfaqe afariste për mbindërtim dhe anekse		1,000,000.00 ден/den
Стопански и производни објекти Sipërfaqe afariste prodhuse		4,500,000.00 ден/den
		ВКУПНО 3: GJITHSEJ 3:
		12,500,000.00 ден/den
		ВКУПНО I: GJITHSEJ I:
		42,000,000.00 ден/den
II	Граѓански самопридонес Vetkontributi qytetar	1,500,000.00 ден/den
III	Фондови и донации Fonde dhe donacione	4,000,000.00 ден/den
		ВКУПНО I - III: GJITHSEJ I - III:
		47,500,000.00 ден/den

РАСХОДИ SHPENZIME		
I	Регулирање на имотно правните односи Rregullimi i marrdhënjeve pronësore	10,000,000.00 ден/den
II	Уредување на локации Rregullimi i lokaliteteve	
1	Уредување на земјиштето на улица “101” Rregullimi i tokës ndërtimore në rrugën “101”	
Пробивање на траса за уредување на тротуари и пешачки патеки Harja e terrenit për rregullimin e trotuareve dhe shtigjet e këmbësorëve		5,000,000.00 ден/den
Водоводна и фекална канализација Rrjeti i ujësjellsit dhe ujrat e zeza		1,500,000.00 ден/den
Улично осветлување и електрична мрежа Ndriçimi rrugor dhe rrjeti elektrik		1,000,000.00 ден/den
		ВКУПНО II/1: GJITHSEJ II/1:
		7,500,000.00 ден/den
2	Уредување на земјиште во населба “Венец 2”, Rregullimi i tokës në lagjen “Venec 2”,	
Улици и тротуари (пробивање) Rrugë dhe trotuare		4,000,000.00 ден/den
Водоводна и фекална канализација Rrjeti i ujësjellsit dhe ujrat e zeza		2,500,000.00 ден/den
Улично осветление Ndriçimi publik		1.800,000.00 ден/den
		ВКУПНО II/2: GJITHSEJ II/2:
		8,300,000.00 ден/den
3	Уредување на локации на улица “8-ми Септември” и “Вељко Влаховиќ” Rregullimi i lokalitetit në rrugën “8-të Shtatori” dhe “Veljko Vllahoviq”	
Улици и тротуари Rrugë dhe trotuare		2,500,000.00 ден/den

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА KUMTESA ZYRTARE E KOMUNËS
Бр./ Nr. 36 Дт/Dt. 06.03.2024 стр/65

Водоводна и фекална канализација Rrjeti i ujësjesit dhe ujrave të zeza		1,500,000.00 ден/den
Улично осветление Ndriçimi publik		800,000.00 ден/den
		ВКУПНО II/3: GJITHSEJ II/3:
4	Уредување на локации на населба “Кенаница” Rregullimi i lokaliteteve në lagjen “Qernanicë”	4,800,000.00 ден/den
Улична мрежа и тротуари Rrjeti rrugor dhe trotuare		1,000,000.00 ден/den
Водовод и канализација Rrjeti i ujësjesit dhe ujrave të zeza		1,600,000.00 ден/den
		ВКУПНО II/4: GJITHSEJ II/4:
5	Уредување на локации за улица “Братство Единство” Rregullimi i lokaliteteve për rrugën “Vllazërim Bashkim”	2,600,000.00 ден/den
Улична мрежа и тротуари Rrjeti rrugor dhe trotuare		1,200,000.00 ден/den
Водовод и фекална мрежа Rrjeti i ujësjesit dhe ujrave të zeza		1,100,000.00 ден/den
		ВКУПНО II/5: GJITHSEJ II/5:
		ВКУПНО II/ 1-5: GJITHSEJ II/ 1-5:
III	Изградба на примарни инфраструктурни објекти Ndërtimi i objekteve të infrastructures dhe instalimeve primare	1,000,000.00 ден/den
IV	Дислокација на подземни и надземни инсталации Dislokimi i rrjeteve nëntoksore dhe mbitoksore	700,000.00 ден/den
V	Изработка на урбанистички планови и техничка документац. Hartimi i planeve urbanistike dhe dokumentacioneve teknike	1,000,000.00 ден/den
VI	Интервенции во инфраструктурата во стариот дел од градот Intervenime në infrastrukturën pjesën e vjetër të qytetit	700,000.00 ден/den
VII	Уредување и одржување на на јавни зелени површини Rregullimi dhe mirëmbajtja e sipërfaqeve të gjelbëruara	800,000.00 ден/den
VIII	Уредување-чистење на диви депонии Rregullimi – pastrami i deponive	800,000.00 ден/den
IX	Изградба на нови паркинг простори Ndërtimi i sipërfaqeve të reja për parkim	500,000.00 ден/den
X	Пешачки стази и тротуари Shtigje këmbësorësh dhe trotuarë	1,000,000.00 ден/den
XI	Изградба и реконструкција на локални патишта Ndërtim dhe rikonstruim i rrugëve lokale	2,000,000.00 ден/den
XII	Расходи за неисплатени долгови Obligime nga periudha e kaluar	3,500,000.00 ден/den
		ВКУПНО I - XII: GJITHSEJ I - XII:
		47,500,000.00 ден/den

РЕКАПИТУАЛЦИЈА / РЕКАПИТУЛЛИМ

Приходи Të ardhura	47,500,000.00 ден/den
Расходи	47,500,000.00 ден/den

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА KUMTESA ZYRTARE E KOMUNËS
Бр./Nr. 36 Дт/Dt. 06.03.2024 стр/66

29.Врз основа член 50 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” “бр.5/02) како и член 87 став 3 од Статутот на Општината Дебар (“Службен гласник на Општината” бр.27/23), Градоначалник на Општината Дебар донесе:

Në mbështetje të nenit 50 të Ligjit për vetadministrimin lokal (“ Gazeta zyrtare e RM” nr.5/02) si dhe nenit 87 paragrafi 3 të Statutit të Komunës Dibër (“ Kumtesa zyrtare e Komunës ” nr. 27/23),

Kryetar i Komunës Dibër solli:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ЗАКЛУЧОКОТ ЗА
ДОНЕСУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА
УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО
ЗЕМЈИШТЕ НА ОПШТИНА ДЕБАР
ЗА 2024 ГОДИНА

К О Н К Л У З И О Н
ПËР SHPALLJEN E PËRFUNDIMIT
PËR SJELLJEN E PROGRAMIT PËR
RREGULLIMIN E TOKËS NDËRTIMORE
PËR KOMUNËN E DIBRËS
PËR VITIN 2024

СЕ ОБЈАВУВА заклучокот за донесување на Програмата за уредување на градежното земјиште на Општина Дебар за 2024 година, донесен од страна на Советот на Општината на 36^{та} седница одржана на ден 28.02.2024 година.

SHPALLET përfundimi për sjelljen e Programit për rregullimin e tokës ndërtimore për Komunën e Dibrës për vitin 2024 , miratuar nga Këshilli i Komunës në seancën e 36^{te} të mbajtur në datë 28.02.2024.

Shpenzime	
Приходи - Расходи	
Të ardhura - Shpenzime	0.00 ден/ден

Програмата за уредување на градежното земјиште за град Дебар и одржувањето на комуналните објекти и инсталации влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службениот гласник на Општината Дебар.

Programi për rregullimin e tokës ndërtimore për qytetin e Dibrës dhe mirëmbajtjen e objekteve komunale dhe instalimeve do të hyjë në fuqi ditën e tetë nga shpallja në Kumtesën zyrtare të Komunës.

Бр./Nr. 08-270/17
28.02.2024
Дебар/Dibër

СОВЕТ НА ОПШТИНАТА / KËSHILLI KOMUNAL
Претседател / Kryetari
Fuat Spahiju .c.p.d.v.

Бр. Nr.09-296/16
04.03.2024 год.viti
Дебар/Dibër

ОПШТИНА ДЕБАР/KOMUNA DIBËR
Градоначалник, Kryetar
Hekuran Duka c.p.d.v.

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА KUMTESA ZYRTARE E KOMUNËS
Бр./Nr. 36 Дт/Dt. 06.03.2024 стр/67

30.Врз основа член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/02) како и член 87став 2 од Статутот на Општината Дебар (“Службен гласник на Општината “бр. 27/23),Советот на Општината Дебар на 36^{та} седница одржана на ден 28.02.2024год. донесе:

Në mbështetje të nenit 36 paragrafi 1 pika 15 të Ligjit për vetëqeverisjen lokale („Gazeta Zyrtare e RM,, nr.5/02) si dhe nenit 87 paragrafi 2 të Statutit të komunës („Kumtesa Zyrtare e Komunës,, nr 27/23), Këshilli i Komunës Dibër në seancën e 36^{të} të mbajtur më datë 28.02.2024 solli këtë:

З А К Л У Ч О К
ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА
УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО
ЗЕМЈИШТЕ ВО ПОДРАЧЈЕТО НА
ОПШТИНАТА ДЕБАР
ЗА 2024 год.

P Ë R F U N D I M
PËR SJELLJEN E PROGRAMIT PËR
RREGULL-IMIN E TOKËS NDËRTIMORE NË
TERRITORIN E KOMUNËS DIBËR
PËR v.2024

Бр. Nr. 08-270/18

Советот на Општината Дебар го усвојува програмата за уредување на градежното земјиште на подрачјето на Општина Дебар за 2024.

СОВЕТ НА ОПШТИНА/КËSHILLI KOMUNËS

1.Këshilli i Komunës Dibër MIRATON Programin për rregullimin e tokës ndërtimore në territorin e Komunës Dibër për vitin 2024.
Претседател/Kryetari,
Fuat Spahiu c.p.d.v.

2.Програмата од точка 1 е составен дел на заклучокот.

2.Programi nga pika 1 është pjesë përbërëse e Përfundimit.

3.Овој заклучок влегува во сила наредниот ден од објавувањето во “Службен гласник на Општината”.

3.Ky përfundim hyn në fuqi një ditë pas shpalljen në “Kumtesën zyrtare të Komunës”

31. Врз основа член 50 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/02) како и член 87 став 3 од Статутот на Општината Дебар ("Службен гласник на Општината" бр.27/23), Градоначалник на Општината Дебар донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ПРОГРАМА ЗА
ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ И
УРБАНИСТИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА НА
ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА ДЕБАР
ЗА 2024 ГОДИНА**

СЕ ОБЈАВУВА програма програмата за изработка на урбанистички планови и урбанистичка документација на територијата на Општина Дебар, донесено од Советот на Општината на 36^{та} седница одржана на ден 28.02.2024 год.

Бр. Nr. 09-296/17
04.03.2024 год.viti
Дебар/Dibër

ОПШТИНА ДЕБАР/КОМУНА ДИБËР
Градоначалник/Kryetari,
Hekuran Duka c.p.d.v.

32. Врз основа на член 40, став 1, од Законот за урбанистичко планирање ("Службен весник на Република Северна Македонија" бр. 32/2020) и член 87 став 2 од Статутот на Општина Дебар ("Службен гласник на Општината" бр. 27/23), Советот на Општина Дебар на 36^{та} седница одржана на ден 28.02.2024 година донесе:

Нë mbështetje të nenit 50 të Ligjit për vetadministrimin lokal ("Gazeta zyrtare e RM" nr. 5/02) si dhe nenit 87 paragrafi 3 të Statutit të Komunës Dibër ("Kumtesa zyrtare e Komunës" nr. 27/23),

Kryetar i Komunës Dibër solli:

**K O N K L U Z I O N
PËR SHPALLJE TË PROGRAM PËR PËRPUNIMIN
E PLANEVE URBANISTIKE DHE
DOKUMENACIONEVE URBANISTIKE NË
TERRITORIN E KOMUNËS DIBËR
PËR VITIN 2024**

SHPALLET programin për përpunimin e planeve urbanistike dhe dokumentacioneve urbanistike në territorin e Komunës Dibër, për 2024 miratuar nga Këshilli i Komunës në seancën e 36- dt.28.02.2024.

Në bazë të nenit 40, paragrafi 1, të Ligjit për planifikim urbanistik ("Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 32/2020) dhe nenit 87 paragrafi 2 të Statutit të Komunës Dibër ("Kumtesa zyrtare e Komunës" nr. 27/23), Këshilli i Komunës Dibër në seancën e 36^{te} të datës 28.02.2024 solli:

**ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА
УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ И
УРБАНИСТИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА НА
ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА ДЕБАР ЗА
2024 ГОДИНА**

Со програмата за изработка на урбанистички планови и урбанистичка документација на територијата на Општина Дебар, се предвидува извршување на активности од областа на урбанистичкото планирање за определени простори.

Програмата за изработка на урбанистички планови и урбанистичка документација ги содржи следните елементи:

- I. Подрачјата на кое ќе се врши урбанистичкото планирање;**
- II. Изворите на финансирање;**
- III. Динамиката на извршување на програмата.**

**I. ПОДРАЧЈА НА КОЕ ЌЕ СЕ ВРШИ
УРБАНИСТИЧКОТО ПЛАНИРАЊЕ**

Во текот на 2024-та година со Програмата за изработка на урбанистички планови и урбанистичка документација се предвидува да бидат опфатени повеќе подрачја и локалитети во градот Дебар, населени места и локалитети вон населените места во Општината како што следи:

- 1. ГУП на град Дебар.**
- 2. ДУП за Блок 11.**
 - Површина на опфат: 18,91 ха.
 - Граници на опфат: југ- ул. "8-ми Септември"; запад- ул. "8-ми Септември" и ул. "1-ви Мај"; северисток- ул. "Живко Богдановски" и исток- „Кременички дол“ (гранична линија на К.О. Дебар 1 и К.О. Рајчица).
- 3. ДУП за Блок 18.**
 - Површина на опфат: 10,26 ха.

**PROGRAM PËR PËRPUNIMIN E PLANEVE
URBANISTIKE DHE DOKUMENACIONEVE
URBANISTIKE NË TERRITORIN E KOMUNËS
DIBËR PËR VITIN 2024**

Me programin për përpunimin e planeve urbanistike dhe dokumnetacioneve urbanistike në territorin e Komunës Dibër, parashikohen realizime të aktiviteteve të caktuara nga lëmia e planifikimit urbanistik për sipërfaqje të përcaktuara.

Programi vjetor për përpunim të planeve urbanistike dhe dokumentacioneve urbanistike i përmban këto elemente:

- I. Rajonet ku do të bëhet planifikimi urbanistik;**
- II. Burimet e financimit;**
- III. Dinamikën e realizimit të programit.**

**I. RAJONET KU DO TË REALIZOHET
PLANIFIKIMI URBANISTIK**

Gjatë vitit 2024, me Programin për përpunimin e planeve urbanistike dhe dokumentacioneve urbanistike parashikohet të përfshihen më shumë rajone dhe lokalitete në qytetin e Dibrës, vendbanimeve dhe lokaliteteve jashtë vendbanimeve në Komunë si vijon:

- 1. PGJU për qytetin e Dibrës.**
- 2. PDU për Bllokun 11.**
 - Sipërfaqja e përfshirjes: 18,91 ha.
 - Kufijtë e përfshirjes: jug- rr. "8 Shtatori"; perëndim- rr. "8 Shtatori" dhe rr. "1 Maji"; verilindje- rr. "Zhivko Bogdanovski" dhe lindje - "Kremenički doll" (linja kufizuese e K.K. Dibër 1 dhe K.K. Rajçicë).
- 3. PDU për Bllokun 18.**
 - Sipërfaqja e përfshirjes: 10,26 ha.
 - Kufijtë e përfshirjes: veriperëndim- rr. "Velko Vllahoviq"; jug dhe juglindje- "Qarkorja jugore"

- Граници на опфат: северозапад- ул. "Велко Влаховиќ"; југ и југоисток- "Јужна обиколница" (новопланирана) и исток- „Удовски Пат“.
4. **ДУП за Блок 28- "Населба Рајчица".**
 - Површина на опфат: 18.24 ха.
 - Граници на опфат: Североисток и исток- крајната граница на опфатот определена со ГУП; запад- гранична линија на К.О. Дебар 1 и К.О. Рајчица ("Раички дол"); југ- брегот на Дебарско Езеро.
 5. **ДУП за Блок 20**
 - Површина на опфат: 13,72 ха.
 - Граници на опфат: Североисток- ул. "СО4" (новопрекритана); северозапад- ул. "Краварски Пат" (СЕ 15); југоисток- ул. "Велко Влховиќ" (М2); и запад- ул. "Велко Влаховиќ" (СО 5).
 6. **Урбанистички план за село Долно Косоврасти.**
 7. **Урбанистички план за село Горно Косоврасти.**
 8. **Урбанистички план за село Могорче.**
 9. **Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е3.1- Локални депонии за одлагање на неопасен отпад- Претоварна станица за комунален отпад на КП бр. 3150 и дел од КП бр. 3149 КО Дебар вон град, Општина Дебар.**
 10. **Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план со намена Е2.1- Згради на патниот сообраќај со инсталации и простори- Полигон за обука на возачи на КП бр. 3148 и дел од КП бр. 3149 КО Дебар вон град, Општина Дебар.**
- (e re e planifikuar) dhe lindje - "Rruga e Udovës".
4. **PDU për Bllokun 28- Lagjja Rajçicë.**
 - Sipërfaqja e përfshirjes: 18,24 ha.
 - Kufijtë e përfshirjes: verilindje dhe lindje- kufiri skajor i përfshirjes i definuar me PGJU; perëndim- linja kufizuese e K.K. Dibër 1 dhe K.K. Rajçicë ("Lugina e Rajçicës"); jug- брегу i Liqenit të Dibrës.
 5. **PDU për Bllokun 20**
 - Sipërfaqja e përfshirjes: 13,72 ha.
 - Kufijtë e përfshirjes: verilindje- rr. "SO4" (e re e planifikuar); veriperëndim- "Rruga e Ioparëve" (SE 13); juglindje- rr. "Velko Vllahoviq" (M2); dhe perëndim- rr. "Velko Vllahoviq" (SO5).
 6. **Plani urbanistik për fshatin Kosovrast i Poshtëm.**
 7. **Plani urbanistik për fshatin Kosovrast i Epërm.**
 8. **Plani urbanistik për fshatin Mogorçë.**
 9. **Projekt urbanistik jashtë përfshirjes së planit urbanistik me destinim E3.1- Deponi lokale për deponimin e mbetjeve të parezikshme- Stacion për ringarkimin e mbetjeve komunale në PK nr. 3150 dhe në pjesë të PK nr. 3149 KK Dibër jashtë qytetit, Komuna Dibër.**
 10. **Projekt urbanistik jashtë përfshirjes së planit urbanistik me destinim E2.1- Ndërtesa në komunikacionin rrugor me instalime dhe hapësira- Poligon për trajnimin e shoferëve në PK nr. 3148 dhe pjesë të PK nr. 3149 KK Dibër jashtë qytetit, Komuna Dibër.**

Описот за границите на опфат за плановите поточно ќе се утврди со ажурирање на гедески подлоги и изработка на плански програми за секој план.

Во текот на 2024-та година ќе се реализираат активности и за урбанистичките планови кои се во процедура од претходните

Përshkrimi i kufijve të përfshirjes të planeve më saktë do të përcaktohet me azhurnimin e bazave gjeodezike dhe pëгатитjen e programeve për planifikim për secilin plan.

Gjatë vitit 2024 do të realizohen aktivitetet për planet urbanistike të cilët janë në proces nga Programet e mëparshme vjetore për pëгатитjen e planeve urbanistike dhe dokumentacionit

Годишни програми за изработка на урбанистички планови и урбанистичка документација, за кои претходно се одобрени планските програми, и тоа:

1. **ДУП за Блок 7, Општина Дебар.**
 - Површина на опфат: 10,60 ха.
2. **ДУП за Блок 15, Општина Дебар.**
 - Површина на опфат: 22,70 ха.
3. **Урбанистички план за село Цепиште, Општина Дебар.**
4. **Урбанистички план за село Рајчица со разработка на Блок 1 и Блок 2, Општина Дебар.**
 - Површина на опфат: 23,27 ха.

Урбанистички планови може да се изработуваат за простори кои не се опфатени во оваа програма со измени и дополнувања на истата или со Одлука на Советот на Општина Дебар.

II. ИЗВОРИ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ

- Буџет на Општина Дебар;
- Програма на Влада на Република Северна Македонија;
- Правни и физички лица.

III. ДИНАМИКАТА НА ИЗВРШУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА

За начинот и динамиката на реализација на ова програма ќе се погрижи Градоначалникот на Општината. Динамиката на извршување на ова програма ќе се одвива во зависност од приливот на средствата во буџетот на Општината Дебар, потребното времетраење за обезбедување на ажурирани геодетски подлоги, како и заинтересираноста и можноста за самофинансирање и кофинансирање од правни и физички лица кои се појавуваат како баратели односно иницијатори за изработка на Урбанистички планови.

Бр. Nr. 08-270/19
28.02.2024 год. viti
Дебар/Dibër

urbanistik, për të cilat paraprakisht është miratuar programi për planifikim, dhe atë:

1. **PDU për Bllokun 7, Komuna Dibër.**
Sipërfaqja e përfshirjes: 10,60 ha.
2. **PDU për Bllokun 15, Komuna Dibër.**
- Sipërfaqja e përfshirjes: 22,70 ha
3. **Plani urbanistik për fshatin Xhepishtë, Komuna Dibër.**
4. **Plani urbanistik për fshatin Rajçicë me përpunim të Bllokut 1 dhe Bllokut 2, Komuna Dibër.**
- Sipërfaqja e përfshirjes: 23,27 ha.

Plane urbanistike mund të punohen edhe për hapësira të tjera që nuk janë përfshirë me këtë program, nëpërmjet ndryshim dhe plotësim të të njejtit ose me Vendim të Këshillit të Komunës Dibër.

II. BURIMET FINANCIARE

- Buxheti i komunës Dibër;
- Programi i Qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut;
- Personat juridik dhe fizik.

III. DINAMIKA E REALIZIMIT TË PROGRAMIT

Për mënyrën dhe dinamikën e realizimit të këtij programi do të kujdeset Kryetari i Komunës. Dinamika e realizimit të këtij programi do të zhvillohet varësisht prej mjeteve financiare të Komunës Dibër, kohëzgjatja e nevojshme për sigurimin e bazave të azhurnuara gjeodezike, si dhe nga interesimi dhe mundësia për vetëfinancim dhe kofinancim nga personat juridik dhe fizik të cilët paraqiten si kërkues, gjegjësisht inicuesë për përgatitjen e Planeve urbanistike.

СОВЕТ НА ОПШТИНА КËSHILLI I KOMUNËS
Претседател, Kryetari,
Fuat Spahiu c.p.d.v.

33.Врз основа член 50 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” “бр.5/02) како и член 87 став 3 од Статутот на Општината Дебар (“Службен гласник на Општината” бр.27/23), Градоначалник на Општината Дебар донесе:

**ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ЗАКЛУЧОКОТ НА ПРОГРАМА
ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ
И УРБАНИСТИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА НА
ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА ДЕБАР
ЗА 2024 ГОДИНА**

СЕ ОБЈАВУВА заклучок на програма програмата за изработка на урбанистички планови и урбанистичка документација на територијата на Општина Дебар, донесено од Советот на Општината на 36^{та} седница одржана на ден 28.02.2024 год.

Бр. Nr. 09-296/18
04.03.2024 год.viti
Дебар/Dibër

Në mbështetje të nenit 50 të Ligjit për vetadministrimin lokal (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 5/02) si dhe nenit 87 paragrafi 3 të Statutit të Komunës Dibër (“Kumtesa zyrtare e Komunës” nr. 27/23),

Kryetar i Komunës Dibër solli:

**K O N K L U Z I O N
PËR SHPALLJE TË PËRFUNDIMIN E PROGRAMIT
PËR PËRPUNIMIN E PLANEVE URBANISTIKE
DHE DOKUMENTACIONEVE URBANISTIKE NË
TERRITORIN E KOMUNËS DIBËR
PËR VITIN 2024**

SHPALLET përfundim programin për përpunimin e planeve urbanistike dhe dokumentacioneve urbanistike në territorin e Komunës Dibër, për 2024 miratuar nga Këshilli i Komunës në seancën e 36- dt.28.02.2024.

ОПШТИНА ДЕБАР/КОМУНА ДИБËР
Градоначалник/Kryetari,
Hekuran Duka c.p.d.v.

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА KUMTESA ZYRTARE E KOMUNËS

Бр./Nr. 36 Дт/Dt. 06.03.2024 стр/74

34. Врз основа член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа (Службен гласник на РМ бр. 5/02) и член 87 став 2 од Статути на Општината Дебар (Службен гласник на Општината Дебар бр. 5/02) како и член 87 став 3 од Статути на Општината Дебар (Службен гласник на Општината Дебар бр. 27/23), Градоначалник на Општината Дебар донесе:

Në mbështetje të nenit 36 paragrafi 1 pika 15 të Ligjit për vetëqeverisjen lokale („Gazeta zyrtare e RM“, nr. 5/02) nënitet 50 të ligjit për vetëqeverisjen lokale („Gazeta zyrtare e RM“, nr. 5/02) paragrafi 2 të Statutit të Opshinës Diber (nr. 5/02) dhe nenit 87 paragrafi 27/23), Këshilli i Komunes Diber Komunes Diber të “Kumtesa zyrtare të Komunes Diber” të mbledhurë më datë 28.02.2024 solli këtë: 27/23), Kryetar i Komunës Diber solli:

ЗАКЛУЧОК

ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ И УРБАНИСТИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ВО ТЕРИТОРИЈАТА НА РАБОТА ВО ОБЛАСТА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ДЕБАР
1. Советот на Општина Дебар УСВОЈУВА Програмата за работа на урбанистички планови и урбанистика документација во територијата на Општина Дебар за 2024 год.

PËR SJELLJEN E PROGRAMIT PËR PËRPUNIMIN E PLANEVE URBANISTIKE DHE DOKUMENTACIONIT URBANISTIK NE TERRITORIN E KOMUNËS PËR SHPALLET E PROGRAMIT PËR PUNËN NË FUSHËN E POSEDIMIT ME TOKËN NDËRTIMORE NË PRONËSI TË REPUBLIKËS MAQEDONISË SË VERIUT NË TERRITORIN E KOMUNËS DIBËR PËR VITIN 2024.
1. Këshilli i Komunës Diber miraton Programin për përpunimin e planeve urbanistike dhe dokumentacionit urbanistik në territorin e Komunës Diber për vitin 2024.

СЕ ОБЈАВУВА Програмата за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во подрачјето на Општина Дебар за 2024 година, донесена од страна на Советот на Општината на 36^{та} седница одржана на ден 28.02.2024 год. Овој заклучок влегува во сила наредниот ден од објавувањето во “Службен гласник на Општината”.

SHPALLET Programit për punën në fushën e posedimit me tokën ndërtimore në pronësi të Republikës së Maqedonisë së Veriut në territorin e Komunës Diber për vitin 2024.
3. Ky titull ihyt në fuqi nga Këshilli i Komunes Diber ne zërnice 36 me datë 28.02.2024.

Бр. Nr. 08-270/20
28.02.2024 год.viti
Дебар/Dibër

СОВЕТ НА ОПШТИНА/КËSHILLI I KOMUNËS
Претседател/Kryetari,
Fuat Spahiju c.p.d.v.

Бр. Nr. 09-296/19
04.03.2024 год.viti
Дебар/Dibër

ОПШТИНА ДЕБАР KOMUNA DIBËR
Градоначалник Kryetari,
Hekuran Duka c.p.d.v.

36.Врз основа на член 36 став 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ,, бр. 5/2002), член 99 од Законот за градежно земјиште („Службен весник на Република Македонија“15/2015, 98/2015, 193/2015, 226/2015, 31/2016, 142/2016, 190/2016 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр 275/2019) и член 87 од Статутот на Општина Дебар („Службен гласник на Општина Дебар,, бр. 27/23),Советот на Општина Дебар на 36^{та} седница одржана на ден 28.02.2024 година донесе:

Në bazë të nenit 36 paragrafi 1 të Ligjit për vetadmistrimin lokal (“Gazeta zyrtare e RM” nr 5/2002), nenit 99 të Ligjit për tokën ndërtimore (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” 15/2015, 98/2015, 193/2015, 226/2015, 31/2016, 142/2016, 190/2016 dhe “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonia e Veriut” nr. 275/2019) si dhe nenit 87 të Statutit të Komunës Dibër (“Kumtesa zyrtare e Komunës Dibër” nr.27/23), Këshilli i Komunës Dibër në seancën e 36^ë data28.02.2024 solli:

ПРОГРАМА
ЗА РАБОТА ВО ОБЛАСТА НА
РАСПОЛАГАЊЕТО СО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА
ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ДЕБАР ЗА 2024
ГОДИНА

PROGRAM
PËR PUNËN NË FUSHËN E POSEDIMIT ME
TOKËN NDËRTIMORE NË PRONËSI TË
REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT
NË TERRITORIN E KOMUNËS DIBËR PËR
VITIN 2024

I. Вовед
I.I. Општ дел

Согласно Законот за градежно земјиште, градежното земјиште може да биде во сопственост на Република Северна Македонија, општините, општините во градот Скопје и градот Скопје, во сопственост на јавните претпријатија, акционерски друштва и други субјекти основани од Владата на Република Северна Македонија, Собранието на Република Северна Македонија и во сопственост на домашни и странски правни и физички лица.

Сопственоста на градежното земјиште создава права и обврски. Сопственоста на градежното земјиште вклучува и право на градење на земјиштето. Одлука за стекнување на сопственост на градежното земјиште за општините, општините во градот Скопје и градот Скопје донесува Советот.

Сопственоста на општините им ги овозможува следните права: на градење, користење, пренесување на правото на градење на други лица и оттуѓување на градежното земјиште.

I. Hyrje
I.I. Pjesa e përgjithshme

Në bazë të Ligjit për tokën ndërtimore, toka ndërtimore mund të jetë në pronësi të Republikës së Maqedonisë së Veriut, komunave, komunave në qytetin e Shkupit dhe qytetin e Shkupit, në pronësi të ndërmarjeve publike, shoqërive akcionere dhe subjekteve tjera të themeluar nga Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut, Parlamentit të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe në pronësi të personave vendas apo të huaj juridik dhe fizik.

Pronësia e tokës ndërtimore krijon të drejta dhe obligime. Pronësia e tokës ndërtimore përfshin dhe të drejtën për ndërtim në truallin. Vendim për përfitimin e pronësisë për tokën ndërtimore për komunat, komunat e qytetit të Shkupit dhe qytetin e Shkupit miraton Këshilli.

Pronësia komunave u mundëson të drejtat vijuese: për ndërtim, shfrytëzim, përcjellje të së

Со градежното земјиште, сопственост на РСМ, управува Владата на Република Северна Македонија.

Градежното земјиште наменето за општа употреба, можат да го користат сите правни и физички лица, општините, општините во градот Скопје и градот Скопје. Правото на користење, Владата на Република Северна Македонија може да им го пренесе на општините. Сопственоста на градежното земјиште ја опфаќа неговата површина и се она што е со него трајно поврзано а се наоѓа над или под површината.

Градежното земјиште е добро од општ интерес за Република Северна Македонија а уредувањето на градежното земјиште е од јавен интерес.

Градежното земјиште може да биде изградено и неизградено, уредено и неуредено.

Изградено градежно земјиште е земјиште на кое е изграден објект од траен карактер и земјиштето што служи за редовна употреба на објектот во граници на градежната парцела.

Уредено градежно земјиште е земјиште опремено со комунална инфраструктура, додека неуредено е земјиште на кое нема изграедно комунална инфраструктура.

Градежно земјиште е земјиште кое е планирано со урбанистички план, урбанистичка планска документација или проект за инфраструктура.

Градежна парцела е дел од градежното земјиште чии граници се утврдени со урбанистички план, урбанистичка планска документација или проект за инфраструктура и може да се состои од една, од дел, или од повеќе катастарски парцели.

Објект од траен карактер е објект изграден со документација, одобрение и заведен во јавните книги за недвижности.

Објект од времен карактер е објект поставен со одобрение за поставување до реализација на урбанистички план или урбанистичка документација. Времените објекти не се дел од градежното земјиште и врз основа на нив не може да се стекне сопственост на градежното земјиште.

Инфраструктурен објект е објект од областа на сообраќајот (копнен, воден и воздушен) подземна или надземна инсталација и електронски комуникациски мрежи и средства со сите нивни придружни средства.

drejtës për ndërtim personave tjerë si dhe tjetërsim të tokës ndërtimore.

Me tokën ndërtimore në pronësi të RMV, menaxhon Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut.

Tokën ndërtimore të dedikuar për shfrytëzim të përgjithshëm, mund ta shfrytëzojnë të gjithë personat juridik dhe fizik, komunat, komunat e qytetit të Shkupit dhe qyteti i Shkupit. Të drejtën e shfrytëzimit, Qeveria e Republikës së Maqedonisë së Veriut mund t'ua përcjell komunave. Pronësia e tokës ndërtimore përfshin sipërfaqen e saj dhe ç'do gjë lidhur me të që ndodhet mbi apo nën sipërfaqe.

Toka ndërtimore është e mirë me interes të përgjithshëm për Republikës së Maqedonisë së Veriut ndërsa rregullimi i tokës ndërtimore është me interes publik.

Toka ndërtimore mund të jetë e ndërtuar dhe e pa ndërtuar, e rregulluar dhe e parregulluar.

Toka ndërtimore e ndërtuar është tokë në të cilën është ndërtuar објект me karakter të përhershëm dhe toka e cila shërben për shfrytëzim të rregullt të објектит në kufijtë e parcelës ndërtimore.

Toka ndërtimore e rregulluar është tokë e pajisur me infrastrukturë komunale, ndërsa toka e parregulluar është ajo në të cilën nuk ka infrastrukturë komunale të ndërtuar.

Toka ndërtimore është tokë e cila është e planifikuar me plan urbanistik, dokumentacion të planit urbanistik ose projekt për infrastrukturë.

Parcela ndërtimore është pjesë e tokës ndërtimore kufijtë e së cilës janë të definuara me plan urbanistik, dokumentacion urbanistik planor ose projekt për infrastrukturë dhe mund të përbëhet nga një, pjesë, apo më shumë parcela kadastrale.

Објект me karakter të përhershëm është објект i ndërtuar me dokumentacion, leje dhe i rregjistruar në librat publike të patundshmërive.

Објекти me karakter të përkohshëm është објект i vendosur me leje për vendosje deri në realizim të planit urbanistik apo dokumentacionit urbanistik. Објектет e përkohshme nuk janë pjesë e tokës ndërtimore dhe mbi bazën e tyre nuk mund të përfitohet pronësia e tokës ndërtimore.

Објекти infrastrukturor është објект nga sfera e komunikacionit (tokësor, ujqor dhe ajror) instalim nëntokësor ose mbitokësor dhe rrjete të komunikacionit elektronik dhe mjete me të gjitha paisjet përcjellëse.

Прометот со градежното земјиште е слободен.

Градежното земјиште сопственост на Република Северна Македонија може да се отуѓи, даде на користење, концесија или јавно приватно партнерство, даде под долготраен и краткотраен закуп, разменува или да се востановат други стварни права.

I.II Просторен опфат и предмет на Програмата

Предмет на Програмата е менаџирање со градежното земјиште во сопственост на Република Северна Македонија што се наоѓа на територијата на Општина Дебар, дефинирана според територијалната организација на Република Северна Македонија, за време на календарска 2024 година.

За да може да се врши отуѓување, давање под закуп на градежното земјиште, потребно е да се изработи мапа на државното градежно земјиште во општината, со сите нумерички податоци за истото.

Важен фактор во оваа постапка е и категоријата урбанистички план односно урбанистичките планови врз основа на кои може да се издаде одобрение за градење.

Во текот на реализација на годишната Програма, предмет на менаџирање со градежното земјиште во сопственост на Република Северна Македонија ќе бидат градежните парцели што се наоѓаат на територијата на Општина Дебар.

Со оваа програма се опфатени следниве локалитети:

1. ДУП дел од блок 25 зона за специјална намена Касарна „Лиман Каба,, -Дебар, Одлука бр. 07-218/5 од 09.03.2010 година.

2 ДУП за Блок 12- Дебар, Одлука бр.08-564/3 од 25.06.2021 год. сл. Гласник бр. 49/21

3. ДУП- Измена и дополнување на ДУП за дел од Блок 12 Општина Дебар, Одлука бр. 08-859/11 од 16.08.2023 год.сл. Гласник бр. 28/23

I.III Основи за изработка на Програмата

Законски основ

Законски основ на Програмата за управување со градежно земјиште се Законот за локалната самоуправа член 36 став 1 („Службен Весник на РМ,, бр. 5/2002), член 99 од Закон за градежното земјиште („Службен весник на Република Македонија“15/2015, 98/2015,

Qarkullimi me tokën ndërtimore është i lirë.

Toka ndërtimore pronësi e Republikës së Maqedonia e Veriut mund të tjetërsohet, të jepet në shfrytëzim, koncesion apo në partneritet publik privat, të jepet në qira afatgjate apo afatshkurtër, të shkëmbehet ose në të vendosen të drejta tjera reale.

I.II Përfshirja hapsinore dhe lënda e Programit

Lënda e Programit është menaxhimi me tokën ndërtimore në pronësi të Republikës së Maqedonisë së Veriut e cila gjendet në territorin e Komunës Dibër, e definuar sipas organizimit territorial të Republikës së Maqedonisë së Veriut, për kohën e vitit kalendarik 2024.

Që të mund të kryhet tjetërsimi, dhënia me qira e tokës ndërtimore, është e nevojshme të përpunohet harta e tokës ndërtimore shtetërore në komunë, me të gjitha të dhënat numerike për të njejtën.

Faktor i rëndësishëm në këtë procedurë është dhe kategoria e planit urbanistik gjegjësisht planeve urbanistike në bazë të të cilave mund të jepet leje ndërtimi.

Gjatë realizimit të Programit vjetor, lëndë e menaxhimit me tokën ndërtimore në pronësi të Republikës së Maqedonisë së Veriut do të jenë parcelat ndërtimore të cilat gjinden në territorin e Komunës Dibër.

Me këtë program janë përfshirë lokalitetet në vijim:

1.PDU pjesë nga blloku 25 zona për qëllim speciale Gazerma “Liman Kaba ,, -Dibër , Vendim nr. 07-218/5 data 09.03.2010.

2. PDU për Bllokun 12 Dibër, Vendim Nr. 08-564/3 dt. 25.06.2021- Fleta zyr. nr.49/21

3.PDU -Ndryshim dhe plotësim i PDU për pjesë të Bllokut 12, Komuna Dibër, Vendim Nr. 08-859/11 dt. 16.08.2023- Fleta zyrtare nr.28/23

I.III Bazat për përpunimin e Programit

Baza ligjore

Baza ligjore e Programit për menaxhim me tokën ndërtimore është Ligji për vetqeverisjen lokale neni 36 pika 1 (“ Gazeta zyrtare e RM” nr. 5/2002) neni 99 i Ligjit për tokën ndërtimore (“Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë” 15/2015, 98/2015, 193/2015, 226/2015, 31/2016, 142/2016,

193/2015, 226/2015, 31/2016, 142/2016, 190/2016 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр 275/2019), Уредбата за висината на цената на градежното земјиште сопственост на Република Северна Македонија и висината на посебните трошоци за спроведување на постапките за отуѓување, давање под закуп и за засновањето на право на стварна службеност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 163/16, 190/17, 201/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 129/21 и 99/2022) и член 87 од Статутот на Општина Дебар („Службен гласник на Општина Дебар,, бр. 27/23).

Основни плански документи

Други документи кои се користени за изработка на Програмата се следните стратешки развојни и плански документи донесени на локално ниво.

- Генерален урбанистички план на Град Дебар за плански период од 2005 до 2016 година.
- Измена и дополнување на Генерален урбанистички план за блоковите 2, 3, 5, 6, 7, 11, 15, 16, 17, 19, 21 и 25 (2008-2024)
- Измена и дополнување на Генерален урбанистички план за блоковите 3, 4, 17 и 20 (2014-2024)
- ДУП дел од блок 25 зона за специјална намена Касарна „Лиман Каба,, -Дебар, Одлука бр. 07-218/5 од 09.03.2010 година.
- ДУП за Блок 12- Дебар, Одлука бр.08-564/3 од 25.06.2021 год. сл. Гласник бр. 49/21
- ДУП- Измена и дополнување на ДУП за дел од Блок 12 Општина Дебар, Одлука бр. 08-859/11 од 16.08.2023 год.сл. Гласник бр. 28/23

I.IV Лица вклучени во изработка на Програмата

Задолжени за изработка и спроведување на ова Програма се лицата од Секторот за урбанизам, животна средина и локален економски развој, комунални работии, сообраќај ипатишта како и членовите на комисијата за спроведување на постапките за отуѓување на градежно земјиште.

II Цели на Програмата

II.1. Општи цели на Програмата

190/2016 dhe “Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonia e Veriut” nr. 275/2019), Dekretit për latësinë e çmimit të tokës ndërtimore në pronësi të Republikës së Maqedonisë së Veriut dhe lartësinë e shpenzimeve të veçanta për zbatimin e procedurave për tjetërsimin, dhënien me qira dhe për vendosjen e të drejtës së servitutit real-efektiv (“Gazeta Zyrtare”. të Republikës së Maqedonisë" nr. 163/16, 190/17, 201/18 dhe "Gazeta zyrtare e Republikës së Maqedonisë së Veriut" nr. 129/21 dhe 99/2022) dhe neni 87 i Statutit të Komunës Dibër (“Kumtesa zyrtare e Komunës Dibër” nr 27/23).

Dokumentet planore bazike:

Dokumente të tjera të cilat janë shfrytëzuar për përpilimin e Programit janë dokumentet vijuese strategjike dhe zhvillimore të aprovuara në nivel lokal.

- Plani gjeneral urbanistik i Qytetit të Dibrës për periudhën planore nga viti 2005 deri në vitin 2016.
- Ndryshim dhe plotësim i Planit general urbanistik për blloqet 2, 3, 5, 6, 7, 11, 15, 16, 17, 19, 21 dhe 25 (2008-2024)
- Ndryshim dhe plotësim i Planit general urbanistik për blloqet 3,4, 17, dhe 20 (2014-2024)
- PDU pjesë nga blloku 25 zona për qëllim speciale Gazërma “Liman Kaba ,, -Dibër , Vendim nr. 07-218/5 data 09.03.2010.
- PDU për Bllokun 12 Dibër, Vendim Nr. 08-564/3 dt. 25.06.2021- Fleta zyr. nr.49/21
- PDU -Ndryshim dhe plotësim i PDU për pjesë të Bllokut 12, Komuna Dibër, Vendim Nr. 08-859/11 dt. 16.08.2023- Fleta zyrtare nr.28/23

I.IV. Persona të përfshirë në përpunimin e Programit.

Përgjegjës për përgatitjen dhe zbatimin e këtij Programi janë personat e Sektorit për urbanizëm, mbrojtje të ambientit jetësor, zhvillim ekonomik lokal, punë komunale, komunikacion dhe rrugë si dhe anëtarët e komisionit për zbatimin e procedurave për tjetërsimin e tokës ndërtimore.

II Qëllimet e Programit

II.1.Qëllimet e përgjithshme të Programit

Обезбедување услови за социо економски развој на општината преку правење просторни услови за развој.

II.2. Конкретни цели на Програмата по населени места, урбани блокови и локалитети

Заинтересираните граѓани за изградба на сопствени простори за обавување на дејност, можат да ја реализираат својата потреба а со тоа да придонесат за развој на населеното место /локалитет, користење на локалните ресурси, вработување на лица, обезбедување на подобри услови за живеење.

Sigurimi i kushteve për zhvillim socio-ekonomik të komunës nëpërmjet krijimit të kushteve hapsinore për zhvillim.

II-2-Qëllimet konkrete të Programit në vendet e banuara, blloqet urbane dhe lokalitetet.

Qytetarët e interesuar për ndërtimin e hapsirave të veta për ushtrimin e veprimtarisë, mund ta realizojnë nevojën e tyre e me këtë do të kontribuojnë për zhvillimin e vendbanimit/lokalitetit, shfrytëzimin e resurseve lokale, punësimin e personave, sigurimin e kushteve më të mira për jetesë.

III Обем и преглед на градежно земјиште што е предмет на Програмата

III.1. Графички прилог со одбележани градежни парцели што ќе бидат предмет на менаџирање


III Vëllimi dhe pasqyra e tokës ndërtimore që është lëndë e Programit

III.1. Shtojca grafike me parcelat e shënuara që do të jenë lëndë e menaxhimit

Извод од ДУП- БЛ.25 зона за специјална намена касарна Лиман Каба, Одлука на Советот на Општина Дебар бр. 07-218/5 од 09.03.2010 Службен Гласник на Општина Дебар бр.11/2010

Број на градежно земјиште: 25.2, 25.14 и 25.15


Ekstrakt nga PDU- BU. 25 Zona për qëllime speciale gazerma Liman Kaba, Vendim i Këshillit të Komunës nr. 07-218/5 data 09.03.2010 Kumtesa zyrtare e Komunës Dibër nr. 11/2010



- Извод од Детален урбанистички план за Блок 12- Дебар , Општина Дебар, Одлука на Советот на Општина Дебар бр.08-564/3 од 25.06.2021 год. сл. Гласник бр. 49/21
Број на градежна пацела: 12-04.19

- Ekstrakt nga Plani detal urbanistik për Bllokun 12- Dibër , Komuna Dibër, Vendim i Këshillit të Komunës Dibër Nr. 08-564/3 dt. 25.06.2021- Fleta zyrtare nr.49/21

№ : 12-04.19




- Извод од ДУП- Измена и дополнување на ДУП за дел од Блок 12 Општина Дебар, Одлука на Советот на општина Дебар Бр.08-859/11 од 16.08.2023 год.сл. Гласник бр. 28/23

Број на градежна пацела: 12 .01, 12.02 ; 12.03; и 12.08

- Ekstrakt nga PDU- Ndryshim dhe plotësim i PDU për pjesë të Bllokut 12, Komuna Dibër, Vendim i Këshillit të Komunës Dibër Nr. 08-859/11 dt. 16.08.2023- Fleta zyrtare nr.28/23

Nr. i parcelës ndërtimore: 12 .01, 12.02, 12.03, dhe 12.08



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА KUMTESA ZYRTARE E KOMUNËS

Бр./ Nr. 36 Дт/Dt. 06.03.2024 стр/82

III. II. Детален преглед на градежни парцели по населено место и по урбанистички план.
III. II. Pasqyra detajuese e parcelave ndërtimore sipas vendbanimit dhe sipas planit urbanistik.

Р.бр. / Nr. r.	Број на ГП / Nr. i PN	Површ.на м ² / Sipërfaqe	Намена земјиште -класа / Destinimi i tokës- klasa	Немана на земјиштето (описно) / Destinimi i tokës (përshkrim)	бр.на. КП во соста. на ГП / nr. i РК në përб. të PN	Катастарска Општина Komuna Kadastrale	Површ. за градба м ² / Sip. për ndërtim	Бруто развиена поршина / Sipërfaqe bruto e zhvillimit	% на изграденост / % e ndërtueshmërisë	Коефи на искоритеност / Koefficienti shfrytzeshmërisë	Мах. на довол. Висина / Lartësia max. e lejuar	Катност / Etazhiteti	Почетна цена по ден / 1m ² Çmimi fillestar për den. / 1m ²
1	25.3	4350	Б В	Комерцијални и деловни намени (Б1, Б2, Б3, Б4, Б5, Б6, ќе се дефинира со АУП) Destinime komerciale dhe afariste (B1, B2, B3, B4, B5, B 6, do të përcaktohet me PAU)	9208/8	Дебар-3/ Dibër-3	2610	4350	60%	1.2	8.50	П+1 / P+1	1.100,00
2	25.14	4091	Б В	Комерцијални и деловни намени (Б1, Б2, Б3, Б4, Б5, Б6, ќе се дефинира со АУП) Destinime komerciale dhe afariste (B1, B2, B3, B4, B5, B 6, do të përcaktohet me PAU)	9208/5	Дебар-3/ Dibër-3	2455	4091	60%	1.2	8.50	П+1 / P+1	1.100,00
3	25.15	3253	Б	Комерцијални и деловни намени (Б1, Б2, Б3, Б4, Б5, Б6, ќе се дефинира со АУП)	9208/3	Дебар-3/	1952	3253	60%	1.2	8.50	П+1 /	1.100,00

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА KUMTESA ZYRTARE E KOMUNËS

Бр./ Nr. 36 Дт/Dt. 06.03.2024 стр/83

			B	Destinime komerciale dhe afariste (B1, B2, B3, B4, B5, B 6, do të përcaktohet me PAU)		Dibër-3						P+1	
4	12-04.19	1152	A2	Домување во станбени згради	5541/1	Дебар-1/ Dibër-1	518	3109	15%	2.7	17.2	П+4+ПК P+4+ nk	800,00
			A2	Ваним në ndërtesa banimi									
5	12.01	554	A1	Домување во станбени куќи	5546/1	Дебар-1/ Dibër-1	165	495	29.8%	0.89	10.2	П+2 P+2	61,00
			A1	Ваним në shtëpi banimi									
6	12.02	552	A1	Домување во станбени куќи	5546/1	Дебар-1/ Dibër-1	165	495	29.9%	0.9	10.2	П+2 P+2	61,00
			A1	Ваним në shtëpi banimi									
7	12.03	552	A1	Домување во станбени куќи	5546/1	Дебар-1/ Dibër-1	155	465	28.1%	0.84	10.2	П+2 P+2	61,00
			A1	Ваним në shtëpi banimi									
8	12.08	552	A1	Домување во станбени куќи	5546/1	Дебар-1/ Dibër-1	165	495	29.9%	0.9	10.2	П+2 P+2	61,00
			A1	Ваним në shtëpi banimi									

IV. Маркетинг стратегија за промоција на градежното земјиште што е предмет на оваа Програма

Во рамките на Програмата за активностите на Општина Дебар во областа на промоција и комуникација со јавноста во 2024 година предвидени се средства во Буџетот на општината за реализација на информативни кампањи за продажба на градежно земјиште.

Кампањите се реализираат преку изработка на ТВ и радио спотови, флаери и соопштенија за јавност во зависност од целните групи и планираните ефекти.

Во зависност од потребите, темата на градежното земјиште може да биде дел од долгорочната стратегија и општинската администрација е задолжена за имплементација на маркетинг стратегијата.

V. Динамика на реализација на Програмата

Со цел минимизирање на финансиските трошоци поврзани со објавата на огласи за отуѓување односно давање под закуп на градежното земјиште, се предвидува градежните парцели што се предмет на годишната Програма да се објават во турнуса.

Секој турнус би опфатил објава на огласи за градежните парцели што се наоѓаат во состав на одредени населени места, урбани блокови или локалитети. Во вториот квартал од 2024 година ќе се објавуваат градежните парцели опфатени со програмата и тоа во согласност со намената на земјиштето и локалитетот.

Со објавата ќе се пропишуваат, определуваат следните параметри: висината на депозитот за учество, определување на интернет страницата на која ќе се врши надавањето, одредување на условите за учество, пропишување на други обврски и се наведуваат останати релевантни информации во врска со надавањето.

VI. Проценка на финансиските средства потребни за реализација на Програмата

IV. Marketing strategjia për promovimin e tokës ndërtimore që është lëndë e këtij Programi

Në kuadër të aktiviteteve programore të komunës Dibër në fushën e promovimit dhe komunikimit me publikun në vitin 2024 janë paraparë mjete nga Buxheti i komunës për realizimin e fushatave informative për shitjen e tokës ndërtimore.

Fushatat realizohen përmes përgatitjes së TV dhe Radio spoteve, fliaereve dhe lajmërimeve për publikun në varësi të grupit të qëllimeve dhe efekteve të planifikuara.

Në varësi nga nevojat, tema e tokës ndërtimore mund të jetë pjesë e strategjisë afatgjate dhe administrata komunale është e obliguar për implementimin e marketing strategjisë.

V. Dinamika e realizimit të Programit

Me qëllimin e zvogëlimit të shpenzimeve financiare të lidhura me publikimin e shpalljeve për tjetërsimin gjegjësisht dhënien me qera të tokës ndërtimore, parashihet që parcelat ndërtimore që janë lëndë e Programit vjetore të publikohen në turnuse.

Çdo turnus do të përmbledh publikimet e konkurseve të parcelave ndërtimore që gjenden në përbërje të vendeve të caktuara urbane, blloqeve ose lokaliteteve. Në tremujorin e dyte të vitit 2024 do të publikohen parcelat ndërtimore të përfshira në programin dhe atë në përputhje me qëllimin e tokës dhe lokalitetin.

Me publikimin do të përcaktohen, vendosen parametrat në vijim: lartësia e depozitit për pjesëmarrje, vendosja e faqes së internetit ku do bëhet ankandi, përcaktimi i kushteve për pjesëmarrje, përshkrimi i detyrimeve tjera dhe përmenden informacionet tjera relavante në lidhje me ankandin.

VI. Vlerësimi i fondeve financiare të nevojshme për realizimin e Programit

Mjetet financiare për realizimin e Programit përbëhen nga një përmbledhje e mjeteve të vlerësuara

Финансиските средства за реализација на Програмата се состојат од збир на проценетите финансиски средства потребни за реализирање на следните активности:

-трошоци по основ администрирање на постапките за отуѓување односно давање под закуп на градежното земјиште 150.000 денари.

-трошоци за промовирање односно рекламирање на градежните локации што ќе бидат предмет на отуѓување односно давање под закуп на градежното земјиште 150.000 денари.

VII. Преодни и завршни одредби

Програмата може да се изменува и дополнува на начин и постапка иста по која и се донесува.

За спроведувањето на оваа Програма надлежен е Градоначалникот на општината.

Програмата влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Дебар.

финансиаре të nevojshme për realizimin e aktiviteteve në vijim.

-shpenzimet lidhur me administrimin e procedurave për tjetërsimin respektivisht dhënien me qera të tokës ndërtimore 150.000 den.

-shpenzime për promovim respektivisht reklamim të lokacioneve ndërtimore të cilat do të jenë lëndë e tjetërsimit respektivisht dhënies me qera të tokës ndërtimore 150.000 den.

VII. Dispozitat kalimtare dhe përfundimtare

Programi mund të ndryshohet dhe plotësohet në mënyrën dhe procedurën e njëjtë të miratimit.

Për zbatimin e këtij programi është përgjegjës Kryetari i Komunës.

Programi hyn në fuqi në ditën e tetë nga dita e publikimit në Kumtesën zyrtare të Komunës Dibës.

Бр./Nr. 08-270/21
28.02.2024
Дебар/Dibër

СОВЕТ НА ОПШТИНАТА / KËSHILLI KOMUNAL
Претседател / Kryetari
Fuat Spahiju c.p.d.v.

37. Врз основа член 50 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/02) како и член 87 став 3 од Статутот на Општината Дебар ("Службен гласник на Општината" бр.27/23), Градоначалник на Општината Дебар донесе:

ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ЗАКЛУЧОКОТ ЗА
ДОНЕСУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА
РАБОТА ВО ОБЛАСТА НА
РАСПОЛАГАЊЕТО СО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА
ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ДЕБАР
ЗА 2024 ГОДИНА

СЕ ОБЈАВУВА заклучокот за донесување на Програмата за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на Република СЕВЕРНА Македонија на подрачјето на Општина Дебар за 2024 година, донесена од страна на Советот на Општината на 36^{та} седница одржана на ден 28.02.2024 год.

Бр. Nr. 09-296/20
04.03.2024 год. viti
Дебар/Dibër

Në mbështetje të nenit 50 të Ligjit për vetadministrimin lokal ("Gazeta zyrtare e RM" nr.5/02) si dhe nenit 87 paragrafi 3 të Statutit të Komunës Dibër ("Kumtesa zyrtare e Komunës" nr. 27/23), Kryetar i Komunës Dibër solli:

K O N K L U Z I O N
PËR SHPALLJEN E PËRFUNDIMIT PËR
SJELLJEN E PROGRAMIT PËR PUNËN
NË FUSHËN E POSEDIMIT ME TOKËN
NDËRTIMORE NË PRONËSI TË
REPUBLIKËS MAQEDONISË SË VERIUT
NË TERITORIN E KOMUNËS DIBËR
PËR VITIN 2024

SHPALLET përfundimi për sjelljen e Programit për punën në fushën e posedimit me tokën ndërtimore në pronësi të Republikës së Maqedonisë së Veriut në teritorin e Komunës Dibër për vitin 2024, miratuar nga Këshilli i Komunës në seancën e 36^{të} mbajtur më datë 28.02.2024.

ОПШТИНА ДЕБАР KOMUNA DIBËR
Градоначалник Kryetari,
Hekuran Duka c.p.d.v.

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА KUMTESA ZYRTARE E KOMUNËS

Бр./ Nr. 36 Дт/Dt. 06.03.2024 стр/87

38. Врз основа член 36 став 1 точка 15 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр.5/02) како и член 87 став 2 од Статутот на Општината Дебар ("Службен гласник на Општината "бр. 27/23), Советот на Општината Дебар на 36^{та} седница одржана на ден 28.02.2024 год. донесе:

Në mbështetje të nenit 36 paragrafi 1 pika 15 të Ligjit për vetëqeverisjen lokale („Gazeta Zyrtare e RM,, nr.5/02) si dhe nenit 87 paragrafi 2 të Statutit të komunës („Kumtesa Zyrtare e Komunës,, nr 27/23),

Këshilli i Komunës Dibër në seancën e 36^{të} të mbajtur më datë 28.02.2024 solli këtë:

З А К Л У Ч О К

**ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ПРОГРАМА
ЗА РАБОТА ВО ОБЛАСТА НА
РАСПОЛАГАЊЕТО СО ГРАДЕЖНО
ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА
РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ДЕБАР
ЗА 2024 ГОДИНА**

П È R F U N D I M

**PËR SJELLJEN E PROGRAM
PËR PUNËN NË FUSHËN E POSEDIMIT ME
TOKËN NDËRTIMORE NË PRONËSI TË
REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT
NË TERRITORIN E KOMUNËS DIBËR PËR
VITIN 2024**

1. Советот на Општината Дебар ГО УСВОЈУВА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА ВО ОБЛАСТА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ДЕБАР ЗА 2024 ГОДИНА

1. Këshilli i Komunës Dibër MIRATON PROGRAM PËR PUNËN NË FUSHËN E POSEDIMIT ME TOKËN NDËRTIMORE NË PRONËSI TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT NË TERRITORIN E KOMUNËS DIBËR PËR VITIN 2024

2. Програмата од точка 1 е составен дел на заклучокот.

2. Programi nga pika 1 është pjesë përbërëse e Përfundimit.

3. Овој заклучок влегува во сила наредниот ден од објавувањето во "Службен гласник на Општината".

3. Ky përfundim hyn në fuqi një ditë pas shpalljen në "Kumtesën zyrtare të Komunës"

**Бр. Nr. 08-270/22
28.02.2024 год.viti
Дебар/Dibër**

**СОВЕТ НА ОПШТИНА/КËSHILLI I KOMUNËS
Претседател/Kryetari,
Fuat Spahiju c.p.d.v.**

39. Врз основа член 50 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" "бр.5/02)) и член 87, став 3, од Статутот на Општина Дебар ("Сл. Гласник на Општина Дебар" бр. 27/23),

Градоначалникот на Општината Дебар донесе:

Në mbështetje të nenit 50 të Ligjit për vetadministrimin lokal ("Gazeta zyrtare e RM" nr. 5/02) si dhe nenit 87, paragrafi 3, Statutit të Komunës Dibër ("Fleta Zyrtare e Komunës Dibër" nr. 27/23), Kryetari i Komunës Dibër solli:

ЗАКЛУЧОК
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА КОНЕЧЕН ОДЛУКА ДУП
ЗА БЛОК 7 ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2021-2026

K O N K L U Z I O N
PËR SHPALLJEN E VENDIM PLAN
PËRFUNDIMTAR PËR PDU PËR BLOK 7
PERUDHA PLANIFIKIMIT 2020-2025

СЕ ОБЈАВУВА ОДЛУКА за донесување на ДУП за Блок 7 Општина Дебар со плански период 2020-2025 донесена од страна на Советот на Општината на 36^{та} седница одржана на ден 28.02.2024 год.

SHPALLET vendim V E N D I M për miratimin të PDU për Blovakun 7, Komuna Dibër, periudha e planifikimit 2020-2025, Komuna Dibër nga Këshilli i Komunës Dibër në seancën e 36^{të} të mbajtur në datë 28.02.2024.

Бр. Nr. 09-296/21
04.03.2024 год.viti
Дебар/Dibër

ОПШТИНА ДЕБАР KOMUNA DIBËR
Градоначалник Kryetari,
Hekuran Duka c.p.d.v.

40.Врз основа на член 41, став (5) алинеа 3, од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен Весник на РМ” бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18) и член 93 од Законот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на РСМ бр. 32/20 и 111/23), член 22, став 1, член 36 точка 1 од Законот за локална самоуправа (“Службен весник на РМ” бр. 05/02) и член 87, став 2, од Статутот на Општина Дебар (“Сл. Гласник на Општина Дебар” бр. 27/23), како и дадената е согласност од Министерството за транспорт и врски со бр. 21-1238/7 од 27.12.2023 год, Советот на Општина Дебар на својата 36-та седница одржана на ден 28.02.2024 година донесе:

О Д Л У К А

За донесување на

Конечен "Детален урбанистички план за Блок 7", Општина Дебар, со плански период 2020-2025

Член 1

Се донесува Конечен "Детален урбанистички план за Блок 7", Општина Дебар, со плански период 2020-2025, со површина на плански опфад од 10,61 ха, со следните граници:

- Север: ул. “Џавит Уштеленца”;
- Југ: ул. “Атанас Илиќ” и ул. “Али Зенговски”;
- Исток: ул. “Амди Леша”;
-

Член 2

Планот од член 1 е изработен од “ТАЈФА ПЛАН“ ДОО - Скопје.со тех. бр. 012/02/20 од Ноември 2022 и содржи текстуален и графички дел.

Нè базè të nenit 41, paragrafi (5) alinea 3, të Ligjit për planifikim hapësinor dhe urbanistik (“Gazeta zyrtare e RM-së” nr. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 dhe 168/18) dhe neni 93 nga Ligji për planifikim urbanistik (Gaz.zyrtare e RMV nr. 32/20 dhe 111/23), nenit 22, paragrafi 1, nenit 36 pika 1të Ligjit për vetadministrim lokal (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 05/02) si dhe nenit 87, paragrafi 2, të Statutit të Komunës Dibër (“Fleta Zyrtare e Komunës Dibër “ nr. 27/23), si dhe pëlqimt të dhënë nga Ministria për transport dhe lidhje me nr. 21-1238/7 të dt. 27.12.2023, Këshilli i Komunës Dibër në seancën e 36- të mbajtur më datë 28.02.2024 solli:

V E N D I M

Për miratimin e

Planit pëfundimar "Plan detal urbanistik për bllokun 7", Komuna Dibër, me periudhë planifikimi 2020-2025"

Neni 1

Miratohet plani pëfundimar- **Plan detal urbanistik për bllokun 7, Komuna Dibër, me periudhë planifikimi 2020-2025**, me sipërfaqe prej 10,61 ha, me këta kufinj:

- **Veri:** rr. “Xhavit Ushtelena”;
- **Jug:** rr. “Atanas Iliq” dhe rr. “Ali Zengovski”;
- **Lindje:** rr. “Amdi Lleshi”;

Neni 2

Plani nga neni 1 është i punuar nga përgatitur nga "TAJFA PLAN" SHPK-Shkup nr. teknik 01/02/20, Nëntor 2022 dhe përmban pjesën tekstuale dhe grafike.

Член 3

Оваа Одлука се прикачува во електронска форма во информацискиот систем Е-урбанизам (член 42, став (3) од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен Весник на РМ” бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18) и член 93 од Законот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на РСМ бр. 32/20 и 111/23).

Член 4

Донесениот Детален урбанистички план за Блок 7, Општина Дебар, со плански период 2020-2025, во електронска форма ќе се објавува во веб- страната на Општина Дебар (член 42, став (5) од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен Весник на РМ” бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18) и член 93 од Законот за урбанистичко планирање (Сл.Весник на РСМ бр. 32/20 и 111/23)

Член 5

По донесување на Детален урбанистички план за Блок 7, Општина Дебар, со плански период 2020- 2025, истиот ќе се достави до Агенцијата за Катастар на Недвижности за дигитално преклопување на урбанистичкиот план во рок од 8 (осум) работни дена (член 42, став (6) од Законот за просторно и урбанистичко планирање (“Службен Весник на РМ” бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 и 168/18) (Сл.Весник на РСМ бр. 32/20 и 111/23).

Neni 3

Ky vendim nxirret në formë elektronike në sistemin informative E- urbanizëm (neni 42, paragrafi (3) të Ligjit për planifikim hapësinor dhe urbanistik (“Gazeta zyrtare e RM-së” nr. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 dhe 168/18) dhe neni 93 nga Ligji për planifikim urbanistik (Gaz.zyrtare e RMV nr. 32/20 dhe 111/23).

Neni 4

Plani i miratuar -Plani detal urbanistik për bllokun 7, Komuna Dibër, me periudhë planifikimi 2020-2025,” në formë elektronike do të shpallet në web- faqen e Komunës Dibër (neni 42, paragrafi (5) të Ligjit për planifikim hapësinor dhe urbanistik (“Gazeta zyrtare e RM-së” nr. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 dhe 168/18) dhe neni 93 nga Ligji për planifikim urbanistik (Gaz.zyrtare e RMV nr. 32/20 dhe 111/23).

Neni 5

Pas miratimit **Planin detal urbanistik për bllokun 7, Komuna Dibër, me periudhë planifikimi 2020-2025,** i njejt do të dërgohet te Agjencioni i Kadastrës së Pasurisë së Patundshme për për kryejrjen mbivendosjes dixhitale të planit urbanistik në afat prej 8 (tetë) ditë pune (neni 42, paragrafi (6) të Ligjit për planifikim hapësinor dhe urbanistik (“Gazeta zyrtare e RM-së” nr. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16, 163/16, 64/18 dhe 168/18) dhe neni 93 nga Ligji për planifikim urbanistik (Gaz.zyrtare e RMV nr. 32/20 dhe 111/23).

Neni 6

Член 6
Оваа Одлука влегува во сила во осмиот ден од денот на објавувањето во Службен гласник на Општина Дебар.

Ky Vendim hyn në fuqi ditën e tetë nga dita e shpalljes në Fletoren zyrtare të Komunës Dibër.

Бр. Nr. 08-270/23
28.02.2024год.viti
Дебар/Dibër

СОВЕТ НА ОПШТИНА KËSHILLI I KOMUNËS
Претседател, Kryetari,
Fuat Spahiju c.p.d.v.

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА KUMTESA ZYRTARE E KOMUNËS
Бр./ Nr. 36 Дт/Дт. 06.03.2024 стр/92

41.Врз основа член 50 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.5/02) како и член 87 став 3 од Статутот на Општината Дебар (“Службен гласник на Општината” бр.27/23), Градоначалник на Општината Дебар донесе:

Në mbështetje të nenit 50 të Ligjit për vetadministrimin lokal (“Gazeta zyrtare e RM” nr. 5/02) si dhe nenit 87 paragrafi 3 të Statutit të Komunës Dibër (“Kumtesa zyrtare e Komunës” nr. 27/23), Kryetar i Komunës Dibër solli:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА П РА В И Л Н И К

K O N K L U Z I O N
PËR SHPALLJEN E RREGULLORES

СЕ ОБЈАВУВА П РА В И Л Н И К за утврдување на критериумите, начинот и постапката за распределба на финансиски средства од Буџетот на Општина Дебар за спортски клубови, професионални спортски клубови и здруженија и фондации за донесена од страна на Советот на Општината на 36^{та} седница одржана на ден 28.02.2024 год.

SHPALLET RREGULLORE për përcaktimin e kritereve, mënyrës dhe procedurës për ndarjen e mjeteve financiare nga Buxheti i Komunës së Dibërës. për klubet sportive, klubet sportive profesionale dhe shoqatat dhe fondacionet nga Këshilli i Komunës Dibër në seancën e 36^{të} të mbajtur në datë 28.02.2024.

Бр. Nr. 09-296/22
04.03.2024 год.viti
Дебар/Dibër

ОПШТИНА ДЕБАР/КОМУНА ДИБËР
Градоначалник/Kryetari,
Hekuran Duka c.p.d.v.

42. Врз основа на член 22 став точка 5 и 6, а во Базуар në nenin 22 paragrafi pika 5 dhe 6, врска, со член 36 став 1 точка 10 од Законот за dhe në lidhje me nenin 36 paragrafi 1 pika локалната самоуправа член 22 од Законот за 10 të Ligjit për Vetëqeverisjen Lokale, спорт и член 23, 35, 49 и 54 од Закон за nenin 22 të Ligjit për Sportin dhe nenet 23, здруженија и фондации, Советот на Општина 35, 49 dhe 54 të Ligjit për Shoqatat dhe Дебар на 36 седницата одржана на 28.02.2024 Fondacionet, Këshilli i Komunës së Dibrës година, донесе: në seancë. 36 mbajtur më 28.02.2024, miratuar:

П Р А В И Л Н И К

за утврдување на критериумите, начинот и постапката за распределба на финансиски средства од Буџетот на Општина Дебар за спортски клубови, професионални спортски клубови и здруженија и фондации

RREGULLORE

për përcaktimin e kriterëve, mënyrës dhe procedurës për ndarjen e mjeteve financiare nga Buxheti i Komunës së Dibrës. për klubet sportive, klubet sportive profesionale dhe shoqatat dhe fondacionet

Член 1

Со овој Правилник се уредуваат критериумите, Me këtë Rregullore rregullohen kriteret, начинот и постапката за распределба на mënyra dhe procedura për ndarjen e финансиски средства од Буџетот на Општина mjeteve financiare nga Buxheti i Komunës Дебар за спортски клубови, професионални së Dibrës për klubet sportive, klubet спортски клубови, и здруженија и фондации. sportive profesionale, si dhe shoqatat dhe Целта на Општина Дебар е во рамките на fondacionet.

своите законски надлежности и можности да Objektivi i Komunës së Dibrës është që обезбеди развој, стимулирање и презентација brenda kompetencave dhe mundësive të на вредностите и достигнувањата во областа saj ligjore të sigurojë zhvillimin, stimulimin на спортот и културниот и општествениот dhe prezantimin e vlerave dhe të arritjeve живот. në fushën e sportit dhe jetës kulturore e shoqërore.

Neni 1

ПРИМАТЕЛИ НА СРЕДСТВА

Член 2

Буџетските средства се наменети за поддршка на :
- професионален спорт- професионални акционерски друштва регистрирани на подрачјето на Општина Дебар
- општински сојуз на училишен спорт
- училишни спортски клубови
- спортски клубови и здруженија од областа на спорт

PËRMARRËSIT E FONDEVE

Neni 2

Fondet buxhetore synojnë të mbështesin:
- sport profesional - shoqëri aksionare profesionale të regjistruara në territorin e Komunës së Dibrës
- Federatat Komunale të sporteve shkollore të shkollës
- klubet sportive shkollore
- klubet dhe shoqatat sportive në fushën e sportit

-Сојуз на спортови-манifestации, турнири и проекти од областа на спортот во интерес на Општина Дебар,
- за здруженија и фондации

-Federatat e sportit-manifestimeve, turniret dhe projekteve në fushën e sportit në interes të Komunës së Dibrës,
- Për shoqatat dhe themelet

Член 3

Висината на финансиските средства од пërcaktohet nga Buxheti i Komunës së членот 1 се одредуваат од Буџетот на Општина Dibrës dhe Programet e Punës, për çdo vit Дебар и Програмите за работа, за секоја година veç e veç. посебно.

Neni 3

Shuma e mjeteve financiare nga neni 1

НАЧИН НА РАСПРЕДЕЛБА

Член 4

Распределбата на финансиските средства за Shpërndarja e mjeteve financiare për спортски клубови, професионални спортски klubet sportive, klubet sportive клубови и здруженија и фондации се врши врз профesionale dhe shoqatat dhe fondacionet основа на ЈАВЕН ПОВИК објавен од страна на bëhet në bazë të Thirrjes PUBLIKE të Градоначалникот на општината на веб publikuar nga Kryetari i Komunës në ueb-страната на општината и во службен гласник faqen të Komunës dhe në gazetën zyrtare të на Општина Дебар во тековната година.

METODA E SHPËRNDARJES

Neni 4

Komunës së Dibrës në vitin aktual.

Член 5

Јавниот повик за спортски клубови, Thirrja publike për klube sportive, klube професионални спортски клубови содржи: sportive profesionale përmban:
Формулар за аплицирање(кој може да се Formulari i aplikimit (i cili mund të подигне од Веб страната на Општина Дебар); shkarkohet nga ueb-faqja e Komunës Задолжителна документација потребна за Dibër);

Neni 5

аплицирање на спортските клубови: Dokumentacioni i detyrueshëm që

- Тековна состојба од клубот; kërkohet për të aplikuar në klubet
- Решение за вршење дејност спорт sportive: согласно Законот за спорт; - Statusi aktual i klubit;
- Потврда од соодветната спортска - Vendim për kryerjen e aktiviteteve федерација во која категорија апликантот sportive sipas Ligjit për sport; учествува (супер лига, прва лига, втора - Vërtetim nga federata përkatëse sportive лига, трета лига, општинска лига, në cilën kategori merr pjesë aplikanti младинска лига, кадетска лига, пионери) и (super liga, liga e parë, liga e dytë, liga e времетраењето на учеството на клубот во третë, liga komunale, liga e të rinjve, liga e соодветната федерација; kadetëve, pionierët) dhe kohëzgjatja e pjesëmarrjes së klubit në federatën
- Постигнати резултати, успеси; përkatëse;
- Детално разработен финансиски план

за потребните средства за реализација на - Rezultatet e arritura, sukseset;
програмата/проект - Një plan financiar të detajuar për fondet e

nevojshme për zbatimin e programit/projektit

- Извештај за потрошените средства - Raport për mjetet e shpenzuara të добиени од Општина Дебар за претходната pranuara nga Komuna e Dibrës për vitin година; paraprak;
- Информација каде и во кои спортски - Informacion se ku dhe në cilat palestra сали и/или спортски терени го извршуваат dhe/ose terrene sportive kryejnë procesin тренажниот и натпреварувачкиот процес stërvitor dhe garues për tre vitet e fundit; за изминатите три години; - Shtojcat, fotot, çmimet.
- Прилози, фотографии, награди.

Јавниот повик за Здруженијата и фондации
содржи:

Thirrja publike për shoqata dhe fondacione
përmban:

Член 6

Neni 6

Формулар за аплицирање(кој може да се Formulari i aplikimit (i cili mund të подигне од веб страната на Општина Дебар); shkarkohet nga ueb-faqja e Komunës
Задолжителна документација потребна за Dibër);

аплицирање на здруженијата и фондациите: Dokumentacioni i detyrueshëm që

- Тековна состојба од здруженијата и кërkohet për aplikim në shoqata dhe фондациите fondacione:
- Решение за упис во Централен регистар - Statusi aktual i shoqatave dhe themeleve согласно Законот за здруженија и - Vendim për regjistrim në Regjistrin фондации; Qendror në pajtim me Ligjin për Shoqatat
- Годишна програма за работа и dhe Fondacionet; функционирање на здружението и - Programi vjetor për punën dhe фондацијата; funksionimin e shoqatës dhe fondacionit;
- Предлог - проект со кој ќе се развива - Propozim - projekt që do të zhvillojë jetën културниот и општествениот kulturore dhe shoqërore të Komunës së живот Општина Дебар; Dibrës;
- Извештај за потрошените средства - Raport për mjetet e shpenzuara të добиени од Општина Дебар за претходната pranuara nga Komuna e Dibrës për vitin година; paraprak;
- Детално разработен финансиски план - Një plan financiar të detajuar për fondet e за потребните средства за реализација на nevojshme për zbatimin e програмата/проект programit/projektit

Член 7

Neni 7

Комисијата за евалуација ги отвора Komisioni vlerësues hap aplikimet dhe апликациите и прави анализа на поднесените analizon aplikimet e dorëzuara, pas së cilës апликации по која што ќе ги селектира и do t'i përzgjedhë dhe renditë ato në bazë të рангира врз основа на критериуми за kriterëve të vlerësimit.
оценување.

Shpërndarjen e mjeteve financiare nga
Buxheti i Komunës së Dibrës për klubet

Распределбата на финансиските средства од sportive, klubet sportive profesionale dhe Буџетот на Општина Дебар на спортски shoqatat dhe fondacionet do ta bëjë клубови, професионални спортски клубови и Komisioni për financim dhe buxhet pranë здруженија и фондации ќе ја врши Комисијата Кëshillit të Komunës së Dibrës.

за финансирање и буџет при Совет на Општина Në bazë të burimeve financiare në Дебар. dispozicion, Komisioni i Financimit dhe

Врз основа на расположливите финансиски Buxhetit përcakton vlerën e pikës.

средства Комисијата за финансирање и буџет Pas analizës së kryer, Komisioni përgatit ja utvrdhуva вредноста на бодот. procesverbal me listën e pikëve të

По спроведената анализа Комисијата bashkangjitur sipas pikëve të miratuara.

изработува записник со прилог бодовна листа Procesverbali i bashkëngjitur me pikë-listë согласно усвоените бодови. i dërgohet Këshillit të Komunës së Dibrës, i

Записникот со прилог бодовна листа се cili pas miratimit ia dorëzon Kryetarit të доставува до Советот на Општина Дебар, кој по Komunës.

усвојувањето го доставува до Në bazë të procesverbalit të miratuar, Градоначалникот. kryetari lidh kontrata individuale me

Градоначалникот врз основа на усвоениот përfituesit e ndihmës financiare.

записник, склучува поединечни договори со

корисниците на финансската помош.

СИСТЕМ НА БОДУВАЊЕ

Член 8

Комисијата за финансирање и буџет при Komisioni për financim dhe buxhet cakton одлучувањето доделува бодови за секој pikë për secilin kriter veç e veç gjatë критериум одделно. Конечниот резултат marrjes së vendimeve. Rezultati претставува вкупниот број на поени за сите përfundimtar përfaqëson numrin total të критериуми. pikëve për të gjitha kriteret.

Критериумите за оценување се дадени во следните табели:

Оценување:

колективни спортови (кошарка, ракомет, одбојка и фудбал) – 4 критериуми

1. Ранг на натпреварување	поени
Учество во меѓународни лиги и натпревари	20
Прва лига/Супер лига	15
Втора лига	10
Младинска лига	5

2. Младинска школа	поени
---------------------------	-------

SISTEMI I PIKËVE

Neni 8

Критерет е влерësimит janë dhënë në tabelat e mëposhtme:

Влерësimи:

sportet ekipore (basketboll, hendboll, volejboll dhe futboll) – 4 kriterë

1. Renditja e pikëve të konkurrimit	Piket
Pjesëmarrja në liga dhe gara ndërkombëtare	20
Liga e Parë/Super Liga	15
Liga e Dytë	10
Liga e të rinjve	5

2. Pikat e shkollës rinore	Piket
-----------------------------------	-------

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА KUMTESA ZYRTARE E KOMUNËS
Бр./ Nr. 36 Дт/Дт. 06.03.2024 стр/97

Комплет школа со сите категории	30
Школа со две категории	15
Школа со само една категорија	10

Shkollë e plotë me të gjitha kategoritë	30
Shkollë me dy kategori	15
Një shkollë me vetëm një kategori	10

3. Финансиски импликации (трошоци) за спорски сали и терени за претходната година	поени
Над 100.000,00 денари	35
од 50.000,00 до 100.000,00 денари	20
од 25.000,00 до 50.000,00 денари	10
до 25.000,00 денари	5

3. Implikimet (kostot) financiare për sallat dhe terrenet sportive për pikët e vitit të kaluar	Piket
Mbi 100.000,00 denarë	35
nga 50,000,00 deri në 100,000,00 denarë	20
nga 25,000,00 deri në 50,000,00 denarë	10
deri në 25.000,00 denarë	5

4. Чланарина	поени
Клубот не наплаќа чланарина	15
Клубот наплаќа чланарина	0

4. Pikat e tarifës së anëtarësimit	Piket
Klubi nuk paguan tarifë anëtarësie	15
Klubi paguan një tarifë anëtarësie prej 0	0

Индивидуални спортови (боречки спортови, пинг-понг, тенис, атлетика, гимнастика, велосипедизам и др.) 4 критериуми

Sportet individuale (sportet marciale, pingpong, tenis, atletikë, gjimnastikë, çiklizëm, etj.) 4 kritere

1. Ранг на натпреварување	поени
Учество во меѓународни лиги и натпревари	25
Прва лига/Супер лига	20
Втора лига	15
Младинска лига	10

1. Renditja e pikëve të konkurrimit	Piket
Pjesëmarrja në liga dhe gara ndërkombëtare	25
Liga e Parë/Super Liga	20
Liga e Dytë	15
Liga e të rinjve	10

2. Младинска школа	поени
Комплет школа со сите категории	25
Школа со две категории	10
Школа со само една категорија	5

2. Pikat e shkollës rinore	Piket
Shkollë e plotë me të gjitha kategoritë	25
Shkollë me dy kategori	10
Shkollë me vetëm një kategori	5

3. Финансиски импликации (трошоци) за спорски сали и терени за претходната година	поени
над 50.000,00 денари	35
од 25.000,00 до 50.000,00 денари	20
до 25.000,00 денари	10

3. Implikimet (kostot) financiare për sallat dhe terrenet sportive për pikët e vitit të kaluar	Piket
mbi 50.000,00 denarë	35
nga 25.000,00 deri në 50.000,00 denarë	20
deri në 25.000,00 denarë	10

4. Чланарина	поени
Клубот не наплаќа чланарина	15
Клубот наплаќа чланарина	0

4. Pikat e tarifës së anëtarësimit	Piket
Klubi nuk paguan tarifë anëtarësie	15
Klubi paguan një tarifë anëtarësie prej 0	0

Распределбата на финансиските средства од Буџетот на Општина Дебар на здруженија и фондации ќе ја врши Комисијата за финансирање и Буџет.

Комисијата претходно спроведува анализа на поднесените апликации по која што ќе ги селектира согласно дадените критериуми.

Врз основа на расположливите финансиски средства Комисијата за финансирање и буџет ја утврдува вредноста на бодот.

По спроведената анализа Комисијата изработува записник со прилог бодовна листа согласно усвоените бодови.

Записникот со прилог бодовна листа се доставува до Советот на Општина Дебар, кој по усвојувањето го доставува до Градоначалникот.

Градоначалникот врз основа на усвоениот записник, склучува поединечни договори со корисниците на финансиската помош.

Член 9

Комисијата за финансирање и буџет при одлучувањето доделува бодови за секој критериум одделно. Конечниот резултат претставува вкупниот број на поени за сите критериуми.

Ndarjen e mjeteve financiare nga Buxheti i Komunës së Dibrës për shoqatat dhe fondacionet do ta bëjë Komisioni për financim dhe buxhet.

Komisioni paraprakisht bën një analizë të aplikacioneve të paraqitura, pas së cilës do të bëjë përzgjedhjen sipas kriterëve të dhëna.

Në bazë të burimeve financiare në dispozicion, Komisioni i Financimit dhe Buxhetit përcakton vlerën e pikës.

Pas analizës, Komisioni përgatit procesverbal me një listë pikësh të bashkëngjitur sipas pikëve të miratuara.

Procesverbali i bashkëngjitur me pikë-listë i dërgohet Këshillit të Komunës së Dibrës, i cili pas miratimit ia dorëzon Kryetarit të Komunës.

Në bazë të procesverbalit të miratuar, kryetari lidh kontrata individuale me përfituesit e ndihmës financiare.

Neni 9

Komisioni për financim dhe buxhet cakton pikë për secilin kriter veç e veç gjatë marrjes së vendimeve. Rezultati

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА KUMTESA ZYRTARE E KOMUNËS
Бр./ Nr. 36 Дт/Dt. 06.03.2024 стр/99

КРИТЕРИУМИ	ПОЕНИ
1.Значење на програмите, проектите и активностите за општината и нејзиниот развој	5/10/15
2.Можност за афирмација на општината на локално, државно и меѓународно ниво	5/10/15
3.Висина на обезбедени средства од донатори или други извори 0 – 300.000ден 300.000ден – 600.000ден над 600.000ден	5/10/15
4.Број на успешно реализирани проекти во биографијата на апликантот А. 0 – 5 Б. 5 – 10 В. Над 10	5/10/15
5.Број на вклучени учесници во предлог проектот А. 1 – 5 Б. 5 – 10 В. Над 10	5/10/15
6. Континуитет	1 - 15
7.Иновативност	1 – 15

пërfundimtar пërfaqëson numrin total të pikëve për të gjitha kriteret.

Kriteret	Piket
1. Rëndësia e programeve, projekteve dhe aktiviteteve përkombinuar dhe zhvillimin e saj	5/10/15
2. Mundësia e afirmimit të komunës në nivel lokal, shtetëror dhe ndërkombëtar	5/10/15
3. Shuma e fondeve të siguruar nga donatorët ose burime të tjera 0 – 300,000 den. 300,000 den. – 600,000 den. mbi 600,000 den.	5/10/15
4. Numri i projekteve të realizuara me sukses në biografinë e aplikantit А. 0 – 5 Б. 5 – 10 С. Mbi 10	5/10/15
5. Numri i pjesëmarrësve të përfshirë në projekt propozim	5/10/15
6. Vazhdimësia	1 - 15
7. Inovacioni	1 – 15

КРИТЕРИУМИ ЗА ОЦЕНУВАЊЕ	МАКСИМУМ БОДОВИ
1. Организациска структура и ресурси	40
1.1. Капацитет на Организацијата во однос на човечки ресурси за спроведување на проектот (вработени, активни волонтери, хонорарно ангажирани лица)	10
1.2. Стручност на лицата кои учествуваат во	10

KRITERET VLERËSIMIT	MAXIMUM PIKË
1. Struktura organizative dhe burimet	40
1.1. Kapaciteti i Organizatës në aspektin e burimeve njerëzore për zbatimin e projektit (punonjës, vullnetarë aktivë, përkthyes të lirë)	10
1.2. Ekspertiza e personave pjesëmarrës në zbatimin e projektit	10

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА KUMTESA ZYRTARE E KOMUNËS

Бр./ Nr. 36 Дт/Dt. 06.03.2024 стр/100

спроведување на проектот	на		1.3. Пërvoja e Organizatës në zbatimin e projekteve të kësaj shkalle në fushën përkatëse 10	10
1.3. Искуство на Организацијата во спроведување на проекти од таков обем во соодветната област	на	10	1.4. Pajisjet hapësinore dhe teknike të Organizatës për zbatimin e projektit 5	5
1.4. Просторна и техничка опременост на Организацијата за спроведување на проектот	на	5	1.5. Aftësia për të menaxhuar buxhetin (a e kalon buxhetin vjetor të shoqatës së qytetarëve dhe fondacionit për vitin e fundit kalendarik shumë e projektit) 5	5
1.5. Способност за раководење со буџетот (дали годишниот буџет на здружението на граѓани и фондација за последната календарска година ја надминува висината на проектот)	на	5	2. Cilësia e projektit 60	60
2. Квалитет на проектот	на	60	2.1.Sa dotë kontribuojë qëllimi i përgjithshëm i projektit në realizimin e synimeve të përcaktuara, sa i qartë, i arritshëm dhe i përcaktuar siç duhet është ai 10	10
2.1. Колку општата цел на проектот ќе придонесе кон реализација на поставените цели, колку е јасна, остварлива и соодветно определена	на	10	2.2. Pajtueshmëria me qëllimet, aktivitetet, vlerat dhe parimet e Programit dhe Strategjive 10	10
2.2. Усогласеност со целите, активностите, вредностите и принципите на Програмата и Стратегиите	на	10	2.3. Ofrohen zgjidhje cilësore dhe inovative për realizimin e qëllimeve të projektit 10	10
2.3. Понудени квалитетни и иновативни решенија за реализирање на проектните цели	на	10	2.4. Aktivitetet e detajuara të programit 10	10
2.4. Детално разработени	на	10	2.5. Vlerësimi i justifikimit të kostove të planit financiar të propozuar (buxheti real për sa i përket aktiviteteve dhe numrit të personave të punësuar, përshkrimi i kostove sipas	10

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА KUMTESA ZYRTARE E KOMUNËS
Бр./ Nr. 36 Дт/Дт. 06.03.2024 стр/101

Програмски активности	
2.5. Оценка на оправданоста на трошоците на предложениот финансиски план (реалистичен буџет во однос на активностите и бројот на ангажирани лица, опис на трошоци по позиции и колку тие соодветствуваат со пазарните цени)	10
2.6. Оценка за учеството на организацијата во предвидениот Проект со финансиски средства обезбедени од сопствени и други извори (за сопствено учество од 15%, апликантот добива максимум 10 бодови)	10
Максимум вкупен број бодови	100

pozicioneve dhe si korrespondojnë ato me çmimet e tregut)	
2.6. Vlerësimi i pjesëmarrjes së organizatës në projektin e parashikuar me burime financiare të siguruar nga burime të veta dhe të tjera (për pjesëmarrjen e vet prej 15%, aplikanti merr maksimumi 10 pikë)	10
Totali maksimal i pikëve	100

СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР

Член 10

Градоначалникот на Општина Дебар, ќе склучи Договор за регулирање на меѓусебните права и обрски на општината со спортските клубет sportive, клубет sportive клубови, професионалните спортски клубови, професионале, shoqatat dhe fondacionet që здруженијата и фондациите корисници на janë përfituese të mjeteve financiare. финансиските средства.

Член 11

Договорот за финансиска поддршка за спортски клубови, професионални спортски

PËRFUNDIMI I MARRËVESHJES

Neni 10

Kryetari i Komunës së Dibrës do të lidhë Marrëveshje për rregullimin e të drejtave dhe detyrimeve të ndërsjella të komunës me klubet sportive, klubet sportive клубет sportive клубови, професионалните спортски клубови, професионале, shoqatat dhe fondacionet që здруженијата и фондациите корисници на janë përfituese të mjeteve financiare.

Neni 11

Marrëveshja e mbështetjes financiare për клубет sportive, клубет sportive

клубови и здруженија и фондации ги содржи професионале dhe shoqatat dhe fondacionet следените елементи: përmban elementet e mëposhtme:

- | | |
|--|--|
| - страни на договорот, | - palët në kontratë, |
| - предмет на договорот | - objekt i kontratës |
| - обврски на договорните страни | - detyrimet e palëve kontraktuese |
| - рокот на важност на договорот | - afati i vlefshmërisë së marrëveshjes |
| - причини за раскинување на договорот. | na - arsyet e zgjidhjes së kontratës. |

КОНТРОЛА НА НАМЕНСКОТО ТРОШЕЊЕ НА KONTROLLI I SHPENZIMIT TË FONDEVE ФИНАНСИСКИТЕ СРЕДСТВА FINANCIARE

Neni 12

Член 12 Klubet sportive, klubet sportive
Спортските клубови, професионалните професионале dhe shoqatat dhe fondacionet спортски клубови и здруженијата и фондации janë të obliguara të dorëzojnë raporte се должни да доставуваат годишни financiare vjetore për mjetet e shpenzuara финансиски извештаи за потрошените të marra nga Komuna e Dibrës. средства добиени од Општина Дебар. Raporti vjetor dorëzohet jo më vonë se data Годишниот извештај се доставува најдоцна до 31 Januar të vitit të ardhshë dhe përmban 31-ти Јануари наредна година и истиот të dhëna për mënyrën, qëllimet dhe содржи податоци за начинот, намените и periudhën e shpenzimit të mjeteve, efektet периодот на трошење на средствата, ефектите e përdorimit të фондеве, rezultatet e од користењето на средствата остварените arritura dhe një llogari të detajuar të резултати, а во прилог се доставува детален shpenzimeve. fondet dorëzohen si приказ на потрошените средства (поткрепен bashkëngjitje (të mbështetur me со документација: платени фактури, исплатни dokumentacion: fatura të paguara, листови, изводи од банка, фискални сметки, fletëpagesa, pasqyra bankare, llogari резервации во хотел, билети за транспорт и fiskale, rezervime hotelesh, bileta сл.). transporti etj.).

Член 13

По поднесените финансиски извештаи, Pas raporteve financiare të dorëzuara, Комисијата за финансирање и Буџет, врши Komisioni për Financim dhe Buxhet i разгледување на истите и ја утврдува: shqyrton ato dhe përcakton:

- | | |
|---|--|
| • Навременоста на доставување на извештајот | na - Afatet e dorëzimit të raportit |
| • Целовитноста на извештајот | - Plotësia e raportit |
| • Наменско/ненаменско трошење на средствата | - Shpenzim i synuar/jo i synuar i фондеве |
| | na - Statusi aktual i llogarisë së dedikuar, pra nëse është e bllokuar |

- Моменталниот статус на наменската Komisioni i paraqet Kryetarit të Komunës сметка, односно дали истата е блокирана një raport për punën e tij, në të cilin Komisioni доставува извештај за својата përcaktohet se cilët aplikacione të работа до Градоначалникот, во кој се утврдува përdoruesve do të merren parasysh për кои апликации на корисниците ќе бидат ndarjen/mosndarjen e mjeteve me земени во предвид за njoftimin e radhës. доделување/недоделување на средства со следниот оглас.

Член 14

Овој правилник влегува во сила од Kjo rregullore hyn në fuqi nga dita e денот на донесување, а истиот ќе се објави во miratimit dhe do të botohet në “Gazetën „Службен гласник на Општина Дебар”.

Neni 14

Zyrtare të Komunës së Dibrës”.

**Бр. Nr. 08-270/24
28.02.2024год.viti
Дебар/Dibër**

**СОВЕТ НА ОПШТИНА KËSHILLI I KOMUNËS
Претседател, Kryetari
Fuat Spahiju с.р.д.в.**

43. Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Закон за локална самоуправа ("Службен весник на РМ,, бр. 5/2002), Градоначалник на Општината Дебар донесе:

Në bazë të nenit 50 paragrafi 1 pika 3 të Ligjit për vetëqeverisje lokale ("Gazeta zyrtare e RM-së" nr. 5/2002) Kryetar i Komunës Dibër solli:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ
ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА МЕЃУОПШТИНСКИ
СОРАБОТКА

K O N K L U Z I O N
PËR SHPALLJEN E
VENDIMIT PËR TË PËRCAKTUAR
VENDOSJEN E BASHKËPUNIMIT
NDËRKOMUNAL

СЕ ОБЈАВУВА О Д Л У К А за утврдување на предлогот за воспоставување на меѓуопштинска соработка донесен од страна на Советот на Општината на 36^{та} седница одржана на ден 28.02.2024

SHPALLET **V E N D I M** për të përcaktuar propozimin për vendosjen e bashkëpunimit ndërkomunal sjellur nga Këshilli I Komunës në seancën e 36^{te} të mbajtur në datë 28.02.2024.

Бр. Nr. 09-296/23
04.03.2024 год.viti
Дебар/Dibër

ОПШТИНА ДЕБАР /KOMUNA DIBËR
Градоначалник /Kryetari,
Hekuran Duka

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА KUMTESA ZYRTARE E KOMUNËS
Бр./ Nr. 36 Дт/Dt. 06.03.2024 стр/105

44.Врз основа на член 6 став (1) и (3) од Законот за меѓуопштинска соработка („Службен весник на РМ“, бр. 79/09), член 14 и 36 став (1) точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“, бр. 05/02) и член 87 став 2 од Статутот на Општината Дебар („Службен гласник на Општината “бр. 27/23)Советот на Општина Дебар на 36^{та} седница одржана на 28.02.2024 година, го донесе следниот:

Bazuar në nenin 6 paragrafi (1) dhe (3) të Ligjit për Bashkëpunim Ndërkomunal (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë”, nr. 79/09), nenit 14 dhe 36 paragrafi (1) pika 15 të Ligji për Vetëqeverisjen Lokale (“Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë”, nr. 05/02) nenit 87 paragrafi 2 të Statutit të komunës („Kumtesa zyrtare e Komunës ” nr. 27/23)Këshilli i Komunës Dibër në seancën e 36^{të} të mbajtur në datë 28.02.2024 solli këtë :

О Д Л У К А

за утврдување на предлогот
за воспоставување на меѓуопштинска
соработка

Член 1

Советот на општината Дебар го/ја утврдува Предлогот/ за воспоставување на меѓуопштинска соработка, поднесен од Општина Дебар број 03-92/1 год 2024 од (за вршење на работите **овластен градежен инспектор**), помеѓу општината Дебар, и Општината Врапчиште

Член 2

Утврдениот предлог од член 1 на оваа одлука, се доставува до општината Врапчиште.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Дебар“.

V E N D I M

për të përcaktuar propozimin
për vendosjen e bashkëpunimit ndërkomunal

Neni 1

Këshilli i Komunës Dibër përcakton Propozimin/ për vendosjen e bashkëpunimit ndërkomunal, të dorëzuar nga Komuna Dibër me numër 03-92/1 viti 2024 (për kryerjen e punëve **inspektor i autorizuar i ndërtimit**), ndërmjet Komunës Dibër, dhe Komunës Vrapçisht.

Neni 2

Propozimi i përcaktuar nga neni 1 i këtij vendimi, i dorëzohet Komunës Vrapçisht.

Neni 3

Ky vendim hyn në fuqi nga dita e shpalljes në Kumtesën zyrtare të Komunës Dibër.

Бр. Nr. 08-270/25
28.02.2024 год.viti
Дебар/Dibër

СОВЕТ НА ОПШТИНА/КËSHILLI I KOMUNËS
Претседател,/Kryetari,
Fuat Spahiju c.p.d.v.

45. Врз основа член 50 од Законот за локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" "бр.5/02) како и член 87 став 3 од Статутот на Општината Дебар ("Службен гласник на Општината" бр.27/23), Градоначалник на Општината Дебар донесе:

Në mbështetje të nenit 50 të Ligjit për vetadministrimin lokal ("Gazeta zyrtare e RM" nr. 5/02) si dhe nenit 87 paragrafi 3 të Statutit të Komunës Dibër ("Kumtesa zyrtare e Komunës" nr. 27/23), Kryetar i Komunës Dibër solli:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ПРОГРАМА
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОПШТИ МЕРКИ ЗА
ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ОД ЗАРАЗНИ
БОЛЕСТИЗА 2023 ГОДИНА
(согласно стручното мислење од ЈЗУ Центар за јавно здравје Охрид)

K O N K L U Z I O N
PËR SHPALLJEN E PROGRAM
PËR ZBATIMIN E MASAVE TË PËRGJITHSHME
PËR MBROJTJEN E POPULLSISË NGA
SËMUNDJET INFEKTIVE PËR VITIN 2024
(sipas mendimit profesional të ISHP Qendra për Shëndet Publik Ohër)

СЕ ОБЈАВУВА Програмата за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести, донесена од страна на Советот на Општината на 36^{та} седница одржана на ден 28.02.2024 год.

SHPALLET për sjelljen e Programit për zbatimin e masave të përgjithshme për mbrojtje e populates nga sëmundjet miratuar nga Këshilli i Komunës Dibër në seancën e 36^{të} mbajtur më datë 28.02.2024.

Бр. Nr. 09-296/24
04.03.2024. год.viti
Дебар/Dibër

ОПШТИНА ДЕБАР KOMUNA DIBËR
Градоначалник Kryetari,
Hekuran Duka c.p.d.v

46.Врз основа на член 22 став 1 точка 9 од Законот за локална самоуправа (Сл. Весник на РСМ бр.05/02), член 17 став точка 11 од Статутот на Општината Дебар („Службен гласник на Општина Дебар“ бр. 27/23), и член 14, став 1 и 2 од „Законот за заштита на населението од заразни болести,, (Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 66/2004; 139/2008 , 99/2009, 149/14, 150/15, 37/16, 257/20), Советот на Општина Дебар 28.02.2024, по претходно Стручно мислење на Центарот за јавно здравје Охрид донесува :

**ПРОГРАМА
ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОПШТИ МЕРКИ ЗА
ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ОД ЗАРАЗНИ
БОЛЕСТИ ЗА 2024 ГОДИНА**

(согласно стручното мислење од ЈЗУ Центар за
јавно здравје Охрид)

Согласно одредбите од Законот за заштита на населението од заразни болести, Советот на Општината, по претходно мислење на Центарот за јавно здравје заподрачјето за кое е основан, донесуваат Програми за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести на своето подрачје.

Програмата ги дефинира општите мерки за заштита на населението во општина Дебар од заразни заболувања, кои со исполнувањето на поставените цели треба да допринесат за подигнување на повисоко ниво на заштита на населението од заразни болести.

Главна цел на програмата е спроведување на општи мерки за заштита на населението од

Bazuar në nenin 22 paragrafi 1 pika 9 të Ligjit për Vetëqeverisjen Lokale (Gazeta Zyrtare e Republikës të Maqedonisë së Veriut nr. 05/02), neni 17 paragrafi 11 i Statutit të Komunës së Dibrës (“Gazeta Zyrtare e Komuna e Dibrës” nr. 27/23), dhe neni 14, paragrafi 1 dhe 2 nga "Ligji për mbrojtjen e popullatës nga sëmundjet ngjitëse", (Gazeta zyrtare e Republikës të Maqedonisë së Veriut" nr. 66/2004; 139 /2008, 99/2009, 149/14, 150/ 15, 37/16, 257/20), Këshilli i Komunës së Dibrës, 28.02.2024 pas ekspertizës së mëparshme të Qendrës së Shëndetit Publik të Ohrit, miraton:

**PROGRAM
PËR ZBATIMIN E MASAVE TË PËRGJITHSHME
PËR MBROJTJEN E POPULLSISË NGA
SËMUNDJET INFEKTIVE PËR VITIN 2024**

(sipas mendimit profesional të ISHP Qendra për
Shëndet Publik Ohër)

Sipas dispozitave të Ligjit për mbrojtjen e popullsisë nga sëmundjet infektive, Këshilli i Komunës, pas mendimit të mëparshëm të Qendrës për Shëndet Publik për zonën për të cilën është themeluar, miraton Program për zbatimin e masave të përgjithshme. për mbrojtjen e popullsisë nga sëmundjet infektive në zonën e saj.

Programi përcakton masat e përgjithshme për mbrojtjen e popullatës në komunën Dibrë nga sëmundjet infektive, të cilat me përmbushjen e synimeve të përcaktuara duhet të kontribuojnë në ngritjen e një niveli më të lartë të mbrojtjes së popullatës nga sëmundjet infektive.

Qëllimi kryesor i programit është zbatimi i masave të përgjithshme për mbrojtjen e popullsisë nga sëmundjet infektive, si dhe përcaktimi i aktiviteteve, ekzekutuesve, afateve dhe burimeve të burimeve financiare të nevojshme për zbatimin e

заразни болести, како и утврдување на активностите, извршителите, роковите и изворите на финансиските средства потребни за нивна реализација во 2024 година.

Општите мерки и активности ги организира и следи Општина Дебар, во соработка и под стручен надзор на ЈЗУ Центар за јавно здравје Охрид. Во рамки на општите мерки за заштита на населението во

општина Дебар, во 2024 година ќе се

превземат:

I. Обезбедување на населението со безбедна и достапна вода за пиење и контрола над јавните водоснабдителни објекти и исправноста на водата.

Општина Дебар и во 2024 година ќе продолжи да се грижи за континуирано снабдување на населението со доволни количини на здравствено исправна вода за пиење.

1.1. Водоснабдувањето на општина Дебар го врши ЈКП „Стандард“ и тоа за: градот Дебар населените места шулан и блато. Од локални водоводи се снабдуваат населените места Бањиште, Хаме, Кривци, Отишани, Џеписhte, Могорче, горно и долно Косоврасти и с. Рајчица.

Верификација на квалитетот и исправноста на водата за пиење и информирање на корисниците за квалитетот на водата, вршат две здравствени установи во Република Македонија и тоа: Институт за јавно здравје на РСМ – Скопје и Центарот за Јавно здравје – Охрид.

tyre në vitin 2024.

Masat dhe aktivitetet e përgjithshme organizohen dhe monitorohen nga Komuna e Dibrës, në bashkëpunim dhe nën mbikëqyrjen e ekspertëve të ISHP Qendra për Shëndet Publik Ohër. Në kuadër të masave të përgjithshme për

mbrojtjen e popullatës në komunën e Dibrës, në

vitin 2024 do të ndërmerren:

I. Sigurimi i popullatës me ujë të pijshëm të sigurt dhe të aksesueshëm dhe kontrolli mbi objektet publike të furnizimit me ujë dhe korrektësia e ujit.

Në vitin 2024, Komuna e Dibrës do të vazhdojë të kujdeset për furnizimin e vazhdueshëm të popullatës me sasi të mjaftueshme të ujit të pijshëm të shëndetshëm.

1.1. Furnizimi me ujë i komunës Dibër kryhet nga NKP “Standard” për: qytetin e Dibrës, vendbanimet Shulan dhe Bllato. Vendbanimet Banjiste, Hame, Krivci, Otishani, Jepishte, Mogorce, Kosovrasti i Epërm dhe i Poshtëm dhe fshatrat furnizohen nga gypat lokal të ujit.

Verifikimin e cilësisë dhe korrektësisë së ujit të pijshëm dhe informimin e përdoruesve për cilësinë e ujit e bëjnë dy institucione shëndetësore në Republikën e Maqedonisë, përkatësisht: Instituti për shëndet publik i Republikës të Maqedonisë së Veriut - Shkup dhe Qendra për shëndet publik - Ohër.

1.2. Планирани активности

Во Институт за јавно здравје на РСМ – Скопје, се носат два пати годишно мостри на вода од изворот С.Росоки. Мострите се земаат и носат во месец март и месец ноември. На мострите испратени во ИЈЗ на РМ се врши следните анализи:

- Проширена хемиска анализа за одредување на присуство на токсичните метали

- Анализа за присуство на пестициди и

- Анализа за присуство на радиоактивни елементи.

Од Центарот за јавно здравје – Охрид согласно Правилникот за здравствена исправност на водата и безбеденост на водата за пиење во текот на 2024 година ќе се извршат анализи на 100 примероци од системот за водоснабдување.

-еднаш на две недели се земаат 12 примероци.

На земените примероци во Центарот за Јавно здравје – Охрид се врши :

- Основна бактериолошко – хемиски анализа

-Анализа на присуство на резидуален хлор во водата за пиење.

Перманентни активности

Покрај гореспоменатите контроли од двете јавни установи на Република Македонија се прави и трета контрола од страна на вработените во Јавното претпријатие ЈКП

1.2. Aktivitetet e planifikuara

Në Institutin e Shëndetësisë Publike të RMV-së - Shkup, mostrat e ujit merren dy herë në vit nga vendburimi F. Rosoki. Mostrat merren dhe sillen në mars dhe nëntor. Në mostrat e dërguara në Ministrinë e Shëndetësisë të Republikës së Moldavisë kryhen analizat e mëposhtme:

-Analiza kimike e zgjeruar për të përcaktuar praninë e metaleve toksike

-Analiza për praninë e pesticideve dhe

-Analiza për praninë e elementeve radioaktive.

Qendra për Shëndet Publik – Ohër, në përputhje me Rregulloren për shëndetin e ujit dhe sigurinë e ujit të pijshëm, gjatë vitit 2024 do të bëjë analiza të 100 mostrave nga ujësjellësi.

- Merren 12 mostra një herë në dy javë.

Nga mostrat e marra në Qendrën për Shëndet Publik – Ohër, është bërë si vijon:

-Analiza bazë bakteriologjike - kimike

-Analiza e pranisë së klorit të mbetur në ujin e pijshëm.

Aktivitete të përhershme

Krahas kontrolleve të lartpërmendura nga dy institucionet publike të Republikës së Maqedonisë, kontrollin e tretë e bëjnë edhe punëtorët e Ndërmarrjes Publike NKP "Standard" -Dibër. Prania e klorit të mbetur në ujë kontrollohet çdo ditë

Për të siguruar ujë të pijshëm cilësor, krahas kontrolleve të sipërpërmendura, kryhet mirëmbajtja dhe servisimi i rregullt i sistemit të prodhimit dhe trajtimit të ujit.

„Стандард“ –Дебар. Секојдневно се контрола присуство на резидуален хлор во водата

Заради обезбедување на квалитетна вода за пиење покрај гореспоменатите контроли се врши и редовно одржување и сервисирање на системот на производство и третман на води.

Квартални активности

Најмалку четири пати годишно треба да се контролира санитарно – хигиенска состојба на водоснабдителните хидроградежни објекти од системот.

На секои шест месеци вработени во објектите за снабдување на населението со вода за пиење треба да извршат задолжителен здравствено – хигиенски преглед.

II. Обезбедување на исправна вода за рекреативни потреби на целото крајбрежје на Дебарското Езеро.

2.1. За заштита на Дебарското Езеро изграден е колекторскиот систем кој ги собира отпадните води, кои понатака се пречистуваат во пречистителната станица во с.Враништа.

Од реките Радика и Дрим кои директно се вливаат во Дебарско Езеро и како едни од неговите главни загадувачи, редовно ќе се земаат мостри за испитување на физичко – хемиската и микробиолошката анализа на водата.

Користењето на базените за капење може да доведе до здравствени ризици заради опасноста од појава на штетни микроорганизми и изложеноста на штетни хемикалии. Од тие причини во летниот период се врши редовно физичко – хемиско и микробиолошко испитување за квалитетот на водата која се користи во базените.

Центарот за Јавно здравје – Охрид п.е Дебар

Активитетет tremujore

Тë paktën katër herë në vit duhet të kontrollohet gjendja sanitaro-higjienike e objekteve hidro-ndërtuese të ujësjellësit të sistemit.

Çdo gjashtë muaj, punonjësit në objektet që furnizojnë popullsinë me ujë të pijshëm duhet të kryejnë një ekzaminim të detyrueshëm shëndetësor dhe higjienik.

II. Sigurimi i ujit të pastër për nevoja rekreative në të gjithë bregdetin e Liqenit të Dibrës.

2.1. Për mbrojtjen e Liqenit të Dibrës është ndërtuar një sistem kolektori që mbledh ujërat e zeza, të cilat pastrohen më tej në impiantin e trajtimit në fshatin Vranishtë.

Nga lumenjtë Radika dhe Drim, të cilët derdhen direkt në liqenin e Dibrës dhe si një nga ndotësit kryesorë të tij, do të merren rregullisht mostra për ekzaminimin e analizave fiziko-kimike dhe mikrobiologjike të ujit.

Përdorimi i pishinave mund të çojë në rreziqe shëndetësore për shkak të rrezikut të mikroorganizmave të dëmshëm dhe ekspozimit ndaj kimikateve të dëmshme. Për këto arsye, testimet fizike, kimike dhe mikrobiologjike të cilësisë së ujit të përdorur në pishina kryhen rregullisht gjatë periudhës së verës.

Qendra për Shëndet Publik - Ohër p.e.Dibër kryen inspektime sanitaro-higjienike në terren dhe në të njëjtën kohë merr mostra nga uji i liqenit për analiza fiziko-kimike bakteriologjike dhe toksikologjike me qëllim zbulimin e ndotësve të

врши санитарно – хигиенски теренски увиди и истовремено земаат мостри од езерската вода за физичко – хемиска бактериолошко и токсиколошка анализа со цел да се откријат потенцијалните загадувачи на езерската вода и да се превземат соодветни

мерки за нивно благовремено санирање.

Мострите се земаат на 5 – 10 метри од брегот на езерото од оној дел кој најчесто се

користи за капење.

На земените мострите во Центарот за јавно здравје – Охрид се вршат следните анализи:

- Основни бактериолошко – хемиски анализи и

-Анализа на присуство на тешки метали

Перманентни активности

Покрај горе споменатите контроли ќе се врши перманентна контрола од страна на комунална инспекција и ДСЗИ во текот на цела година на извори на загадување, септички јами прочистителни станици и сл.

Вонредни активности

Ќе се врши контрола на исправноста на водата и по пријави на граѓани.

III. Правилно и навремено отстранување на цврстиот отпад и отпадните води

3.1. Стопанисувањето со канализационата мрежа во Општина Дебар го врши ЈКП „Стандард“, Дебар. Стопанисувањето со канализационата мрежа опфаќа нејзино одржување (функционално и градежно), нејзино проширување како и прифаќање на нови корисници.

mundshëm të ujit të liqenit dhe marrjen e masave të duhura për ta. trajtimi në kohë.

Mostrat merren 5-10 metra larg bregut të

liqenit nga pjesa që përdoret më së shumti për larje.

Në mostrat e marra në Qendrën për Shëndet Publik – Ohër janë bërë këto analiza:

-Analizat bazë bakteriologjike - kimike dhe

-Analiza e pranisë së metaleve të rënda

Aktivitete të përhershme

Krahas kontroleve të sipërpërmendura, do të kryhet një kontroll i përhershëm nga inspektimi komunal dhe ISHS gjatë gjithë vitit mbi burimet e ndotjes, gropat septike, stacionet e pastrimit etj.

Aktivitete të jashtëzakonshme

Kontrolli i korrektesisë së ujit do të bëhet edhe pas raportimeve të qytetarëve.

III. Hedhja e duhur dhe në kohë e mbetjeve të ngurta dhe ujërave të zeza

3.1. Menaxhimi i rrjetit të kanalizimit në Komunën e Dibrës bëhet nga NKP “Standard”, Dibër. Menaxhimi i rrjetit të ujërave të zeza përfshin mirëmbajtjen e tij (funktionale dhe ndërtimore), zgjerimin e tij si dhe pranimin e përdoruesve të rinj.

Për parandalimin e shfaqjes së sëmundjeve infektive, kryhet mirëmbajtja e rregullt dhe pastrimi i plotë i rrjetit të kanalizimit (fekale) të

За превентивно спречување на појава од заразни болести редовно се врши одржување и темелно чистење на уличната (фекална) канализациона мрежа, ревизионите, приклучни и прекршни шахти, чистење на улични сливници и електромашинско и механичко одржување на црпните станици.

Според Одлуката за комунален ред на Општина Дебар се врши организирано отстранување на комуналниот отпад. Организираното отстранување на комуналниот отпад го врши ЈКП „Стандард Дебар“.

Правните и физичките лица кои создаваат или поседуваат опасен (медицински) отпад, склучуваат договор за собирање и транспортирање на опасниот отпад со правни лица кои поседуваат дозвола за собирање и транспортирање на опасен отпад.

3.2. Планирани активности

- Чистење на улици:

-улицы од прва категорија - секојдневно

-улицы од втора категорија – два пати неделно

-улицы од трета категорија – еднаш неделно

- Миеење и прскање на улици

-секој ден од 1 април до 31 октомври. Во зимскиот период од 1 ноември до 31 март заради

-по потреба од 1 ноември до 31 март (поради ниските температури).

- Одвод на смет

rrugëve, rishikimet, pusetat e lidhjes dhe tejmbushjes, pastrimi i kanalizimeve të rrugëve dhe mirëmbajtja elektromekanike dhe mekanike e stacioneve të pompimit.

Sipas Vendimit për rend komunal të Komunës së Dibrës, bëhet largimi i organizuar i mbeturinave komunale. Deponimin e organizuar të mbetjeve komunale e kryen NKP “Standard Diber”.

Personat juridikë dhe fizikë që krijojnë ose zotërojnë mbetje të rrezikshme (mjekësore), lidhin marrëveshje për grumbullimin dhe transportimin e mbetjeve të rrezikshme me persona juridikë që posedojnë leje për grumbullimin dhe transportimin e mbetjeve të rrezikshme.

3.2. Aktivitetet e planifikuara

- Pastrimi i rrugëve:

- rrugë të kategorisë së parë - çdo ditë

- rrugë të kategorisë së dytë – dy herë në javë

- rrugët e kategorisë së tretë – një herë në javë

- Larja dhe spërkatja e rrugëve

- çdo ditë nga data 1 prill deri më 31 tetor. Në periudhën e dimrit nga 1 nëntori deri më 31 mars për shkak të

- sipas nevojës nga data 1 nëntor deri më 31 mars (për shkak të temperaturave të ulëta).

- Hedhja e mbeturinave

- Kategoria I e rrugëve - çdo ditë, kurse në periudhën e verës dy herë gjatë ditës.

-I категорија на улици – секојдневно, а во летниот период два пати во текот на денот.

-II категорија и III категорија на улици – два пати неделно.

- Дезинфекција

-Дезинфекција на контејнери - еднаш годишно

-По потреба почеста дезинфекција на поголеми површини

Перманентни активности

Редовни контрола од страна на комунална инспекција

Вонредни активности

Ќе се врши контрола по пријави на граѓани

IV. Обезбедување на хигиенско – технички услови во училишните и предучилишните установи

4.1. За проценка на здравствено – еколошкиот ризик од безбедна храна која се конзумира од страна на населението за подрачјето на Општина Дебар во тек на 2023 година ќе се извршат санитарно – хигиенски увиди, при што ќе се земаат брисеви за бактериолошка чистота во објекти за исхрана во предучилишни установи, објекти за исхрана во училишни установи, објекти за исхрана лоцирани во непосредна близина на училишни установи, објекти за исхрана сместени во училишни и студенски домови и објекти за исхрана на ученици кои престојуваат во објекти за одмор односно рекреација.

4.2. Планирање и водење на овие активности е во рамките на Агенција за храна и ветеринарство.

- Kategoria II dhe kategoria III e rrugëve – dy herë në javë.

- Dezinfektim

- Dezinfektimi i kontejnerëve - një herë në vit

- Nëse është e nevojshme, dezinfektim më i shpeshtë i sipërfaqeve më të mëdha

Aktivitete të përhershme

Kontroll i rregullt nga inspeksioni komunal

Aktivitete të jashtëzakonshme

Kontrolli do të bëhet në bazë të raporteve të qytetarëve

IV. Sigurimi i kushteve higjeno-teknike në institucionet shkollore dhe parashkollore

4.1. Me qëllim të vlerësimit të rrezikut shëndetësor-mjedisor nga ushqimi i pasigurt i konsumuar nga popullata për zonën e Komunës së Dibrës, në vitin 2023 do të kryhen inspektime sanitaro-higjienike, gjatë të cilave do të merren tampone për pastërti bakteriologjike në objektet ushqimore. në institucionet parashkollore, objektet ushqimore në objektet shkollore, objektet ushqimore të vendosura në afërsi të objekteve shkollore, objektet ushqimore të vendosura në shkolla dhe konviktet e studentëve dhe objektet ushqimore për nxënësit që qëndrojnë në ambiente pushimi ose rekreacioni.

4.2. Planifikimi dhe menaxhimi i këtyre aktiviteteve është në kuadër të Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë.

Vetëqeverisja lokale do të veprojë sipas nevojave të konstatuara nga inspektimet kompetente.

Локалната самоуправа ќе постапува по потреби констатирани од страна на надлежните инспекции.

V. Спроведување на превентивна дезинфекција, дезинсекција и дератизација (ДДД) во населени места и други јавни

површини.

5.1. Според Законот за заштита на населението од заразни болести („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр.66/04, 139/08 и 99/09) треба да се

обезбедат санитарно- технички и хигиенски услови како и спроведување превентивна дезинфекција во јавни објекти: училишни и предучилишни установи, социјални установи, објекти за водоснабдување, пазари, автобуски станици и други јавни објекти, средства за јавен сообраќај.

Во населените места и јавните површини на подрачјето на територијата на општина Дебар согласно стручното мислење за спроведување на превентивни мерки за заштита на населението од заразни болести од ЈЗУ „Центарот за Јавно здравје“ – Охрид, Локалната самоуправа на општина Debar ќе спроведе превентивна дезинсекција и дератизација.

Дезинфекцијата, дезинсекцијата и дератизацијата ја изведува избран извршител на тендер и тој го одредува типот на средството за дезинфекцијата, дезинсекцијата и дератизацијата согласно одобрението од Бирото за лекови.

V. Zbatimi i dezinfektimit parandalues, dezinspektimit dhe deratizimit (DDD) në zonat e banuara dhe zona të tjera publike.

5.1. Sipas Ligjit për mbrojtjen e popullatës nga sëmundjet infektive (“Gazeta zyrtare e RMV-së” nr. 66/04, 139/08 dhe 99/09) duhet të sigurohen kushte sanitare-teknike dhe higjienike

si dhe parandaluese. dezinfektimi në objektet publike: institucionet shkollore dhe parashkollore, institucionet sociale, objektet e ujësjellësit, tregjet, stacionet e autobusëve dhe objektet e tjera publike, mjetet e transportit publik.

Në vendbanimet dhe hapësirat publike të territorit të komunës së Dibrës, konform mendimit të ekspertit për zbatimin e masave parandaluese për mbrojtjen e popullatës nga sëmundjet infektive nga ISHP “Qendra për Shëndet Publik” – Ohër, vetëqeverisja lokale e komunës së Dibrës do të bëjë dezinfektimin parandalues dhe deratizimin.

Dezinfektimi, dezinfektimi dhe deratizimi kryhet nga një tenderues i përzgjedhur dhe llojin e mjetit për dezinfektim, dezinfektim dhe deratizim e përcakton sipas miratimit të Byrosë së Barnave.

5.2. Планирани активности

- Дезинсекција

Екипа на ЈЗУ „Центарот за јавно здравје“ – Охрид заедно со претставници на Локалната

самоуправа на Општина Дебар ќе извршат мапирање на водните површини како потенцијални легла за размножување на комарци и места со крлежите.

Дезинсекцијата ќе се врши согласно временските услови односно по предлог на стручни лица кои ги следат фазите на развојот на комарците. Места кои треба да бидат третирали се:

- Дебарското крајбрежје.
- По потегот на реката Радика и Дрим

Дератизација

Ќе се изврши дератизација на канализацискиот систем, на територијата на општина Дебар два пати годишно (пролет и есен).

VI. Превентивно – промотивни активности за унапредување на здравјето на населението

6.1. Со здравствено воспитување во 2024 година ќе бидат опфатени теми и содржини

кои се од приоритетно значење за населението преку организирање собири, трибини и медиуми.

Ќе се одржат предавања на следниве тематски целини:

- Хепатити

5.2. Aktivitetet e planifikuara

Dezinfektim

Ekipi i ISHP “Qendra për Shëndet Publik” – Ohër së bashku me përfaqësues të Lokal

Vetëqeverisja e Komunës së Dibrës do të bëjë hartografimin e sipërfaqeve ujore si terrene potenciale për shumimin e mushkonjave dhe vendeve me rriqra.

Dezinsektimi do të kryhet sipas kushteve të motit, pra me sugjerim të ekspertëve që monitorojnë fazat e zhvillimit të mushkonjave. Vendet që duhen trajtuar janë:

- Bregdeti i Dibrës.
- Pas rrjedhës së lumit Radika dhe Drim

Kontrolli i insekteve

Deratizimi i kanalizimit do të kryhet në territorin e komunës së Dibrës dy herë në vit (pranverë dhe vjeshtë).

VI. Aktivitete parandaluese - promovuese për përmirësimin e shëndetit të popullatës

6.1. Me edukimin shëndetësor në vitin 2024, temat dhe përmbajtjet me rëndësi prioritare për popullatën do të trajtohen me tubime, tribuna dhe media.

Leksionet do të mbahen në këto njësi

tematike:

- Hepatiti
- Enterokoliti infektiv
- Imunizimi
- Mbrojtjen e mjedisit

- Инфективни ентероколити
 - Имунизација
 - Заштита на животната средина
 - Сексуално преносливи заболувања
 - ХИВ/СИДА
 - Микози
 - Здрава исхрана
 - Физичката активност значаен фактор за правилен развој на децата
- Semundje seksualisht te transmetueshme
 - HIV/AIDS
 - Mikoizat
 - Diete e shendetshme
 - Aktiviteti fizik është një faktor i rëndësishëm për zhvillimin e duhur të fëmijëve

Бр. Nr. 08-270/26
23.02.2024год.viti
Дебар/Dibër

СОВЕТ НА ОПШТИНА КËSHILLI I KOMUNËS
Претседател, Kryetari,
Fuat Spahiju с.p.d.v.

47.Врз основа член 50 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” “бр.5/02) како и член 87 став 3 од Статутот на Општината Дебар (“Службен гласник на Општината” бр.27/23), Градоначалник на Општината Дебар донесе:

Në mbështetje të nenit 50 të Ligjit për vetadministrimin lokal (“ Gazeta zyrtare e RM” nr.5/02) si dhe nenit 87 paragrafi 3 të Statutit të Komunës Dibër (“ Kumtesa zyrtare e Komunës ” nr. 27/23),

Kryetar i Komunës Dibër solli:

З А К Л У Ч О К
ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА З А К Л У Ч О К
ЗА ДОНЕСУВАЊЕ ПРОГРАМА ЗА
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОПШТИ МЕРКИ
ЗА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ОД
ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ ЗА 2024год.

K O N K L U Z I O N
PËR SHPALLJENE PËR FUNDIM
PËR SJELLJE TË PROGRAMIT PËR
ZBATIMIN E MASAVE TË PËRGJITHSME
PËR MBROJTJEN E POPULLATËS NGA
SËMUNDJET INFEKTIVE PËR VITIN 2024

СЕ ОБЈАВУВА заклучокот за донесување програма за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести за 2024 година донесена од Советот на Општината на 36^{та} седница одржана на ден 28.02.2024 година.

SHPALLET përfundimi për sjelljen e të programit për zbatimin e masave të përgjithshme për mbrojtjen e popullatës nga sëmundjet infektive për vitin 2024 miratuar nga Këshilli i Komunës në seancën e 36^{të} të mbajtur në datë 28.02.2024.

Бр. Nr.09-296/25
04.03.2024 год.viti
Дебар/Dibër

ОПШТИНА ДЕБАР KOMUNA DIBËR
Градоначалник Kryetar i Komunës
Hekuran Duka c.p.d.v.

48.Врз основа член 14,став 2 од Законот за заштита на населението од заразни болести („Службен весник на Република Македонија“ бр. 66/2004; 139/2008 и 99/2009), а во врска со член 87, од Статутот на Општина Дебар (Службен гласник на Општина Дебар број 27/23) и член 36, став 6 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/2002). Советот на Општината Дебар на 36^{та} седница одржана на ден 28.02.2023 год. донесе:

Në mbështetje të Nenit 14 pragrafi 2 i Ligjit për Mbrojtje e Popullsisë nga Sëmundjet Infektive (Gazeta Zyrtare e Republikës së Maqedonisë NR.66/2004,139/2008dhe 99/2009) dhe në lidhje me nenin 87 i Statutit i Komunës së Dibrës (Gazeta Zyrtare e Komunës së Dibrës Nr.27.23)dhe neni 36 paragrafi 6 i Ligjit për vetqeverisje Lokale (Gazeta Zyrtare e republikës të Maqedonisë nr 5/2002)Këshilli i Komunës Dibër ne seancen 36të mbajtur në datë 28.02.2024 solli këtë vendim

З А К Л У Ч О К
ЗА ДОНЕСУВАЊЕ ПРОГРАМА ЗА
СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОПШТИ МЕРКИ
ЗА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ОД
ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ ЗА 2024год.

P Ë R F U N D I M
PËR SJELLJE TË PROGRAMIT PËR
ZBATIMIN E MASAVE TË PËRGJITHSME
PËR MBROJTJEN E POPULLATËS NGA
SËMUNDJET INFEKTIVE PËR VITIN 2024

1.Советот на Општината Дебар донесе Програма за спроведување на општи мерки за заштита на населението од заразни болести за 2024 год..

1.Këshilli i Komunës Dibër solli programin për zbatimin e masave të përgjithshme për mbrojtjen e popullatës nga sëmundjet infektive për vitin 2024.

2.Овој заклучок влегува во сила наредниот ден од објавувањето во “Службен гласник на Општината”.

2.Ky përfundim hyn në fuqi një ditë pas shpalljes në “Kumtesën zyrtare të Komunës”

Бр. Nr. 08-270/27
28.02.2024 год.viti
Дебар/Dibër

СОВЕТ НА ОПШТИНА KËSHILLI I KOMUNËS
Претседател, Kryetari,
Fuat Spahiju c.p.d.v.

1	З А К Л У Ч О К ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ДЕБАР ЗА 2023 ГОДИНА - IV -КВАРТАЛ	K O N K L U Z I O N ПËР SHPALLJEN E ПËРФУНДИМИТ ПËР MIRATIMIN E RAPORTIT ПËР REALIZIMIN E BUXHETIT ТË KOMUNËS DIBËR ПËР VITIN 2023 KUARTALI- IV	1
2	З А К Л У Ч О К ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА БУЏЕТОТ НА ОПШТИНА ДЕБАР ЗА 2023 ГОДИНА - IV -КВАРТАЛ	P Ë R F U N D I M ПËР MIRATIMIN E RAPORTIT ПËР REALIZIMIN E BUXHETIT ТË KOMUNËS DIBËR ПËР VITIN 2023 KUARTALI- IV	2
3	З А К Л У Ч О К ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ НА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ДЕБАР ЗА 2023 год.	K O N K L U Z I O N ПËР SHPALLJEN E E RAPORTI TE PROGRAMIT ПËР PUNËN E KËSHILLIT ТË KOMUNËS DIBËR ПËР v.2023	
4	ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ДЕБАР ЗА 2023 год. (јануари-декември 2023)	R A P O R T ПËР PUNËN E KËSHILLIT ТË KOMUNËS DIBËR ПËР VITIN 2023 (janar-dhjetor)	
5	З А К Л У Ч О К ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ЗАКЛУЧОКОТ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ НА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ДЕБАР ЗА 2023 год.	K O N K L U Z I O N ПËР SHPALLJEN E ПËРФУНДИМИТ ПËР SJELLJEN E RAPORTI TE PROGRAMIT ПËР PUNËN E KËSHILLIT ТË KOMUNËS DIBËR ПËР v.2023	
6	З А К Л У Ч О К ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ДЕБАР ЗА 2023 год.	P Ë R F U N D I M ПËР SJELLJEN E RAPORTIT ПËР PUNËN E KËSHILLIT ТË KOMUNËS DIBËR ПËР v.2023	
7	З А К Л У Ч О К ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА АКТИВНОСТИТЕ НА ТПЗ-ОПШТИНА ДЕБАР СО ОБРАСЦИ ЗА СТАТИСТИЧКА ЕВИДЕНЦИЈА НА ПОЖАРИТЕ И ИНТЕРВЕНЦИИТЕ ЗА 2023 год.	K O N K L U Z I O N ПËР SHPALLJEN E RAPORTIT ПËР АКТИВИТЕТЕТ E NJTKZ-KOMUNA DIBËR ME FORMULARË ПËР EVIDENTIM STATISTIKOR ТË ZJARREVE DHE INTERVENIMEVE ПËР VITIN 2023	

8	ИЗВЕШТАЈ Активности кои ги реализира ТППЕ во 2023 година	RAPORT AKTIVITETET QË I REALIZON NJTKZ NË VITIN 2023	
9	ЗАКЛУЧОК ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ЗАКЛУЧОКОТ ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА АКТИВНОСТИТЕ НА ТППЗ- ОПШТИНА ДЕБАР СО ОБРАСЦИ ЗА СТАТИСТИЧКА ЕВИДЕНЦИЈА НА ПОЖАРИТЕ И ИНТЕРВЕНЦИИТЕ ЗА 2023 год.	K O N K L U Z I O N PËR SHPALLJEN E PËRFUNDIMIT PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR AKTIVITETET E NJTKZ-KOMUNA DIBËR ME FORMULARË PËR EVIDENTIM STATISTIKOR TË ZJARREVE DHE INTERVENIMEVE PËR VITIN 2023	
10	ЗАКЛУЧОК ЗА УСВОЈУВАЊЕ НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА АКТИВНОСТИТЕ НА ТППЗ- ОПШТИНА ДЕБАР СО ОБРАСЦИ ЗА СТАТИСТИЧКА ЕВИДЕНЦИЈА НА ПОЖАРИТЕ И ИНТЕРВЕНЦИИТЕ ЗА 2023 год.	P Ë R F U N D I M PËR MIRATIMIN E RAPORTIT PËR AKTIVITETET E NJTKZ-KOMUNA DIBËR ME FORMULARË PËR EVIDENTIM STATISTIKOR TË ZJARREVE DHE INTERVENIMEVE PËR VITIN 2023	
11	ЗАКЛУЧОК ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ПРОГРАМА ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ТППЕ ЗА 2024 год.	K O N K L U Z I O N PËR SHPALLJEN E PROGRAMIT PËR PUNËN E NJTKZ- PËR VITIN 2024	
12	P R O G R A M A Za raboteњeto na TPPE za 2024 godina	P R O G R A M I PËR PUNËN E NJTKZ PËR VITIN 2024	
13.	ЗАКЛУЧОК ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ЗАКЛУЧОКОТ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ПРОГРАМА ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ТППЕ ЗА 2024 год.	K O N K L U Z I O N PËR SHPALLJEN E PËRFUNDIMIT PËR SJELLJEN PROGRAMIT PËR PUNËN E NJTKZ- PËR VITIN 2024	
14.	ЗАКЛУЧОК ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАБОТЕЊЕТО НА ТППЕ ЗА 2024 год.	P Ë R F U N D I M PËR SJELLJEN E PROGRAMIT PËR PUNËN E NJTKZ PËR VITIN 2024	
15	ЗАКЛУЧОК ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ПЛАНОТ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА СТРУЧНА НАСТАВА И ОБУКА СО ВРАБОТЕНИТЕ НА ТППЕ-ОПШТИНА ДЕБАР ВО 2024	K O N K L U Z I O N PËR SHPALLJEN E PLANIT PËR ZBATIMIN E MËSIMIT DHE TRAJNIMIT PROFESIONAL TË TË PUNËSUARVE NË NJTKZ- KOMUNA DIBËR PËR VITIN 2024	

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА KUMTESA ZYRTARE E KOMUNËS

Бр./ Nr. 36 Дт/Dt. 06.03.2024 стр/121

16	ЗАКЛУЧОК ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ПЛАНОТ ЗА ИЗВЕДУВАЊЕ НА СТРУЧНА НАСТАВА И ОБУКА СО ВРАБОТЕНИТЕ НА ТППЕ- ОПШТИНА ДЕБАР ВО 2024 год.	П È R F U N D I M P È R S J E L L J E N E P L A N I T P È R Z B A T I M I N E M È S I M I T D H E T R A J N I M I T P R O F E S I O N A L T È T È P U N È S U A R V E N È N J T K Z - K O M U N A D I B È R P È R V I T I N 2 0 2 4	
17	ЗАКЛУЧОК ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФАТА ЗА ВОДА ЗА ПИЕЊЕ	K O N K L U Z I O N P È R S H P A L L J E N E V E N D I M P È R D H È N I E P È L Q I M V E N D I M I T P È R P È R C A K T I M I N E T A R I F È S P È R S H È R B I M I N E U J I T P È R P I J E	
18	ОДЛУКА за давање согласност на Одлуката за утврдување на Тарифата за водна услуга снабдување со вода за пиење, на ЈКП “СТАНДАРД” Дебар, за регулиран период 2024- 2026 година	V E N D I M p è r d h è n i e p è l q i m V e n d i m i t p è r p è r c a k t i m i n e T a r i f è s p è r s h è r b i m i n e u j i t f u r n i z i m m e u j è p è r p i j e, t è N K P “S T A N D A R D” D i b r è r, p è r p e r i u d h è n e r r e g u l l u a r 2 0 2 4 - 2 0 2 6	
19	ЗАКЛУЧОК ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ НА ТАРИФАТА ЗА СОБИРАЊЕ И ОДВЕДУВАЊЕ НА УРБАНИ ОТПАДИ ВОДИ	K O N K L U Z I O N P È R S H P A L L J E N E V E N D I M P È R D H È N I E P È L Q I M V E N D I M I T P È R P È R C A K T I M I N E T A R I F È S P È R G R U M B U L L I M I N D H E M A N J A N I M I N E U J È R A V E T È Z E Z A U R B A N E	
20	ОДЛУКА за давање согласност на Одлуката за утврдување на Тарифата за собирање и одведување на урбани отпадни води, на ЈКП “СТАНДАРД” Дебар, за регулиран период 2024- 2026 година	V E N D I M p è r d h è n i e p è l q i m V e n d i m i t p è r p è r c a k t i m i n e T a r i f è s p è r g r u m b u l l i m i n d h e m e n j a n i m i n e u j è r a v e t è z e z a u r b a n e, t è N P K “S T A N D A R D” D i b è r, p è r p e r i u d h è n e r r e g u l l u a r 2 0 2 4 - 2 0 2 6	
21	ЗАКЛУЧОК ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ИСПЛАТА НА ДОЛГОТ НА ООУ ПЕНЕСТИА ЗА НАФТА ЗА ГРЕЕЊЕ КОН ПУЦКО ПЕТРОЛ	K O N K L U Z I O N P È R S H P A L L J E N E V E N D I M P È R P A G E S È N E B O R X H I T T È S H F K P E N E S T I A P È R N A F T È P È R N G R O H J E K U N D R E J T P U C K O P E T R O L	
22	ОДЛУКА За исплата на долгот на ООУ,, Пенестиа,, за нафта за греење кон Пуцко Петрол	V E N D I M P è r p a g e s è n e b o r x h i t t è S H F K „P e n e s t i a , , p è r n a f t è n p è r n g r o h j e k u n d r e j t P u c k o P e t r o l	

23	ЗАКЛУЧОК ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ИСПЛАТА НА ДОЛГОТ НА ООУ „Саид Најдени,, ЗА НАФТА ЗА ГРЕЕЊЕ КОН ПУЦКО ПЕТРОЛ	К О Н К Л У З И О Н PËR SHPALLJEN E VENDIM PËR PAGESËN E BORXHIT TË SHFK „Said Najdeni,, PËR NAFTË PËR NGRONJE KUNDREJT PUCKO PETROL	
24	ОДЛУКА За исплата на долгот на ООУ „Саид Најдени,, за нафта за греење кон Пуцко Петрол	VENDIM Për pagesën e borxhit të SHFK „Said Najdeni,, për naftën për ngrohje kundrejt Pucko Petrol	
25	ЗАКЛУЧОК ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ОДЛУКА ИСПЛАТА НА ДОЛГОТ НА ООУ „РИСТЕ РИСТЕВСКИ,, ЗА ОГНЕНИ ДРВА ЗА ГРЕЕЊЕ КОН ЛЕА ПРОМ ДООЕЛ	К О Н К Л У З И О Н PËR SHPALLJEN E VENDIM PËR PAGESËN E BORXHIT TË SHFK „RISTE RISTEVSKI,, PËR DRUNJTË PËR NGRONJE KUNDREJT LEA PROM DOOEL	
26	ОДЛУКА За исплата на долгот на ООУ „Ристе Ристески,,с.Д.Косоврасти за огнени дрва за греење кон ЛЕА ПРОМ ДООЕЛ	VENDIM Për pagesën e borxhit të shfk „Riste Risteski,, fsh.Kosovrast i Poshtëm për drunjtë për ngrohje kundrejt LEA PROM DOOEL	
27	ЗАКЛУЧОК ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ПРОГРАМА ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ НА ОПШТИНА Дебар за 2024 год	К О Н К Л У З И О Н PËR SHPALLJE TË PROGRAM PËR REGULLIMIN E TOKËS NDËRTIMORE PËR KOMUNËN E DIBRËS PËR VITIN 2024	
28	Програма за уредување на градежното земјиште на општина Дебар за 2024 година	Programi për rregullimin e tokës ndërtimore për komunën e Dibrës për vitin 2024	
29	ЗАКЛУЧОК ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ЗАКЛУЧОКОТ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ НА ОПШТИНА ДЕБАР ЗА 2024 ГОДИНА	К О Н К Л У З И О Н PËR SHPALLJEN E PËRFUNDIMIT PËR SJELLJEN E PROGRAMIT PËR RREGULLIMIN E TOKËS NDËRTIMORE PËR KOMUNËN E DIBRËS PËR VITIN 2024	
30	ЗАКЛУЧОК ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УРЕДУВАЊЕ НА ГРАДЕЖНОТО ЗЕМЈИШТЕ ВО ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНАТА ДЕБАР ЗА 2024 год.	PËRFUNDIM PËR SJELLJEN E PROGRAMIT PËR RREGULL-IMIN E TOKËS NDËRTIMORE NË TERRITORIN E KOMUNËS DIBËR PËR v.2024	

31	<p align="center">З А К Л У Ч О К ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ И УРБАНИСТИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА ДЕБАР ЗА 2024 ГОДИНА</p>	<p align="center">К О Н К Л У З И О Н ПËР SHPALLJE TË PROGRAM PËR PËRPUNIMIN E PLANEVE URBANISTIKE DHE DOKUMENACIONEVE URBANISTIKE NË TERRITORIN E KOMUNËS DIBËR PËR VITIN 2024</p>	
32	<p align="center">ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ И УРБАНИСТИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА ДЕБАР ЗА 2024 ГОДИНА</p>	<p align="center">PROGRAM PËR PËRPUNIMIN E PLANEVE URBANISTIKE DHE DOKUMENACIONEVE URBANISTIKE NË TERRITORIN E KOMUNËS DIBËR PËR VITIN 2024</p>	
33	<p align="center">З А К Л У Ч О К ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ЗАКЛУЧОКОТ НА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ И УРБАНИСТИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА НА ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА ДЕБАР ЗА 2024 ГОДИНА</p>	<p align="center">К О Н К Л У З И О Н PËR SHPALLJE TË PËRFUNDIMIN E PROGRAMIT PËR PËRPUNIMIN E PLANEVE URBANISTIKE DHE DOKUMENACIONEVE URBANISTIKE NË TERRITORIN E KOMUNËS DIBËR PËR VITIN 2024</p>	
34	<p align="center">З А К Л У Ч О К ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ПРОГРАМА ЗА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ И УРБАНИСТИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ВО ТЕРИТОРИЈАТА НА ОПШТИНА ДЕБАР ЗА 2024</p>	<p align="center">PËRFUNDIM PËR SJELLJEN E PROGRAMIT PËR PËRPUNIMIN E PLANEVE URBANISTIKE DHE DOKUMENTACIONIT URBANISTIK NË TERRITORIN E KOMUNËS DIBËR PËR v. 2024</p>	
35	<p align="center">З А К Л У Ч О К ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАБОТА ВО ОБЛАСТА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ДЕБАР ЗА 2024 ГОДИНА</p>	<p align="center">К О Н К Л У З И О Н PËR SHPALLJEN E PROGRAMIT PËR PUNËN NË FUSHËN E POSEDIMIT ME TOKËN NDËRTIMORE NË PRONËSI TË REPUBLIKËS MAQEDONISË SË VERIUT NË TERRITORIN E KOMUNËS DIBËR PËR VITIN 2024</p>	

СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНАТА KUMTESA ZYRTARE E KOMUNËS

Бр./ Nr. 36 Дт/Dt. 06.03.2024 стр/124

36	<p align="center">ПРОГРАМА ЗА РАБОТА ВО ОБЛАСТА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ДЕБАР ЗА 2024 ГОДИНА</p>	<p align="center">PROGRAM PËR PUNËN NË FUSHËN E POSEDIMIT ME TOKËN NDËRTIMORE NË PRONËSI TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT NË TERRITORIN E KOMUNËS DIBËR PËR VITIN 2024</p>	
37	<p align="center">ЗАКЛУЧОК ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ЗАКЛУЧОКОТ ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА РАБОТА ВО ОБЛАСТА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ДЕБАР ЗА 2024 ГОДИНА</p>	<p align="center">KONKLUZION PËR SHPALLJEN E PËRFUNDIMIT PËR SJELLJEN E PROGRAMIT PËR PUNËN NË FUSHËN E POSEDIMIT ME TOKËN NDËRTIMORE NË PRONËSI TË REPUBLIKËS MAQEDONISË SË VERIUT NË TERRITORIN E KOMUNËS DIBËR PËR VITIN 2024</p>	
38	<p align="center">ЗАКЛУЧОК ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА ВО ОБЛАСТА НА РАСПОЛАГАЊЕТО СО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ВО СОПСТВЕНОСТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА НА ПОДРАЧЈЕТО НА ОПШТИНА ДЕБАР ЗА 2024 ГОДИНА</p>	<p align="center">PËRFUNDIM PËR SJELLJEN E PROGRAM PËR PUNËN NË FUSHËN E POSEDIMIT ME TOKËN NDËRTIMORE NË PRONËSI TË REPUBLIKËS SË MAQEDONISË SË VERIUT NË TERRITORIN E KOMUNËS DIBËR PËR VITIN 2024</p>	
39	<p align="center">ЗАКЛУЧОК ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА КОНЕЧЕН ОДЛУКА ДУП ЗА БЛОК 7 ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2021-2026</p>	<p align="center">KONKLUZION PËR SHPALLJEN E VENDIM PLAN PËRFUNDIMTAR PËR PDU PËR BLOK 7 PERUDHA PLANIFIKIMIT 2020-2025</p>	
40	<p align="center">ОДЛУКА За донесување на Конечен "Детален урбанистички план за Блок 7", Општина Дебар, со плански период 2020-2025</p>	<p align="center">VENDIM Për miratimin e Planit pëfundimar "Plan detal urbanistik për bllokun 7", Komuna Dibër, me periudhë planifikimi 2020-2025"</p>	
41	<p align="center">ЗАКЛУЧОК ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ПРАВИЛНИК</p>	<p align="center">KONKLUZION PËR SHPALLJEN E RREGULLORES</p>	

42	П Р А В И Л Н И К за утврдување на критериумите, начинот и постапката за распределба на финансиски средства од Буџетот на Општина Дебар за спортски клубови, професионални спортски клубови и здруженија и фондации	RREGULLORE për përcaktimin e kritereve, mënyrës dhe procedurës për ndarjen e mjeteve financiare nga Buxheti i Komunës së Dibrës. për klubet sportive, klubet sportive profesionale dhe shoqatat dhe fondacionet	
43	З А К Л У Ч О К ЗА ОБЈАВУВАЊЕ ОДЛУКА ЗА УТВРДУВАЊЕ ВОСПОСТАВУВАЊЕ НА МЕЃУОПШТИНСКИ СОРАБОТКА	K O N K L U Z I O N PËR SHPALLJEN E VENDIMIT PËR TË PËRCAKTUAR VENDOSJEN E BASHKËPUNIMIT NDËRKOMUNAL	
44	О Д Л У К А за утврдување на предлогот за воспоставување на меѓуопштинска соработка	V E N D I M për të përcaktuar propozimin për vendosjen e bashkëpunimit ndërkomunal	
45	З А К Л У Ч О К ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА ПРОГРАМА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОПШТИ МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ОД ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИЗА 2023 ГОДИНА (согласно стручното мислење од ЈЗУ Центар за јавно здравје Охрид)	K O N K L U Z I O N PËR SHPALLJEN E PROGRAM PËR ZBATIMIN E MASAVE TË PËRGJITHSHME PËR MBROJTJEN E POPULLSISË NGA SËMUNDJET INFEKTIVE PËR VITIN 2024 (sipas mendimit profesional të ISHP Qendra për Shëndet Publik Ohër)	
46	ПРОГРАМА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОПШТИ МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ОД ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ ЗА 2024 ГОДИНА (согласно стручното мислење од ЈЗУ Центар за јавно здравје Охрид)	PROGRAM PËR ZBATIMIN E MASAVE TË PËRGJITHSHME PËR MBROJTJEN E POPULLSISË NGA SËMUNDJET INFEKTIVE PËR VITIN 2024 (sipas mendimit profesional të ISHP Qendra për Shëndet Publik Ohër)	
47	З А К Л У Ч О К ЗА ОБЈАВУВАЊЕ НА З А К Л У Ч О К ЗА ДОНЕСУВАЊЕ ПРОГРАМА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОПШТИ МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ОД ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ ЗА 2024год.	K O N K L U Z I O N PËR SHPALLJEN E PËR F U N D I M PËR SJELLJE TË PROGRAMIT PËR ZBATIMIN E MASAVE TË PËRGJITHSME PËR MBROJTJEN E POPULLATËS NGA SËMUNDJET INFEKTIVE PËR VITIN 2024	

48	<p style="text-align: center;">З А К Л У Ч О К ЗА ДОНЕСУВАЊЕ ПРОГРАМА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОПШТИ МЕРКИ ЗА ЗАШТИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ОД ЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ ЗА 2024год.</p>	<p style="text-align: center;">P Ë R F U N D I M PËR SJELLJE TË PROGRAMIT PËR ZBATIMIN E MASAVE TË PËRGJITHSME PËR MBROJTJEN E POPULLATËS NGA SËMUNDJET INFEKTIVE PËR VITIN 2024</p>	
----	--	---	--

